

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 27

Четврток, 30 декември 2021 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег.
бр.

564.	Решение за објавување на прописите и другите акти донесени на 4-та седница на Советот на општина Струмица	3
------	---	---

Совет на општина Струмица:

	Стр.	Per. бр.		Стр.
565. Буџет на Општина Струмица за 2022 година	6	572. Одлука за основање на Младински центар во општина Струмица	97	
566. Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година	90	573. Одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности за 2022 година	98	
567. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2022 година	94	574. Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патниците на подрачјето на општина Струмица	98	
568. Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2022 година	94	575. Одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на Општина Струмица во 2022 година	99	
569. Одлука за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2022 година	94	576. Одлука за ослободување од плаќање надомест за престој на деца на самохрани родители во ЈОУГД “Детска радост” Струмица	100	
570. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основното образование за 2022 година	95	577. Одлука за доделување еднократна парична помош на семејства со прваче на подрачјето на Општина Струмица во учебната 2022/2023 година	100	
571. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средното образование за 2022 година ...	95	578. Одлука за доделување парична помош на Славе Трендов од Струмица	101	

579.	Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица	101	594.	Програма за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2022 година	147
580.	Одлука за основање на јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња	102	595.	Програма за заштита од штетно дејство на водите за 2022 година	149
581.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.582/3 КО Попчево-вон г.р	104	596.	Програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2022 година	150
582.	Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на КП 2077 и други КО Струмица, дел од ДУП за блок 1 на град Струмица, Општина Струмица ...	105	597.	Програма за одржување на јавната чистота во 2022 година	151
583.	Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на границите на ГП 1.15 и ГП 1.16, дел од Блок 1 УЕ 1 во Струмица, Општина Струмица	105	598.	Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2022 година	156
584.	Решение за разрешување и избор на членови во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал	106	599.	Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2022 година	158
585.	Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица, во Управниот одбор во Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење “Јоска Свештарот”- Струмица	106	600.	Програма за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2022 година.....	162
586.	Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица	107	601.	Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2022 година	165
587.	Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица	107	602.	Програма за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година	167
588.	Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица.	108	603.	Програма за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2022 година	170
589.	Програма за работа на Советот на општина Струмица за 2022 година	108	604.	Програма за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година	171
590.	Програма на општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2022 година	115	605.	Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2022 година	174
591.	Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2022 година	116	606.	Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2022 година	178
592.	Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година	125	607.	Програма на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2022 година	186
593.	Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2022 год.	140	608.	Програма за поставување на урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2022 година.....	193

609.	Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2022 година во Општина Струмица	214	612.	Заклучок за усвојување на Програмата за работа на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ за 2021 година	217
610.	Заклучок за усвојување на Извештајот за 2021 година и Програма за Струмичкиот карневал – 2022 година	217	613.	Заклучок за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ за 2022 година	218
611.	Заклучок за усвојување Извештајот за превземени активности за справување со бездомни животни во Југоисточниот плански регион	217	614.	Заклучок за давање согласност на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица –гас“ за 2022 година	218

564.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе:

Решение

за објавување на прописите и другите акти донесени на 4-та седница на Советот на општина Струмица

I. Се објавуваат прописите и другите акти донесени на 4-та седница на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2021 година и тоа:

1. Буџет на Општина Струмица за 2022 година, бр. 08-8403/1 од 29.12.2021 година;
2. Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година, бр. 08-8404/1 од 29.12.2021 година;
3. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2022 година, бр. 08-8405/1 од 29.12.2021 година;
4. Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2022 година, бр. 08-8406/1 од 29.12.2021 година;

5. Одлука за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2022 година, бр. 08-8407/1 од 29.12.2021 година;
6. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основното образование за 2022 година, бр. 08-8408/1 од 29.12.2021 година;
7. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средното образование за 2022 година, бр. 08-8409/1 од 29.12.2021 година;
8. Одлука за основање на младински центар во општина Струмица, бр. 08-8410/1 од 29.12.2021 година;
9. Одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности за 2022 година, бр. 08-8411/1 од 29.12.2021 година;
10. Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патниците на подрачјето на општина Струмица, бр. 08-8412/1 од 29.12.2021 година;
11. Одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на Општина Струмица во 2022 година, бр. 08-8413/1 од 29.12.2021 година;
12. Одлука за ослободување од плаќање надомест за престој на деца на самохрани родители во ЈОУГД „Детска радост“ Струмица, бр. 08-8414/1 од 29.12.2021 година;
13. Одлука за доделување еднократна парична помош на семејства со прваче на подрачјето на Општина Струмица во учебната 2022/2023 година, бр. 08-8415/1 од 29.12.2021 година;

14. Одлука за доделување парична помош на Славе Трендов од Струмица, бр. 08-8416/1 од 29.12.2021 година;
15. Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица, бр. 08-8417/1 од 29.12.2021 година;
16. Одлука за основање на јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња, бр. 08-8418/1 од 29.12.2021 година;
17. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.582/3 КО Попчево-вон г.р, бр. 08-8419/1 од 29.12.2021 година;
18. Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на КП 2077 и други КО Струмица, дел од ДУП за блок 1 на град Струмица, Општина Струмица, бр. 08-8420/1 од 29.12.2021 година;
19. Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на границите на ГП 1.15 и ГП 1.16, дел од Блок 1 УЕ 1 во Струмица, Општина Струмица, бр. 08-8421/1 од 29.12.2021 година;
20. Решение за разрешување и избор на членови во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, бр. 08-8422/1 од 29.12.2021 година;
21. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица, во Управниот одбор во Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење “Јоска Свештарот”- Струмица, бр. 08-8423/1 од 29.12.2021 година;
22. Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, бр. 08-8424/1 од 29.12.2021 година;
23. Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, бр. 08-8425/1 од 29.12.2021 година;
24. Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, бр. 08-8426/1 од 29.12.2021 година;
25. Програма за работа на Советот на општина Струмица за 2022 година, бр. 08-8427/1 од 29.12.2021 година;
26. Програма на општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2022 година, бр. 08-8428/1 од 29.12.2021 година;
27. Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2022 година, бр. 08-8429/1 од 29.12.2021 година;
28. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година, бр. 08-8430/1 од 29.12.2021 година;
29. Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2022 година, бр. 08-8431/1 од 29.12.2021 година;
30. Програма за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2022 година, бр. 08-8432/1 од 29.12.2021 година;
31. Програма за заштита од штетно дејство на водите за 2022 година, бр. 08-8433/1 од 29.12.2021 година;
32. Програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2022 година, бр. 08-8434/1 од 29.12.2021 година;
33. Програма за одржување на јавната чистота во 2022 година, бр. 08-8435/1 од 29.12.2021 година;
34. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2022 година, бр. 08-8436/1 од 29.12.2021 година;
35. Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2022 година, бр. 08-8437/1 од 29.12.2021 година;
36. Програма за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2022 година, бр. 08-8438/1 од 29.12.2021 година;
37. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2022 година, бр. 08-8439/1 од 29.12.2021 година;
38. Програма за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите

- на Европската Унија за 2022 година, бр. 08-8440/1 од 29.12.2021 година;
39. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2022 година, бр. 08-8441/1 од 29.12.2021 година;
40. Програма за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година, бр. 08-8442/1 од 29.12.2021 година;
41. Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2022 година, бр. 08-8443/1 од 29.12.2021 година;
42. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2022 година, бр. 08-8444/1 од 29.12.2021 година;
43. Програма на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2022 година, бр. 08-8445/1 од 29.12.2021 година;
44. Програма за поставување на урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2022 година, бр. 08-8446/1 од 29.12.2021 година;
45. Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2022 година во Општина Струмица, бр. 08-8447/1 од 29.12.2021 година;
46. Заклучок за усвојување на Извештај за 2021 година и Програма за Струмичкиот карневал – 2022 година, бр. 08-8448/1 од 29.12.2021 година
47. Заклучок за усвојување Извештај за превземени активности за справување со бездомни животни во Југоисточниот плански регион, бр. 08-8449/1 од 29.12.2021 година;
48. Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ за 2021 година, бр. 08-8450/1 од 29.12.2021 година;
49. Заклучок за давање согласност на Програма за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2022 година, бр. 08-8451/1 од 29.12.2021 година; и
50. Заклучок за давање согласност на Програма за работа на ЈПЕД „Струмица –гас“ за 2022 година, бр. 08-8452/1 од 29.12.2021 година.
- II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.
- Бр.09- 8500/2 Општина Струмица
30.12.2021 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р

565.

Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Сл. весник на РСМ“ бр.244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Буџет на општина Струмица за 2022 година

Член 1

Буџетот на Општина Струмица за 2022 година се состои од:

I.	Вкупни приходи	1.137.943.453
	Даночни приходи	329.896.191
	Неданочни приходи	50.756.706
	Капитални приходи	58.500.000
II.	Приходи од дотации	605.006.818
	Приходи од трансфери	72.304.344
	Приходи од донации	21.479.394
I.	Вкупни расходи	1.339.558.259
	Од утврдени намени	1.336.258.259
	Расходи од резервите	3.300.000
II.	Дефицит	- 201.614.806
III.	Финансирање	201.614.806
	Прилив	201.614.806
	Домаш.задолжување	0
	Депозит	201.614.806
	Одлив	0
	Отплата на главница	0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Предвиден буџет	Б У Џ Е Т					Приходи од кредити	Екутни приходи
			Буџет	Приходи од самост. активност	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити		
0		0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	329.896.191	329.896.191	0	0	0	0	0	329.896.191
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
713	Даноци на имот	87.000.000	87.000.000	0	0	0	0	0	87.000.000
717	Даноци на специфични услуги	226.396.191	226.396.191	0	0	0	0	0	226.396.191
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	54.596.220	15.007.126	35.749.580	0	0	0	0	50.756.706
722	Глоби, судски и административни такси	3.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
723	Такси на домашност	36.440.000	500.000	32.246.080	0	0	0	0	32.746.080
725	Други недајночни приходи	15.156.220	10.507.126	3.503.500	0	0	0	0	14.010.826
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	58.500.000	0	0	0	0	0	58.500.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	58.500.000	58.500.000	0	0	0	0	0	58.500.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	757.470.051	249.105.015	0	629.820.953	21.479.394	0	0	900.405.362
741	Трансфери од други нивсана власт	688.959.963	249.105.015	0	629.820.953	0	0	0	878.925.968
742	Донации од странство	68.510.088	0	0	0	21.479.394	0	0	21.479.394
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	40.806.681	0	0	0	0	0	0	0
754	Друго домашно задолжување	40.806.681	0	0	0	0	0	0	0

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самодинам. активности	Расходи од додачи	Расходи од додачи	Расходи од кредити	
0		0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	580.926.389	106.785.697	0	489.085.118	0	0	589.870.725
401	Основни плати	414.369.793	71.709.332	0	351.610.138	0	0	423.319.470
402	Придоноси за социјално осигурање	158.656.606	24.916.275	0	137.474.980	0	0	162.391.255
404	Надоместоци	7.900.000	10.160.000	0	0	0	0	10.160.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	276.482.078	127.087.466	34.249.580	115.921.700	6.179.394	0	283.438.140
420	Патни и дневни расходи	5.683.176	850.000	549.000	0	1.269.600	0	2.668.600
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	60.304.945	41.450.000	5.327.500	20.558.000	0	0	67.335.500
423	Материјали и ситен инвентар	32.546.361	13.185.985	12.296.080	4.758.300	361.490	0	30.552.855
424	Поправки и тековно одржување	76.313.517	37.940.000	2.684.500	17.791.400	0	0	58.415.900
425	Договорни услуги	68.846.791	15.737.800	10.122.500	63.523.000	4.448.304	0	93.831.604
426	Други тековни расходи	7.969.386	10.740.881	950.000	820.000	0	0	12.510.881
427	Приворекени вработувања	24.767.902	7.202.800	2.320.000	8.470.000	100.000	0	18.092.800
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	150.000	250.000	0	0	0	0	250.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	150.000	250.000	0	0	0	0	250.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	54.071.494	50.367.064	0	0	15.300.000	0	65.667.064
463	Трансфери до невладини организации	13.986.812	14.186.812	0	0	0	0	14.186.812
464	Разни трансфери	40.084.682	36.180.252	0	0	15.300.000	0	51.480.252
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	326.359.172	364.718.195	1.500.000	24.814.135	0	0	391.032.330
480	Купување на опрема и машини	35.318.086	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
482	Други градежни објекти	224.950.093	322.018.195	0	24.814.135	0	0	346.832.330
483	Купување на мебел	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
486	Купување на возила	2.382.587	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
488	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	61.208.406	22.700.000	0	0	0	0	22.700.000

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	326.359.172	364.718.195	1.500.000	24.814.135	0	0	391.032.330
480	Купување на опрема и машини	35.318.066	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
482	Други градежни објекти	224.950.093	322.018.195	0	24.814.135	0	0	346.832.330
483	Купување на мебел	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
486	Купување на возила	2.382.587	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	61.208.406	22.700.000	0	0	0	0	22.700.000

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од додачи	Расходи од донации	Расходи од кредити	
0		0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	580.928.398	106.785.807	0	489.085.118	0	0	595.870.725
401	Основни плати	414.369.793	71.708.332	0	351.610.138	0	0	423.319.470
402	Придоноси за социјално осигурување	158.656.606	24.916.275	0	137.474.580	0	0	162.391.255
404	Надоместоци	7.900.000	10.160.000	0	0	0	0	10.160.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	276.462.078	127.687.466	34.249.580	115.821.700	6.179.394	0	283.438.140
420	Патни и дневни расходи	5.683.176	850.000	549.000	0	1.285.600	0	2.668.600
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	60.304.945	41.450.000	5.327.500	20.558.000	0	0	67.335.500
423	Материјали и ситен инвентар	32.546.361	13.165.985	12.296.080	4.759.300	361.490	0	30.582.855
424	Поправки и тековно одржување	76.313.517	37.940.000	2.684.500	17.791.400	0	0	58.415.900
425	Договорни услуги	68.846.791	15.737.800	10.122.500	63.523.000	4.448.304	0	93.831.604
426	Други тековни расходи	7.999.386	10.740.881	950.000	820.000	0	0	12.510.881
427	Приремени вработувања	24.767.902	7.202.800	2.320.000	8.470.000	100.000	0	18.092.800
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	150.000	250.000	0	0	0	0	250.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	150.000	250.000	0	0	0	0	250.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	54.071.494	50.367.064	0	0	15.300.000	0	65.667.064
463	Трансфери до невладини организации	13.986.812	14.185.812	0	0	0	0	14.185.812
464	Разни трансфери	40.084.682	36.181.252	0	0	15.300.000	0	51.480.252

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Функција, Функционален код	О П И С	Б У Џ Е Т				
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити
652.508.332		35.749.580	629.820.953	21.479.394	0	1.339.558.258
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	155.880.337	0	0	15.400.000	0
7011	ИЗВЕШТНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	154.005.574	0	0	0	0
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	1.854.763	0	0	15.400.000	0
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	15.000.000	0	12.300.000	0	0
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	15.000.000	0	12.300.000	0	0
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	248.368.195	0	0	0	0
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	128.000.000	0	0	0	0
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	82.918.195	0	0	0	0
7045	ТРАНСПОРТ	32.450.000	0	0	0	0
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	5.000.000	0	0	0	0
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	82.800.000	0	0	0	0
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	10.000.000	0	0	0	0
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	43.500.000	0	0	0	0
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	29.300.000	0	0	0	0
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	95.500.000	0	0	0	0
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	35.300.000	0	0	0	0
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	17.200.000	0	0	0	0
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	35.000.000	0	0	0	0
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	8.000.000	0	0	0	0
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	36.485.000	513.500	12.373.818	0	0
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	22.000.000	0	0	0	0
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	14.485.000	513.500	12.373.818	0	0
709	ОБРАЗОВАНИЕ	11.494.800	35.236.080	605.147.135	6.079.394	0
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	11.262.800	22.886.080	352.333.000	0	0
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	232.000	12.550.000	252.814.135	6.079.394	0
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	7.000.000	0	0	0	0
7102	СТАРИ ЛИЦА	6.000.000	0	0	0	0
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.000.000	0	0	0	1.000.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код, Полно.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	
7011	ИЗВЪШНИ И ЗА КОНОВАНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	154.005.574	0	0	0	0	154.005.574
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	0	0	0	0	0	0
A30	ПОДИРУВАЊЕ НА ДОСПЕАНИ А НЕ НАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	0	0	0	0	0	0
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.721.395	0	0	0	0	7.721.395
D40	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	128.084.179	0	0	0	0	128.084.179
E40	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	1.854.763	0	0	15.400.000	0	17.254.763
M00	ПРЕКОУПРАВА НА СОРАБОТКА	1.854.763	0	0	15.400.000	0	17.254.763
M00	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	0	0	0	0	0	0
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	15.000.000	0	12.300.000	0	0	27.300.000
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	14.000.000	0	12.300.000	0	0	26.300.000
W40	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	128.000.000	0	0	0	0	128.000.000
G40	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МРАЈО	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000
G40	НОВ ГРАДСКИ ПАЗАР	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
G40	НВО ЦЕНТАР	0	0	0	0	0	0
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	82.918.195	0	0	0	0	82.918.195
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	100.000	0	0	0	0	100.000
F40	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	64.018.195	0	0	0	0	64.018.195
F40	РЕГУЛАЦИЈА НА ПОРОЈ СВ. ИЛИЈА-ЧИМЛИГАНСКИ	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
F40	БУЛЕВАР "БРАТСТВО И ЕДИНСТВО"	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
F40	УЛИЦА "23 ОКТОМВРИ"	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
F40	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАРИ	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
7045	ТРАНСПОРТ	32.450.000	0	0	0	0	32.450.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌОТ	12.350.000	0	0	0	0	12.350.000
J60	ИЗГРАБЕА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И ТРОТОАРИ	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
J60	ИЗГРАБЕА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	0	0	0	0	0	0
J60	ПАРКИРАЛИШТА	100.000	0	0	0	0	100.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.338.558.259

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Д Ж Е Т				
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	5.000.000	0	0	0	0
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	5.000.000	0	0	0	0
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	10.000.000	0	0	0	0
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	10.000.000	0	0	0	0
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	43.500.000	0	0	0	0
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	0	0	0	0
J1A	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	12.500.000	0	0	0	0
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	30.000.000	0	0	0	0
7055	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	29.300.000	0	0	0	0
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	0	0	0	0
J1MA	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	5.000.000	0	0	0	0
J1MB	НОВ ПАРК-АТШ БЕГОВО	3.000.000	0	0	0	0
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	11.500.000	0	0	0	0
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ	0	0	0	0	0
RAV	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	4.000.000	0	0	0	0
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	35.300.000	0	0	0	0
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	0	0	0	0
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	15.000.000	0	0	0	0
G10	ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.000.000	0	0	0	0
J1N0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0
J1NA	УРБАНА ОПРЕМА	4.000.000	0	0	0	0
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	17.200.000	0	0	0	0
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	7.200.000	0	0	0	0
J3A	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И НАВОДНУВАЊЕ	10.000.000	0	0	0	0
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	35.000.000	0	0	0	0
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	25.000.000	0	0	0	0
J4A	ИЗГРАДА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	10.000.000	0	0	0	0
7065	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	8.000.000	0	0	0	0
J1A	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	8.000.000	0	0	0	0
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	22.000.000	0	0	0	0
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	12.000.000	0	0	0	0
LA0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	0	0	0	0	0

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Функционален Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	14,485,000	513,500	12,373,818	0	0	27,372,318
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	500,000	10,039,728	0	0	10,539,728
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	13,500	2,334,080	0	0	2,347,580
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	8,685,000	0	0	0	0	8,685,000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
K4A	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	0	0	0	0	0	0
K4B	КИНО САЛА	100,000	0	0	0	0	100,000
K4D	МУЗЕЈ НА СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ	700,000	0	0	0	0	700,000
K4G	МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
7081	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	11,262,800	22,686,080	352,333,000	0	0	386,281,880
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	4,262,800	7,116,000	296,301,000	0	0	307,679,800
N4A	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	1,000,000	15,570,080	56,032,000	0	0	72,602,080
7082	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	232,000	12,550,000	252,814,135	6,079,394	0	271,675,529
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	232,000	11,050,000	252,814,135	6,079,394	0	270,175,529
N4A	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, Н. КАРЕВ	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
7102	СТАРИ ЛИЦА	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
V40	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	0	0	0	0
V4B	ДЕТСКА ГРАДИНКА ПАРК	0	0	0	0	0	0
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

652,508,332 35,749,580 629,820,953 21,479,394 0 1,339,568,259

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - 2023

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНИ ПРИХОДИ
		Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	
		717.759.165	39.324.538	692.803.049	23.627.333	0	1.473.514.085
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0	0
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0	0	0	0	0	0
713	Даноци на имот	362.885.810	0	0	0	0	362.885.810
717	Даноци на специфични услуги	16.500.000	0	0	0	0	16.500.000
718	Даноци на користење или дозволи за вршење на дејност	95.700.000	0	0	0	0	95.700.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	249.035.810	0	0	0	0	249.035.810
722	Глоби, судски и административни такси	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000
723	Такси и надоместочи	16.507.839	39.324.538	0	0	0	55.832.377
725	Други неданочни приходи	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	550.000	35.470.688	0	0	0	36.020.688
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	11.557.839	3.853.850	0	0	0	15.411.689
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	64.350.000	0	0	0	0	64.350.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	64.350.000	0	0	0	0	64.350.000
742	Донации од странство	274.015.516	0	692.803.049	23.627.333	0	990.445.898
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	274.015.516	0	692.803.049	0	0	966.818.565
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	23.627.333	0	23.627.333
		0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2023

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	0
401	Основни плати	117.464.169	0	0	0	0	0
402	Придоноси за социјално осигурување	78.880.265	0	537.993.631	0	0	655.457.800
404	Надоместоци	27.407.904	0	386.771.152	0	0	465.651.417
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	11.176.000	0	151.222.479	0	0	178.630.383
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	3.630.000	0	0	0	0	11.176.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.870.000	0	0	0	0	3.630.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.760.000	0	0	0	0	1.870.000
420	Патни и дневни расходи	139.796.213	37.674.538	127.513.871	6.797.334	0	311.781.956
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	935.000	603.900	0	1.396.560	0	2.935.460
423	Материјали и ситен инвентар	45.595.000	5.860.250	22.813.800	0	0	74.069.050
424	Поправки и тековно одржување	14.482.584	13.525.688	5.235.230	397.639	0	33.641.141
425	Договорни услуги	41.734.000	2.952.950	19.570.541	0	0	64.257.491
426	Други тековни расходи	17.311.580	11.134.750	69.875.300	4.893.135	0	103.214.765
427	Привремени вработувања	11.814.969	1.045.000	902.000	0	0	13.761.969
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	7.923.080	2.552.000	9.317.000	110.000	0	19.902.080
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	275.000	0	0	0	0	275.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	275.000	0	0	0	0	275.000
463	Трансфери до невладини организации	55.403.770	0	0	16.830.000	0	72.233.770
464	Разни трансфери	15.605.493	0	0	0	0	15.605.493
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	39.798.277	0	0	16.830.000	0	56.628.277
480	Купување на опрема и машини	401.190.015	1.650.000	27.295.549	0	0	430.135.564
482	Други градежни објекти	9.350.000	0	0	0	0	9.350.000
483	Купување на мебел	354.220.015	0	27.295.549	0	0	381.515.564
485	Вложувања и нефинансиски средства	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000
486	Купување на возила	6.050.000	1.650.000	0	0	0	6.050.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	0	0	0	0	1.650.000
		24.970.000	0	0	0	0	24.970.000
		717.759.167	39.324.538	692.803.051	23.627.334	0	1.473.514.090

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - 2024

Ниво на: Ставка

		659.033.416	36.107.076	636.119.162	21.694.188	0	1.352.933.842
Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Приходи од самостоятел. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	ВКУПНИ ПРИХОДИ
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0	0
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0	0	0	0	0	0
713	Данок на имот	333.185.153	0	0	0	0	333.185.153
717	Данок на специфични услуги	15.150.000	0	0	0	0	15.150.000
718	Данок на користење или дозволи за вршење на дејност	87.870.000	0	0	0	0	87.870.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	228.660.153	0	0	0	0	228.660.153
722	Глоби, судски и административни такси	1.515.000	0	0	0	0	1.515.000
723	Такси и надоместоци	15.157.197	36.107.076	0	0	0	51.264.273
725	Други неданочни приходи	4.040.000	0	0	0	0	4.040.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	505.000	32.568.541	0	0	0	33.073.541
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	10.612.197	3.538.535	0	0	0	14.150.732
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	59.085.000	0	0	0	0	59.085.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	59.085.000	0	0	0	0	59.085.000
742	Донации од странство	251.586.066	0	636.119.162	21.694.188	0	909.409.416
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	251.586.066	0	636.119.162	0	0	887.715.228
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	21.694.188	0	21.694.188
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2024

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од донации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	0
401	Основни плати	0	0	0	0	0	0
402	Придоноси за социјално осигурување	107.853.464	0	493.975.970	0	0	601.829.434
404	Надоместоци	72.428.425	0	355.126.240	0	0	427.552.665
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	25.165.439	0	138.849.730	0	0	164.015.169
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	10.261.600	0	0	0	0	10.261.600
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	3.333.000	0	0	0	0	3.333.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.717.000	0	0	0	0	1.717.000
420	Патни и дневни расходи	1.616.000	0	0	0	0	1.616.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	128.358.341	34.592.976	117.080.917	6.241.190	0	286.272.524
423	Материјали и ситен инвентар	858.500	554.490	0	1.262.297	0	2.695.287
424	Поправки и тековно одржување	41.864.500	5.380.775	20.763.580	0	0	68.008.855
425	Договорни услуги	13.297.645	12.419.041	4.806.893	365.106	0	30.886.685
426	Други тековни расходи	38.319.400	2.711.345	17.569.314	0	0	59.000.059
427	Привремени вработувања	15.895.178	10.223.725	64.158.230	4.482.787	0	94.769.920
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	10.846.290	959.500	828.200	0	0	12.635.990
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	7.274.828	2.343.200	8.554.700	101.000	0	18.273.728
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	252.500	0	0	0	0	252.500
463	Трансфери до невладини организации	252.500	0	0	0	0	252.500
464	Разни трансфери	50.870.735	0	0	15.453.000	0	66.323.735
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	14.328.680	0	0	0	0	14.328.680
480	Купување на опрема и машини	36.542.055	0	0	15.453.000	0	51.995.055
482	Други градежни објекти	368.365.377	1.515.000	25.062.276	0	0	394.942.653
483	Купување на мебел	8.595.000	0	0	0	0	8.595.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	325.238.377	0	25.062.276	0	0	350.300.653
486	Купување на возила	6.060.000	0	0	0	0	6.060.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	5.555.000	0	0	0	0	5.555.000
		0	1.515.000	0	0	0	1.515.000
		22.927.000	0	0	0	0	22.927.000
		659.033.417	36.107.976	636.119.163	21.694.190	0	1.352.953.846

БЕОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УЛИЦИ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УЛИЦИ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		E-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Реализација на урбанистички план во општина Струмица, подобрување на улична мрежа на градот и населените места, поефикасен превоз на луѓе и стока во општината, поврзување на улиците во градот со магистралните и регионалните патишта меѓу градот и населените места со што се создаваат услови за регионален развој на општина Струмица.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на главни проекти, распишување на тендер, избор на изведувач на градежни работи, надзор на реализацијата на проектите, редовни извештаи за извршените активности.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Намалување на проблемите во одвивањето на сообраќајот во општина Струмица, задоволни учесници во сообраќајот на приградското подрачје, намалување на ризикот на оштетување на возилата од неизградени и несанирани патишта.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	179518195
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Улици во општина Струмица		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПП		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА *	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПОС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ.	2021	2022	2023	2024
ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА			64018195	57500000	58000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	РЕГУЛАЦИЈА НА ПОРОЈ Св. ИЛИЈА - ЧИФЛИГАНСКИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAJ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		E-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Регулација на порој Св. Илија на патот од базна преграда до ули на река Водочница. Средствата за реализација на овој проект се обезбедени од ТАР Македонија ДООЕЛ Меѓународен аеродром Скопје		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Сите активности околу реализација на овој проект се организирани од страна на ТАР		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Решавање на проблемот со атмосферските води кои се слеаат во Св. Илијски порој		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	ненавремено извршување на активностите		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	97100000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Регулација на порој Св. Илија - Чифлигански		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ИП		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ФС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ.	И Н Д И К А Т О Р И	2021	2022	2023	2024
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА			85100000	12000000		

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УЛИЦИ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	БУЛЕВАР "БРАТСТВО И ЕДИНСТВО "	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAK
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		E-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на модерно булеварско решение на потегот од Булеварот "Климент Охридски" (кај автобуската станица) што преку новоизградениот мост на реката Водочница ќе се спои со улицата во Индустриска зона Агроберза. Оваа улица како дел од улучната мрежа на град Струмица ги поврзува сите останати споредни улици кои гравитираат кон неа, па со улицата "Гоце Делчев" и патот до селото Просениково прави блоксовско поврзување. Реализацијата на овој проект ќе биде финансиран со грант од Светска банка. Избор на изведувач.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ			
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Обезбедување на полесен пристап до Индустриска зона Агроберза , во функција на развој на индустриските зони во општина Струмица		
РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ	Застој во реализација на динамиката на изведуваче на објектот		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	41000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Булевар "Братство и Единство"		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ГП	СЕДМИШЕ	
АВТОР /ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПФС - ПРЕДЕФИНИРАНИ СТУ.	2021	2022	2023	2024
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	0	39000000	1000000	1000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УЛИЦИ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УЛИЦА "23-ти ОКТОМВРИ"	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAL
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на нова улица покрај Св. Илијски порој за поврзување на новата населба во поранешната Касарна и населбата Суфилар. Реализацијата на новата улица ќе биде финансирана со грант од Светска Банка.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Обезбедување на проектна документација, избор на изведувач и градежен надзор		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Поврзување на новата населба Касарна со населбата Суфилар		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Застај во реализација на динамиката на изведуваче на објектот		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	37000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Улица "23-ти Октомври		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	П	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ.	2021	2022	2023	2024
	П - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА		35000000	1000000	1000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАРИТЕ ВО ГРАДОТ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAM
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Реконструкција на постоечките булевари во градот со посебен акцент на Булеварот "Климент Охридски" кој ќе добие модерно булеварско решение на потегот од "Жито Струмица" до "Терминалот"		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Обезбедување на проектна документација и избор на изведувач и градежен надзор		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Ново модерно сообраќајно решение на Булеварот "Климент Охридски" и олеснување на протокот на возила и пешаци		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено изготвување или ажурирање на деталниот урбанистички план и проблеми кои можат да се јават при експропријација на земјиште		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	12000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Реконструкција на булеварите во градот		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ГП	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ФС - ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУ.	
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	
ИНДИКАТОРИ	2021	2022	2023
		10000000	10000000
			10000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FD
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FDA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Осовременување на изгледот на руралните населби, тампонирање на улици и патишта и уредување на просторот со урбана опрема		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Намалување на разликата во квалитетот на живеење помеѓу руралните и урбаните средини		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Намалување на разликата во квалитетот на живеење помеѓу руралните и урбаните средини		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	39600000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Уредување на населени места во рурални подрачја		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПС - ПРЕДФИЗИВИЛИТИ СТУ.	2021	2022	2023	2024
ИП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИВИЛИТИ СТУДИЈА			15000000	12100000	12500000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	GA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МААЛО	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	GAB
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изготвување на проектна документација и реализација на проектот за изградба на нови типови куќи и комунална инфраструктура за граѓаните од турска националност кои сеуште живеат во супстандардни услови во населбата кај Терминалот. Со тоа ќе ја дислоцираме целата оваа населба во нова населба која ќе има нормални услови за живот со сите неопходни атрибути за квалитетно живеење.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализација.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Дислокација на сегашната населба на граѓаните од турска националност и изградба на нова населба во која ќе имаат нормални услови за живот		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување на активностите, непогодни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	128000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Нова населба во турско маало-финансирање со донација		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ГП		
АВТОР / ФИРМА		СЕДИШТЕ	
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПОС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ.	
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	
ИНДИКАТОРИ	2021	2022	2023
		128000000	1000000
			1000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	GA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	НОВ ГРАДСКИ ПАЗАР	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	GAG
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Дислокација на постоечкиот градски пазар од централното градско подрачје на нова локација во близина на автобуска станица кој ќе биде поврзан со градот со новиот Булевар "Братство и Единство"		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Обезбедување на проектна документација		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Избегнување на сообраќајните гужви за време на викенд и обезбедување на поголем простор за циркулација на луѓе и возила		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Проблеми со динамика на реализација		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	4000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Нов градски пазар		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ИП	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПОС - ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУ.	ИНДИКАТОРИ	2021	2022	2023	2024
ИП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ПОС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА				2000000	1000000	1000000

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JAA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	E-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Целосно осветлување на сите новоизградени улици и во зоните за изградба на стопански објекти, олеснување на патниот сообраќај во нокни услови и олеснато движење на пешаците во нокни услови. Смарт сити-осветлување на градскиот парк со лед осветлување и замена на целокупната улична мрежа со лед осветлување.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализација		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Олеснат сообраќај во нокни услови, поубав изглед на градот ноќе.		
РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ	ненавремено отпочнување со активности и временски непогоди при реализација		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	35500000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Јавно осветлување во општина Струмица		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПФС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ.	
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	ИНДИКАТОРИ	
	2021	2022	2023
	10000000	12500000	13000000
	2024		
			13000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JD
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JDA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Поефикасен транспорт ма луѓе и стоки во населените места, квалитетно сообраќајно решение за поврзување со градот, создавање на услови за побрз економски развој.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата од страна на Општината и од Агенцијата за патишта како финансиер на проектот		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Побрз економски развој, посремен изглед на населените места. Да се приближи квалитетот на живот во руралните средини со она во градските средини.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување на активностите, временски напегоди при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТ	95500000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПФС - ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУ.	2021	2022	2023	2024
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ		ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА		20000000	37500000	38000000

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	ЈЕ
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ПАРКИРАЛИШТА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	ЈЕА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Проширување на припад паркиралишта во градот со што ќе го опесниме и релаксираме проблемот околу неорганизираното паркирање како и непочитувањето на сообраќајната сигнализација за паркирање која е посебно изразена во централното градско подрачје		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, рапишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализација		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Решавање на проблемот со неорганизирано паркирање и поголема свесност за сообраќајната сигнализација посебно во централното градско подра		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	1100000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Паркиралишта		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПС - ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУ.	
	ПГ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	
ИНДИКАТОРИ	2021	2022	2023
	100000	1000000	2024

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JI
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JIA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Обезбедување на целокупната инфраструктура за потребите на градот, населените места и стопанските индустриски зони во близина на градот за чии производствени потони е неопходна вода а и понатамошно третирање на отпадните води за тие процеси. Зачувување и животната средина од загадување со отпадни води во општина Струмица.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изготвување на техничка документација, распишување на тендер, избор на изведувач, изградба и надзор на реализација		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Обезбедување на услови за непречено одвивање на стопанската активност на индустриските објекти, поквалитетно обавување на техничко-технолошкиот процес во производствените капацитети и зголемување на вработеноста во индустриската зона.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	77500000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Нови канализации во градот и индустриски зони		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПС - ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУ.	ИНДИКАТОРИ	2021	2022	2023	2024
ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА				12500000	32000000	33000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	Ј1
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛОТ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	Ј1В
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Со уредување на каналот на ул. Кр. Република по целата негова должина која изнесува околу три километри ќе се исполната следниве цели: Подобрување на заштитата од толемите води, стабилизација на коритото и бреговите на каналот, нормално функционирање на атмосферската канализација како и подобрување на еколошките и естетските аспекти околу каналот.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Растишување на тендер, избор на изведувач, изградба и надзор на реализација		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Покрај уредувањето на каналот ќе се изгради и партерно уредување околу каналот (пешачка и велосипедска патека и осветлување)		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремена реализација на проектот, негодни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	80000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Уредување на каналот Крушевска Република		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ГП		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПС - ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУ.	И Н Д И К А Т О Р И			
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	2021	2022	2023	2024
				30000000	50000000	

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ЖИВОТНА СРЕДИНА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	RA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	RAB
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Субвенционирање на енергетски ефикасни фасади за колективни стамбени објекти, со што ќе се постигне заштеда на енергија, зачувување и разубување на животната средина.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изготвување на проектна документација и сите потребни дозволи за реализација на проектот		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Подобрување на стандардот на живеење на граѓаните, зачувување на здрава животна средина		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Проблеми со изготвување на проектна документација		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	10000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Енергетски ефикасни фасади		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПФС - ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУ.	2021	2022	2023	2024
	ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА		4000000	3000000	3000000

И Н Д И К А Т О Р И

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JL
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JLA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Гасификација на градот со цел создавање подобри услови за стопанисување и живеење, обезбедување поевтин енергенс за стопанствениците и домаќинствата. Со гасификација на градот ја заштитуваме животната средина со намалување на загаденоста на воздухот		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Започнување со реализација на проект и избор на надзор		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Зголемување на економичноста во работењето на стопанските субјекти и зголемување на стандардот на граѓаните преку заштеда на потрошувачката на енергија, подобрување на квалитетот на воздухот		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненаврамено отпочнување со активностите, неподгодни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	280000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Изведба на мрежа за гас-финансирано од буџет и кредит		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПФС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ.	И Н Д И К А Т О Р И	2021	2022	2023	2024
	ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА			8000000	10000000	10000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНЛО	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JM
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JMA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Разубавување на градот со нови зелени површини, намалување на загадувањето на еколошката средина		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Реализација на програмата за паркови и зеленило од страна на ЈПКД "Комуналец" Струмица		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Здрава и чиста средина за живеење		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, неподготни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	14100000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Нови зелени површини		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПС - ПРЕДИПРОЕКТ	СТУ.
ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ	СТУДИЈА	

И Н Д И К А Т О Р И	
2021	2022
5000000	4550000
2023	2024
4550000	4550000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНЛО	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JM
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JMB
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Просторот зад стариот објект на АТШ Берово ќе биде хортикултурно уреден, ќе бидат поставени клупи и кукарки како видиковец, патеки за трчање и деп за пикник со посебна локација за парк за миленици и простор за картинг.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Граѓаните на општина Струмица ќе добијат дополнителен простор за можност да се одмараат и рекреираат во слободното време.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	3000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Нов парк-АТШ Берово		
НИВОНА СТУДИЈАТА *		СЕДИШТЕ	
АВТОР /ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВОНА СТУДИЈАТА *: ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПРС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ. ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА			
ИНДИКАТОРИ		2021	2022
		3000000	2024

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JN
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УРБАНА ОПРЕМА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JNA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изведба на нова современа урбана опрема во градот и населените места како дел од модернизацијата на Општината со што ќе постигнеме уште подобра слика за Општината како и практично поедноставување на животот на граѓаните. Воведување на интегриран систем за управување со отпад со изградба на подземни контејнери кои ќе бидат наменети за примарна селекција на отпадот на три фракции и тоа: комунален отпад, пластика и амбалажен отпад.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Здрава чиста средина, со пропратни содржини со, кои ќе бидат во функција на граѓаните.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Здрава чиста средина, со пропратни содржини со, кои ќе бидат во функција на граѓаните.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	12000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Урбана опрема		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ	СЕДИШТЕ	
АВТОР /ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА *	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ.	2021	2022	2023	2024
ПГ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	ИНДИКАТОРИ		4000000	4000000	4000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	КУЛТУРНИ МАНЕФАСТИЦИИ ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	КА
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	KAG
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Отварање на нов младински културен центар во просториите на општината, што ќе биде катче каде младите ќе ги реализираат своите нови креативни идеи, организација и реализација на културни настани и вклученост на младите во реализација на општествените активности.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изготвување на проектна документација за реконструкција на просториите во општината, избор на изведувач		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Младите ќе добијат канцеларија преку која ќе имаат најдиректна комуникација со нив и ќе ни служи како инструмент преку кој ќе се реализираат нивните иницијативи.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Можни технички проблеми во врска со реконструкцијата на планираните простории бидејќи се работи за стар објект		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	6000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА			
НИВОНА СТУДИЈАТА *	ИП		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВОНА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕНПРОЕКТ	ПС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ.	
	ПП - ГЛАВЕНПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	
И Н Д И К А Т О Р И	2021	2022	2023
		4000000	1000000
			1000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	КУЛТУРНИ МАНЕФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	КА
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	МУЗЕЈ НА СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	KAD
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изгорвување на проектнo техничка документација за изградба на објект во центарот на градот во кој што ќе биде смеатен музејот на струмичкиот карневал		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изготвување на проектна документација, обезбедување на локација		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Струмичкиот карневал како најстар традиционален културен настан во градот Струмица ќе добие институција - Музеј на струмички карневал кој сите граѓани во општината веќе долго време го очекуваат и ќе придонесе за развој на туризмот во општина Струмица.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	ненавраманa реализација на активностите		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	1700000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Музеј на струмички карневал		
НИВОНА СТУДИЈАТА *	ИП	СЕДИШТЕ	
АВТОР /ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВОНА СТУДИЈАТА *: ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПЭС - ПРЕДОФИЗИБИЛИТИ СТУ. ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА			
ИНДИКАТОРИ			
	2021	2022	2023
		700000	500000
			500000

Б/ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	LA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	LAA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Збогатување на спортскиот живот во градот за децата од школска и предшколска возраст и за рекреација на младите во градот.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изготвување на проктна документација, обезбедување на на градежна дозвола, надзор за реализација на проектот, распишување на јавна набавка		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Овозможување на услови за побогат спортски живот во градот.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, неподготни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	10000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Изградба и реконструкција на спортски игралишта		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ИП	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПФС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ.	2021	2022	2023	2024
ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	ИНДИКАТОРИ		10000000		

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА МЕСНА САМОУПРАВА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	DA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ДОМОВИ НА КУЛТУРА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	DAA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Овозможување на граѓаните од населените места да учествуваат во културни настани. Изградба на нов дом на култура во н.м. Куклиш, на истата локација на опожарениот дом на култура		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Обезбедување на проектна документација и избор на изведувач и градежен надзор		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Подобрување на културниот живот на граѓаните		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, непогодни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	7000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Домови на култура		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ИП	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ФС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ.	
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	
ИНДИКАТОРИ	2021	2022	2023
		5000000	1000000
			1000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	WA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	СПЕЦИЈАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ПРОТИВПОЖАРНО ВОЗИЛО	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	WAA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Набавка на специјално професионално противпожарно возило со носивост од 6000 литри вода, кое ќе се користи во случај на поголеми пожари кои обично се случуваат во летниот период		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Избор на добавувач за набавка на возилото по пат на лизинг		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Подобрување на условите за работа на противпожарната единица		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Мал број на добавувачи за таков тип на возила		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ НА ПРОЕКТОТ	01.01.2022	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	3000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Специјално професионално противпожарно возило		
НИВО НА СТУДИЈАТА *		СЕДИШТЕ	
АВТОР /ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			

НИВО НА СТУДИЈАТА *	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПФС - ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУ.	2021	2022	2023	2024
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	ИНДИКАТОРИ		1000000	1000000	1000000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
ПРИХОДИ:								
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
РАСХОДИ:								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
401	Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
404	Надоместоци	4.900.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
401	Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
404	Надоместоци	4.900.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
A1	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	5.000.000	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ:								
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	5.000.000	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ:								
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	5.000.000	0	0	0	0	0	0
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	5.000.000	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	5.000.000	0	0	0	0	0	0

1.241.269.143 652.508.332 35.749.590 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
D0	ГРАДОЧАЛНИК	8.021.395	7.721.395	0	0	0	0	7.721.395
ПРИХОДИ:								
D00	ГРАДОЧАЛНИК	8.021.395	7.721.395	0	0	0	0	7.721.395
РАСХОДИ:								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	3.210.413
401	Основни плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	2.404.498
402	Придоноси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	805.915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	100.000	0	0	0	0	100.000
426	Други тековни расходи	0	100.000	0	0	0	0	100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.210.982	2.810.982	0	0	0	0	2.810.982
463	Трансфери до невладини организации	610.982	510.982	0	0	0	0	510.982
464	Разни трансфери	2.600.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
D00	ГРАДОЧАЛНИК	8.021.395	7.721.395	0	0	0	0	7.721.395
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	3.210.413
401	Основни плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	2.404.498
402	Придоноси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	805.915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	100.000	0	0	0	0	100.000
426	Други тековни расходи	0	100.000	0	0	0	0	100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.210.982	2.810.982	0	0	0	0	2.810.982
463	Трансфери до невладини организации	610.982	510.982	0	0	0	0	510.982
464	Разни трансфери	2.600.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самост. ан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
DA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА МЕСНА САМОУПРАВА	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
ПРИХОДИ:								
DA0	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
482	Други градежни објекти	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
DA0	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
482	Други градежни објекти	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
		1.241.209.143	652.508.332	35.749.580	629.820.953	21.479.394	0	1.339.558.259

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен Буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самодивен. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.241.269.143	652.508.332	35.749.580	629.820.953	21.479.394	0	1.339.558.259
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	130.886.972	128.084.179	0	0	0	0	128.084.179
ПРИХОДИ:								
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	130.886.972	128.084.179	0	0	0	0	128.084.179
РАСХОДИ:								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	84.929.179	86.689.179	0	0	0	0	86.689.179
401	Основни плати	61.219.610	61.219.610	0	0	0	0	61.219.610
402	Придоноси за социјално осигурување	20.709.569	20.709.569	0	0	0	0	20.709.569
404	Надоместоци	3.000.000	4.760.000	0	0	0	0	4.760.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	44.107.793	39.045.000	0	0	0	0	39.045.000
420	Патни и дневни расходи	400.000	850.000	0	0	0	0	850.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	19.102.793	15.450.000	0	0	0	0	15.450.000
423	Материјали и ситен инвентар	4.990.000	2.990.000	0	0	0	0	2.990.000
424	Поправки и тековно одржување	5.855.000	5.295.000	0	0	0	0	5.295.000
425	Договорни услуги	3.000.000	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000
426	Други тековни расходи	3.400.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
427	Приземени вработувања	150.000	250.000	0	0	0	0	250.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.700.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	1.700.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.700.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
464	Разни трансфери	1.700.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	130.886.972	128.084.179	0	0	0	0	128.084.179
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	84.929.179	86.689.179	0	0	0	0	86.689.179
401	Основни плати	61.219.610	61.219.610	0	0	0	0	61.219.610
402	Придоноси за социјално осигурување	20.709.569	20.709.569	0	0	0	0	20.709.569
404	Надоместоци	3.000.000	4.760.000	0	0	0	0	4.760.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	44.107.793	39.045.000	0	0	0	0	39.045.000
420	Патни и дневни расходи	400.000	850.000	0	0	0	0	850.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	19.102.793	15.450.000	0	0	0	0	15.450.000
423	Материјали и ситен инвентар	4.990.000	2.990.000	0	0	0	0	2.990.000
424	Поправки и тековно одржување	5.855.000	5.295.000	0	0	0	0	5.295.000
425	Договорни услуги	3.000.000	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000
426	Други тековни расходи	3.400.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
427	Приземени вработувања	150.000	250.000	0	0	0	0	250.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	1.700.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	1.700.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.700.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
464	Разни трансфери	1.700.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
ЕА	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА	1.082.587	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
ПРИХОДИ:								
ЕА0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	1.082.587	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.082.587	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
480	Купување на опрема и машини	500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
486	Купување на возила	582.587	0	0	0	0	0	0
ЕА0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	1.082.587	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.082.587	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
480	Купување на опрема и машини	500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
486	Купување на возила	582.587	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
ПРИХОДИ:								
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
425	Договорни услуги	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
425	Договорни услуги	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
F2	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
ПРИХОДИ:								
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425	Договорни услуги	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425	Договорни услуги	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятелни активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
FA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	74.518.195	82.818.195	0	0	0	0	82.818.195
ПРИХОДИ:								
FAA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	67.718.195	64.018.195	0	0	0	0	64.018.195
FAJ	РЕГУЛАЦИЈА НА ПОРОЈ СВ. ИЛИЈА-ЧИОЛМАНСКИ	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
FAK	БУЛЕВАР "БРАТСТВО И ЕДИНСТВО"	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
FAL	УЛИЦА "23 ОКТОМВР"	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
FAM	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАРИ	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	74.518.195	82.818.195	0	0	0	0	82.818.195
482	Други градежни објекти	72.018.195	80.318.195	0	0	0	0	80.318.195
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
FAA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	67.718.195	64.018.195	0	0	0	0	64.018.195
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	67.718.195	64.018.195	0	0	0	0	64.018.195
482	Други градежни објекти	65.218.195	61.518.195	0	0	0	0	61.518.195
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
FAJ	РЕГУЛАЦИЈА НА ПОРОЈ СВ. ИЛИЈА-ЧИОЛМАНСКИ	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
482	Други градежни објекти	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
FAK	БУЛЕВАР " БРАТСТВО И ЕДИНСТВО"	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482	Други градежни објекти	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
FAL	УЛИЦА "23 ОКТОМВР"	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482	Други градежни објекти	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
FAM	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАРИ	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
482	Други градежни објекти	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
1.241.269.143	652.508.332	35.749.580	629.820.953	21.479.394	0	1.339.558.259		
FD	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧ.	6.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
ПРИХОДИ:								
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
482	Други градежни објекти	6.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
482	Други градежни објекти	6.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предодрен буџет	Б У Џ Е Т				
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Вкупни расходи
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	4.264.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000
ПРИХОДИ:							
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	4.264.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000
РАСХОДИ:							
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.142.881	1.142.881	0	0	0	1.142.881
425	Договорни услуги	502.000	502.000	0	0	0	502.000
426	Други тековни расходи	640.881	640.881	0	0	0	640.881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.121.119	8.857.119	0	0	0	8.857.119
463	Трансфери до невладини организации	2.555.830	2.555.830	0	0	0	2.555.830
464	Разни трансфери	565.289	6.301.289	0	0	0	6.301.289
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	4.264.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.142.881	1.142.881	0	0	0	1.142.881
425	Договорни услуги	502.000	502.000	0	0	0	502.000
426	Други тековни расходи	640.881	640.881	0	0	0	640.881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.121.119	8.857.119	0	0	0	8.857.119
463	Трансфери до невладини организации	2.555.830	2.555.830	0	0	0	2.555.830
464	Разни трансфери	565.289	6.301.289	0	0	0	6.301.289

56

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самодинам. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
G2	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
ПРИХОДИ:								
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
426	Други тековни расходи	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
426	Други тековни расходи	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самодинам. активности	Расходи од Дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
GA	ИЗГРАДА НА ОБЕКТИ	807.002	128.000.000	0	0	0	0	128.000.000
ПРИХОДИ:								
GAB	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	107.921	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000
GAG	НОВ ГРАДСКИ ПАЗАР	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
GAV	НВО ЦЕНТАР	699.081	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	807.002	128.000.000	0	0	0	0	128.000.000
480	Купување на опрема и машини	699.081	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	107.921	128.000.000	0	0	0	0	128.000.000
GAB	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	107.921	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	107.921	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000
482	Други градежни објекти	107.921	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000
GAG	НОВ ГРАДСКИ ПАЗАР	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482	Други градежни објекти	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
GAV	НВО ЦЕНТАР	699.081	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	699.081	0	0	0	0	0	0
480	Купување на опрема и машини	699.081	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
J1	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	6.545.680	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
ПРИХОДИ:								
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	6.545.680	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.545.680	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.545.680	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	6.545.680	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.545.680	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.545.680	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
--								

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од додачи	Расходи од додачи	Расходи од самодинам. активности	Расходи од кредити	
J2	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.241.263.143	652.508.332	35.749.590	629.820.953	21.479.394	0	1.338.558.259
ПРИХОДИ:								
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Продолжен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
130	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	16.700.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
ПРИХОДИ:								
130	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	16.700.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	16.700.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.000.000	17.800.000	0	0	0	0	17.800.000
424	Поправки и тековно одржување	9.700.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
130	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	16.700.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	16.700.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.000.000	17.800.000	0	0	0	0	17.800.000
424	Поправки и тековно одржување	9.700.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.570.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
ПРИХОДИ:								
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.570.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.570.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
424	Поправки и тековно одржување	8.570.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.570.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.570.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
424	Поправки и тековно одржување	8.570.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И МОСТОВИ И РЕ	6.350.000	12.350.000	0	0	0	0	12.350.000
ПРИХОДИ:								
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА	6.350.000	12.350.000	0	0	0	0	12.350.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ		12.350.000	0	0	0	0	12.350.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
424	Потрешки и тековно одржување	4.650.000	10.650.000	0	0	0	0	10.650.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ	6.350.000	12.350.000	0	0	0	0	12.350.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		12.350.000	0	0	0	0	12.350.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
424	Потрешки и тековно одржување	4.650.000	10.650.000	0	0	0	0	10.650.000

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.239

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
1.241.269.143	652.508.332	35.749.580	629.820.953	21.479.394	0	1.339.558.259	0	
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
ПРИХОДИ:								
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни ресурси
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
JA	ИЗГРАДА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	6.100.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
ПРИХОДИ:								
JAA	ИЗГРАДА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	6.100.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.100.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
482	Други градежни објекти	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	5.700.000	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000
JAA	ИЗГРАДА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	6.100.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.100.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
482	Други градежни објекти	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	5.700.000	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000

1.241.263.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
		1.241.263.143	852.508.332	35.749.580	629.820.953	21.479.394	0	1.339.558.259
J0	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И МОСТОВИ	34.946.973	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
ПРИХОДИ:								
J0A	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И ТРОТОАРИ	34.946.973	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	34.946.973	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
482	Други градежни објекти	34.946.973	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
J0A	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И ТРОТОАРИ	34.946.973	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	34.946.973	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
482	Други градежни објекти	34.946.973	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од дојдавки	Расходи од кредити	
ЈЕ	ИЗГРАДА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	750.000	100.000	0	0	0	0	100.000
ПРИХОДИ:								
ЈЕ0	ИЗГРАДА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0
ЈЕА	ПАРКИРАЛИШТА	750.000	100.000	0	0	0	0	100.000
РАСХОДИ:								
0		0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	750.000	100.000	0	0	0	0	100.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и неправдини организации	750.000	100.000	0	0	0	0	100.000
ЈЕ0	ИЗГРАДА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
ЈЕА	ПАРКИРАЛИШТА	750.000	100.000	0	0	0	0	100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	750.000	100.000	0	0	0	0	100.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и неправдини организации	750.000	100.000	0	0	0	0	100.000

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
JG	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	42.579.181	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
ПРИХОДИ:								
JGA	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И НАВОДУВАЊЕ	42.579.181	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	42.579.181	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
482	Други градежни објекти	10.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	32.579.181	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
JGA	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И НАВОДУВАЊЕ	42.579.181	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	42.579.181	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
482	Други градежни објекти	10.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	32.579.181	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од донации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
ЈИ	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ	1.241.263.143	652.508.332	35.749.580	629.820.953	21.479.394	0	1.339.558.259
		61.712.359	42.500.000	0	0	0	0	42.500.000
ПРИХОДИ:								
ЈИА	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ	34.881.622	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
ЈИБ	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	26.830.737	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	61.712.359	42.500.000	0	0	0	0	42.500.000
482	Други градежни објекти	61.712.359	42.500.000	0	0	0	0	42.500.000
ЈИА	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ	34.881.622	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	34.881.622	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
482	Други градежни објекти	34.881.622	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
ЈИБ	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	26.830.737	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	26.830.737	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
482	Други градежни објекти	26.830.737	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Претходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
JL	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	1.241.269.143	652.508.332	35.749.580	629.820.963	21.479.394	0	1.339.558.259
ПРИХОДИ:								
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	21.179.225	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	21.179.225	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	21.179.225	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	21.179.225	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	21.179.225	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	21.179.225	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предвиден буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самодинам. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
ЈМ	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.550.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
ПРИХОДИ:								
ЈМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ	1.550.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
ЈМВ	НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.550.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
482	Други градежни објекти	4.550.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
ЈМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ	1.550.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.550.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
482	Други градежни објекти	1.550.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
ЈМВ	НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482	Други градежни објекти	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
97								

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т				
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Вкупни расходи
JN	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРБАНА ОПРЕМА	21.630.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
ПРИХОДИ:							
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	21.630.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
РАСХОДИ:							
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	21.630.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
480	Купување на опрема и машини	21.630.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	21.630.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	21.630.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
480	Купување на опрема и машини	21.630.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000

1.241.293.143 652.508.332 35.749.580 629.820.553 21.479.394 0 1.139.538.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од додачи	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
K1	БИБЛИОТЕКАРСТВО	10.900.074	0	500.000	10.039.728	0	0	10.539.728
ПРИХОДИ:								
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	10.900.074	0	500.000	10.039.728	0	0	10.539.728
РАСХОДИ:								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.887.574	0	0	10.039.728	0	0	10.039.728
401	Основни плати	7.119.075	0	0	7.228.592	0	0	7.228.592
402	Придоноси за социјално осигурување	2.768.499	0	0	2.811.136	0	0	2.811.136
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.012.500	0	500.000	0	0	0	500.000
420	Патни и дневни расходи	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
421	Компјутални услуги, греење, комуникација и транспорт	389.000	0	114.000	0	0	0	114.000
423	Материјали и опшен инвентар	222.500	0	122.500	0	0	0	122.500
424	Поправки и тековно одржување	136.500	0	113.500	0	0	0	113.500
425	Договорни услуги	162.500	0	50.000	0	0	0	50.000
426	Други тековни расходи	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	10.900.074	0	500.000	10.039.728	0	0	10.539.728
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.887.574	0	0	10.039.728	0	0	10.039.728
401	Основни плати	7.119.075	0	0	7.228.592	0	0	7.228.592
402	Придоноси за социјално осигурување	2.768.499	0	0	2.811.136	0	0	2.811.136
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.012.500	0	500.000	0	0	0	500.000
420	Патни и дневни расходи	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
421	Компјутални услуги, греење, комуникација и транспорт	389.000	0	114.000	0	0	0	114.000
423	Материјали и опшен инвентар	222.500	0	122.500	0	0	0	122.500
424	Поправки и тековно одржување	136.500	0	113.500	0	0	0	113.500
425	Договорни услуги	162.500	0	50.000	0	0	0	50.000
426	Други тековни расходи	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самодинам. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
K2	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	2.637.169	0	13.500	2.334.090	0	0	2.347.590
ПРИХОДИ:								
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	2.637.169	0	13.500	2.334.090	0	0	2.347.590
РАСХОДИ:								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.345.369	0	0	2.334.090	0	0	2.334.090
401	Основни плати	1.688.642	0	0	1.680.540	0	0	1.680.540
402	Придоноси за социјално осигурување	656.727	0	0	653.550	0	0	653.550
42	СТОКИ И УСЛУГИ	291.800	0	13.500	0	0	0	13.500
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.000	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	147.500	0	5.000	0	0	0	5.000
424	Поправки и тековно одржување	5.000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	72.800	0	3.500	0	0	0	3.500
426	Други тековни расходи	55.500	0	5.000	0	0	0	5.000
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	2.637.169	0	13.500	2.334.090	0	0	2.347.590
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.345.369	0	0	2.334.090	0	0	2.334.090
401	Основни плати	1.688.642	0	0	1.680.540	0	0	1.680.540
402	Придоноси за социјално осигурување	656.727	0	0	653.550	0	0	653.550
42	СТОКИ И УСЛУГИ	291.800	0	13.500	0	0	0	13.500
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.000	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	147.500	0	5.000	0	0	0	5.000
424	Поправки и тековно одржување	5.000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	72.800	0	3.500	0	0	0	3.500
426	Други тековни расходи	55.500	0	5.000	0	0	0	5.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
К3	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	8.685.000	8.685.000	0	0	0	0	8.685.000
ПРИХОДИ:								
К30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	8.685.000	8.685.000	0	0	0	0	8.685.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	2.290.000
425	Договорни услуги	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	2.290.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.395.000	6.395.000	0	0	0	0	6.395.000
463	Трансфери до невладини организации	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
464	Разни трансфери	6.275.000	6.275.000	0	0	0	0	6.275.000
К30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	8.685.000	8.685.000	0	0	0	0	8.685.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	2.290.000
425	Договорни услуги	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	2.290.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.395.000	6.395.000	0	0	0	0	6.395.000
463	Трансфери до невладини организации	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
464	Разни трансфери	6.275.000	6.275.000	0	0	0	0	6.275.000

6.1

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самост. и активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
ПРИХОДИ:								
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.856.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.856.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.561.000	900.000	0	0	0	0	900.000
425	Договорни услуги	993.000	700.000	0	0	0	0	700.000
426	Други тековни расходи	568.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	295.000	100.000	0	0	0	0	100.000
464	Разни трансфери	295.000	100.000	0	0	0	0	100.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.856.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.561.000	900.000	0	0	0	0	900.000
425	Договорни услуги	993.000	700.000	0	0	0	0	700.000
426	Други тековни расходи	568.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	295.000	100.000	0	0	0	0	100.000
464	Разни трансфери	295.000	100.000	0	0	0	0	100.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен Буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самодинам. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
КА	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ВО КУЛТУРАТА	8.278.740	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
ПРИХОДИ:								
КАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	6.278.740	0	0	0	0	0	0
КАВ	КИНО САЛА	1.000.000	100.000	0	0	0	0	100.000
КАД	МУЗЕЈ НА СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ	0	700.000	0	0	0	0	700.000
КАГ	МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	1.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.278.740	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
480	Купување на опрема и машини	1.500.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	6.778.740	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
КАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	6.278.740	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.278.740	0	0	0	0	0	0
480	Купување на опрема и машини	1.500.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	4.778.740	0	0	0	0	0	0
КАВ	КИНО САЛА	1.000.000	100.000	0	0	0	0	100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	100.000	0	0	0	0	100.000
482	Други градежни објекти	1.000.000	100.000	0	0	0	0	100.000
КАД	МУЗЕЈ НА СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ	0	700.000	0	0	0	0	700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	700.000	0	0	0	0	700.000
482	Други градежни објекти	0	700.000	0	0	0	0	700.000
КАГ	МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	1.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
482	Други градежни објекти	1.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000

1.241.269.143 852.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од својинан, активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
L0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	10.350.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
ПРИХОДИ:								
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	10.350.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
РАСХОДИ:								
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.350.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
463	Трансфери до невладини организации	9.700.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
464	Разни трансфери	650.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	10.350.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.350.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
463	Трансфери до невладини организации	9.700.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
464	Разни трансфери	650.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000

1.241.289.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самодиван. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
LA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	11.200.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
ПРИХОДИ:								
LA0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	0	0	0	0	0	0	0
LA4	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	11.200.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
РАСХОДИ:								
0		0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.200.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
480	Купување на опрема и машини	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482	Други градежни објекти	9.200.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
LA0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
LA4	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	11.200.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.200.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
480	Купување на опрема и машини	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482	Други градежни објекти	9.200.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
1.241.269.143 652.508.332 35.749.590 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259									
МВ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА									
		33.176.600	1.854.763	0	0	0	15.400.000	0	17.254.763
ПРИХОДИ:									
МВ0 ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА									
		33.176.600	1.854.763	0	0	0	15.400.000	0	17.254.763
РАСХОДИ:									
42 СТОКИ И УСЛУГИ									
		4.331.600	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	421 Комунални услуги, граење, комуникација и транспорт	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	423 Материјали и опен инвентар	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	425 Договорни услуги	2.616.600	0	0	0	0	0	0	0
	426 Други тековни расходи	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
	427 Привремени вработувања	70.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ									
	464 Разни трансфери	16.185.000	1.854.763	0	0	0	15.300.000	0	17.154.763
		16.185.000	1.854.763	0	0	0	15.300.000	0	17.154.763
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ									
	480 Купување на опрема и машини	12.660.000	0	0	0	0	0	0	0
	482 Други градежни објекти	6.610.000	0	0	0	0	0	0	0
		6.050.000	0	0	0	0	0	0	0
МВ0 ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА									
		33.176.600	1.854.763	0	0	0	15.400.000	0	17.254.763
42 СТОКИ И УСЛУГИ									
	421 Комунални услуги, граење, комуникација и транспорт	4.331.600	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	423 Материјали и опен инвентар	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	425 Договорни услуги	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	426 Други тековни расходи	2.616.600	0	0	0	0	0	0	0
	427 Привремени вработувања	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
		70.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ									
	464 Разни трансфери	16.185.000	1.854.763	0	0	0	15.300.000	0	17.154.763
		16.185.000	1.854.763	0	0	0	15.300.000	0	17.154.763
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ									
	480 Купување на опрема и машини	12.660.000	0	0	0	0	0	0	0
	482 Други градежни објекти	6.610.000	0	0	0	0	0	0	0
		6.050.000	0	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предвиден буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од донации	Расходи од кредити		
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.665.054	4.262.800	7.116.000	296.301.000	0	0	307.679.800
ПРИХОДИ:								
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.665.054	4.262.800	7.116.000	296.301.000	0	0	307.679.800
РАСХОДИ:								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	254.322.000	0	0	260.135.300	0	0	260.135.300
401	Основни плати	183.110.590	0	0	187.297.416	0	0	187.297.416
402	Придоноси за социјално осигурување	71.211.410	0	0	72.837.884	0	0	72.837.884
42	СТОКИ И УСЛУГИ	44.664.049	4.262.800	7.116.000	36.163.700	0	0	47.544.500
420	Плати и дневни расходи	255.000	0	255.000	0	0	0	255.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.015.549	0	241.000	10.395.000	0	0	10.636.000
423	Материјали и општен инвентар	6.461.624	760.000	2.321.000	2.617.300	0	0	5.698.300
424	Поправки и тековно одржување	12.391.922	300.000	230.000	9.401.400	0	0	9.931.400
425	Договорни услуги	10.667.260	0	3.924.000	12.627.000	0	0	16.751.000
426	Други тековни расходи	875.000	0	145.000	545.000	0	0	660.000
427	Прирешени вработувања	3.977.694	3.202.800	0	360.000	0	0	3.562.800
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.679.005	0	0	0	0	0	0
480	Купување на опрема и машини	1.679.005	0	0	0	0	0	0
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.665.054	4.262.800	7.116.000	296.301.000	0	0	307.679.800
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	254.322.000	0	0	260.135.300	0	0	260.135.300
401	Основни плати	183.110.590	0	0	187.297.416	0	0	187.297.416
402	Придоноси за социјално осигурување	71.211.410	0	0	72.837.884	0	0	72.837.884
42	СТОКИ И УСЛУГИ	44.664.049	4.262.800	7.116.000	36.163.700	0	0	47.544.500
420	Плати и дневни расходи	255.000	0	255.000	0	0	0	255.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.015.549	0	241.000	10.395.000	0	0	10.636.000
423	Материјали и општен инвентар	6.461.624	760.000	2.321.000	2.617.300	0	0	5.698.300
424	Поправки и тековно одржување	12.391.922	300.000	230.000	9.401.400	0	0	9.931.400
425	Договорни услуги	10.667.260	0	3.924.000	12.627.000	0	0	16.751.000
426	Други тековни расходи	875.000	0	145.000	545.000	0	0	660.000
427	Прирешени вработувања	3.977.694	3.202.800	0	360.000	0	0	3.562.800
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.679.005	0	0	0	0	0	0
480	Купување на опрема и машини	1.679.005	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
N2	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	243.091.500	232.000	11.050.000	252.814.135	6.079.394	0	270.175.529
ПРИХОДИ:								
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	243.091.500	232.000	11.050.000	252.814.135	6.079.394	0	270.175.529
РАСХОДИ:								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	146.800.445	0	0	150.076.000	0	0	150.076.000
401	Основни плати	105.696.184	0	0	108.054.720	0	0	108.054.720
402	Придоноси за социјално осигурување	41.104.261	0	0	42.021.280	0	0	42.021.280
42	СТОКИ И УСЛУГИ	93.553.055	232.000	11.050.000	77.924.000	6.079.394	0	95.285.394
420	Плати и дневни расходи	4.938.176	0	208.000	0	1.269.600	0	1.477.600
421	Комерцијални услуги, граење, комуникација и транспорт	11.913.327	0	1.007.500	9.331.000	0	0	10.338.500
423	Материјали и ситен инвентар	5.568.666	232.000	2.068.500	2.142.000	361.490	0	4.833.990
424	Поправки и тековно одржување	25.640.105	0	921.000	8.390.000	0	0	9.311.000
425	Договорни услуги	37.082.831	0	5.565.000	50.696.000	4.448.304	0	60.709.304
426	Други тековни расходи	789.950	0	250.000	275.000	0	0	525.000
427	Приземени вработувања	7.620.000	0	1.000.000	7.090.000	0	0	8.090.000
45	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.738.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	2.738.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	24.814.135	0	0	24.814.135
482	Други градежни објекти	0	0	0	24.814.135	0	0	24.814.135
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	243.091.500	232.000	11.050.000	252.814.135	6.079.394	0	270.175.529
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	146.800.445	0	0	150.076.000	0	0	150.076.000
401	Основни плати	105.696.184	0	0	108.054.720	0	0	108.054.720
402	Придоноси за социјално осигурување	41.104.261	0	0	42.021.280	0	0	42.021.280
42	СТОКИ И УСЛУГИ	93.553.055	232.000	11.050.000	77.924.000	6.079.394	0	95.285.394
420	Плати и дневни расходи	4.938.176	0	208.000	0	1.269.600	0	1.477.600
421	Комерцијални услуги, граење, комуникација и транспорт	11.913.327	0	1.007.500	9.331.000	0	0	10.338.500
423	Материјали и ситен инвентар	5.568.666	232.000	2.068.500	2.142.000	361.490	0	4.833.990
424	Поправки и тековно одржување	25.640.105	0	921.000	8.390.000	0	0	9.311.000
425	Договорни услуги	37.082.831	0	5.565.000	50.696.000	4.448.304	0	60.709.304
426	Други тековни расходи	789.950	0	250.000	275.000	0	0	525.000
427	Приземени вработувања	7.620.000	0	1.000.000	7.090.000	0	0	8.090.000
45	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.738.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	2.738.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	24.814.135	0	0	24.814.135
482	Други градежни објекти	0	0	0	24.814.135	0	0	24.814.135

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од докази	Расходи од кредити	
NB	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
ПРИХОДИ:								
NBA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н. КАРЕВ	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
486	Купување на возила	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
NBA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н. КАРЕВ	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
486	Купување на возила	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
1.241.269.143		652.508.332	35.749.580	629.820.953	21.479.394	0	1.339.558.259	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	1.850.055	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
ПРИХОДИ:								
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	1.850.055	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	650.055	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
425	Договорни услуги	580.000	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи	70.055	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	9.800.000	0	0	0	0	9.800.000
464	Разни трансфери	1.200.000	9.800.000	0	0	0	0	9.800.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	1.850.055	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	650.055	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
425	Договорни услуги	580.000	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи	70.055	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	9.800.000	0	0	0	0	9.800.000
464	Разни трансфери	1.200.000	9.800.000	0	0	0	0	9.800.000
17								

1.241.289.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
RA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	8.500.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
ПРИХОДИ:								
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗБОДНИ ЖИВОТНИ	2.100.000	0	0	0	0	0	0
RAV	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	6.400.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
РАСХОДИ:								
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	1.100.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.400.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
482	Други градежни објекти	6.400.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	1.000.000	0	0	0	0	0	0
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗБОДНИ ЖИВОТНИ	2.100.000	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	1.100.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	0	0	0	0	0	0
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	1.000.000	0	0	0	0	0	0
RAV	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	6.400.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.400.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
482	Други градежни објекти	6.400.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000

1.241.263.143 652.508.332 35.748.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самодржан. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	76.345.208	1.000.000	15.570.080	56.032.000	0	0	72.602.080
ПРИХОДИ:								
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	76.345.208	1.000.000	15.570.080	56.032.000	0	0	72.602.080
РАСХОДИ:								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	50.772.404	0	0	54.200.000	0	0	54.200.000
401	Основни плати	36.555.508	0	0	38.900.000	0	0	38.900.000
402	Придоноси за социјално осигурување	14.216.896	0	0	15.300.000	0	0	15.300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	25.572.884	1.000.000	15.570.080	1.832.000	0	0	18.402.080
420	Патни и дневни расходи	40.000	0	36.000	0	0	0	36.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	5.282.596	1.000.000	3.965.000	832.000	0	0	5.797.000
423	Материјали и ситен инвентар	7.360.000	0	7.749.080	0	0	0	7.749.080
424	Поправки и тековно одржување	1.940.000	0	1.420.000	0	0	0	1.420.000
425	Договорни услуги	600.000	0	580.000	0	0	0	580.000
426	Други тековни расходи	650.000	0	500.000	0	0	0	500.000
427	Привремени вработувања	9.700.208	0	1.320.000	1.000.000	0	0	2.320.000
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	76.345.208	1.000.000	15.570.080	56.032.000	0	0	72.602.080
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	50.772.404	0	0	54.200.000	0	0	54.200.000
401	Основни плати	36.555.508	0	0	38.900.000	0	0	38.900.000
402	Придоноси за социјално осигурување	14.216.896	0	0	15.300.000	0	0	15.300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	25.572.884	1.000.000	15.570.080	1.832.000	0	0	18.402.080
420	Патни и дневни расходи	40.000	0	36.000	0	0	0	36.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	5.282.596	1.000.000	3.965.000	832.000	0	0	5.797.000
423	Материјали и ситен инвентар	7.360.000	0	7.749.080	0	0	0	7.749.080
424	Поправки и тековно одржување	1.940.000	0	1.420.000	0	0	0	1.420.000
425	Договорни услуги	600.000	0	580.000	0	0	0	580.000
426	Други тековни расходи	650.000	0	500.000	0	0	0	500.000
427	Привремени вработувања	9.700.208	0	1.320.000	1.000.000	0	0	2.320.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самодинам. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА	1.550.800	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
ПРИХОДИ :								
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	1.550.800	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
РАСХОДИ :								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	550.800	550.800	0	0	0	0	550.800
425	Договори услуги	550.800	550.800	0	0	0	0	550.800
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	5.449.200	0	0	0	0	5.449.200
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
464	Разни трансфери	0	4.449.200	0	0	0	0	4.449.200
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	1.550.800	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	550.800	550.800	0	0	0	0	550.800
425	Договори услуги	550.800	550.800	0	0	0	0	550.800
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	5.449.200	0	0	0	0	5.449.200
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
464	Разни трансфери	0	4.449.200	0	0	0	0	4.449.200

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 623.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
1.241.269.143			652.508.332	35.749.580	629.820.953	21.479.394	0	1.339.558.259
VA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	6.185.905	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ:								
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	1.400.000	0	0	0	0	0	0
VAB	ДЕТСКА ГРАДИНКА ПАРК	4.785.905	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.185.905	0	0	0	0	0	0
480	Купување на опрема и машини	700.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	4.785.905	0	0	0	0	0	0
488	Купување на возила	700.000	0	0	0	0	0	0
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	1.400.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.400.000	0	0	0	0	0	0
480	Купување на опрема и машини	700.000	0	0	0	0	0	0
486	Купување на возила	700.000	0	0	0	0	0	0
VAB	ДЕТСКА ГРАДИНКА ПАРК	4.785.905	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.785.905	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	4.785.905	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятелна активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
1.241.269.143		652.508.332	35.749.580	629.820.953	21.479.394	0	1.339.558.259	
W0 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		29.987.069	14.000.000	0	12.300.000	0	0	26.300.000
ПРИХОДИ:		29.987.069	14.000.000	0	12.300.000	0	0	26.300.000
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		29.987.069	14.000.000	0	12.300.000	0	0	26.300.000
РАСХОДИ:		29.987.069	14.000.000	0	12.300.000	0	0	26.300.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	23.159.015	10.886.015	0	12.300.000	0	0	23.186.015
401	Основни плати	15.975.686	7.485.224	0	8.448.870	0	0	15.934.094
402	Придоноси за социјално осигурување	7.183.329	3.400.791	0	3.851.130	0	0	7.251.921
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.714.061	3.113.985	0	0	0	0	3.113.985
423	Материјали и ситен инвентар	3.426.071	3.113.985	0	0	0	0	3.113.985
424	Поправки и тековно одржување	2.287.990	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.113.993	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	1.113.993	0	0	0	0	0	0
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		29.987.069	14.000.000	0	12.300.000	0	0	26.300.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	23.159.015	10.886.015	0	12.300.000	0	0	23.186.015
401	Основни плати	15.975.686	7.485.224	0	8.448.870	0	0	15.934.094
402	Придоноси за социјално осигурување	7.183.329	3.400.791	0	3.851.130	0	0	7.251.921
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.714.061	3.113.985	0	0	0	0	3.113.985
423	Материјали и ситен инвентар	3.426.071	3.113.985	0	0	0	0	3.113.985
424	Поправки и тековно одржување	2.287.990	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.113.993	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	1.113.993	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	W/A КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
ПРИХОДИ:								
	W/A/D ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
РАСХОДИ:								
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	480 Купување на опрема и машини	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	486 Купување на возила	100.000	0	0	0	0	0	0
	W/A/D ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	480 Купување на опрема и машини	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	486 Купување на возила	100.000	0	0	0	0	0	0

1.241.269.143 652.508.332 35.749.580 629.820.953 21.479.394 0 1.339.558.259

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
X1	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	1.166.400	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
ПРИХОДИ:								
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	1.166.400	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	504.000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	504.000	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	662.400	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
464	Разни трансфери	662.400	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	1.166.400	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	504.000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	504.000	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	662.400	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
464	Разни трансфери	662.400	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

..

Член 3

Буџетот на општина Струмица за 2022 година влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 01.01.2022 година.

Бр.08-8403/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

566.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), член 31 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/21), член 93 став 2 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20 и 215/21), одредбите на Гранскиот колективен договор за органите на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено – поправните и воспитно – поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр.4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

**О д л у к а
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за 2022 година****Член 1**

Буџетот на Општина Струмица за 2022 година се извршува според одредбите на оваа Одлука (во понатамошниот текст-Буџетот).

Член 2

Буџетот на Општината се состои од:

- Основен буџет;
- Буџет на самофинансирачки активности,
- Буџет на донации;
- Буџет на дотации и
- Буџет на заеми.

Член 3

Корисниците на средствата на буџетот се должни да постапуваат во согласност со буџетските начела, а утврдените средства во буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на годината Градоначалникот оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планот, му предлага на Советот на Општината изменување и дополнување на буџетот.

Советот на Општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и дополнувањата на буџетот најдоцна до **15 ноември** во тековната година.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.

Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и буџет, не можат да бидат намалени повеќе од **20 %** со прераспределба во тековната фискална година.

Одобрените средства за плати, наемнини и надоместоци во рамки на буџет не може да се зголемат со прераспределби повеќе од **10%**.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот на донации, Буџетот на дотации или Буџетот на заеми, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно бруто платите се утврдуваат за:

- избраните и именуваните лица бруто платата ќе се исплатува согласно утврдениот коефициент по закон, применет на основа на исплатената просечна месечна нето плата по вработен во Републиката за претходната година/ односно по коефициент во износ од 26.755 денари;

- вредноста на бодот на административните/државните службеници се утврдува со посебна Одлука донесена од Советот на Општината;
- на вработените во ТППЕ како и на вработените по Закон за работни односи ќе им се исплаќа бруто плата согласно Правилникот за плати, надоместоци на плати и други примања на вработените во општинската администрација на Општина Струмица, и измените од истиот.

Член 10

Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2021 година ќе се исплатуваат согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот утврден со потпишаните колективни договори со ресорните министерства.

Член 11

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се финансираат со блок дотации ќе се спроведува на следниов начин:

- средствата ќе се планираат на сметка – дотации (930), а ќе се извршуваат преку сметката – дотации на локалните јавни установи (903);
- локалните јавни установи финансирани со блок дотациите се должни во рок од два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците (копија од рекапитулација за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето плата) за месецот за кој се однесува платата;
- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финансираат од Буџетот на дотации се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М –1.

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се финансираат од Буџетот на дотации ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

Градоначалникот на општината е должен одделните пресметки на локалните јавни установи да ги достави до ресорното Министерство од кое ќе се трансферира блок дотацијата.

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци го доставуваат до Министерството за финансии за контрола и евиденција.

Член 12

Месечниот надоместок за присуство на седници на членовите на Советот изнесува 70% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година.

На претседателот на советот, за раководење и организирање на работата на Советот му се определува надоместок, зголемен за 30% од утврдениот надоместок од став 1 на овој член.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се исплатува за присуство на сите седници на советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се намалува за 30% за секое отсуство од седница на совет.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се исплатува, доколку членот на советот не присуствувал на ниту една седница на советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците не се исплатува, доколку советот во тековниот месец не одржал седница.

Член 13

Вработените во општинската администрација имаат право на патни и дневни трошоци во случаите кога се упатени на пат врз основа на уредни и веродостојни документи.

Висината на дневниците за службено патување во земјата се исплатуваат во висина од 700 денари и тоа за секои поминати од 08 – 12 часа половина дневница (350 денари) и цела дневница од 12, - 24 часа цела дневница (700 денари).

За службените патувања во странство дневницата се исплатува во висина утврдена како за вработените во органите од централната власт.

Член 14

Исплата на име надомест за годишен одмор ќе се врши од Програма – Општинска администрација – Е0 расходно konto 404110 – надомест за годишен одмор.

Висината на надоместокот за годишен одмор се утврдува во износ од

60% од просечната месечната нето плата во Република Северна Македонија објавена до денот на исплатата.

Член 15

Во случај на боледување подолго од шест месеци на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна нето плата во правниот субјект каде што е вработен од Програма – Градоначалник – Д0 расходно konto 464990 –разни трансфери.

Член 16

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на буџетските корисници се реализираат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди и фискална сметка во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи до 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 17

За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите (постојана буџетска резерва), одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот.

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе Годишен извештај за користењето на средствата од тековните резерви.

Член 18

Исплатата на надоместоците за отпремнини за пензионирање на вработените во општината и локалните јавни установи ќе се врши од Програма – Градоначалник – Д0, односно Н1 и Н2 образование, односно В1 социјална заштита и заштита на деца, односно од Програмата во која се планирани средствата за исплата на оваа намена, во висина од две просечни исплатени месечни нето плати во Републиката објавени до денот на исплатата.

Во случај на смрт на вработен во општината и локалните јавни установи на неговото семејство му припаѓа парична помош во висина од 30.000

денари, во случај на смрт на член на потесно семејство на вработениот му припаѓа парична помош во висина од 15.000 денари, а исплатата ќе се врши од Програма – Градоначалник – ДО расходно konto 413110 - Тековни резерви (разновидни расходи) .

Исплатата на надоместоците од претходните ставови на овој член ќе се врши врз основа на претходно оформена и комплетна документација и донесено решение од страна на Градоначалникот.

Член 19

Исплата на име Јубилејни награди ќе се врши од Програма – Општинска администрација – ЕО расходно konto 464990 - Други трансфери на основа донесено решение од Градоначалникот, согласно Правилникот за доделување на јубилејни награди.

Член 20

Средствата утврдени во буџетот и распоредени во поодделните програми потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 21

Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите за организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на Општината.

Во делот на пренесените надлежности согласност за нови вработувања во локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации се дава за:

- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на Република Северна Македонија за тековната фискална година, согласно член 51 став (1) и (4) од Закон за буџетите за што писмено известување ќе даде Министерството за финансии, врз основа на барање од градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребата од вработување во локалните јавни установи, со соодветна пропратна документација, и
- вработувања за кои се обезбедени средства во основниот буџет на општината за тековната фискална

година за што, согласно член 51 став (3) (4) од Законот за буџетите писмено известување ќе даде градоначалникот на општината.

Во случај на нови вработувања локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации се должни да достават позитивно известување до Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.

Член 22

Се овластува одделението за финансиски прашања да ги примени одредбите од новите законски прописи кои ја регулираат исплатата на бруто платата.

Член 23

Средствата утврдени во поодделни Програми донесени од Советот на општината и истите целосно или делумно се извршуваат од страна на јавните претпријатија чиј основач е општината, за реализација на истите градоначалникот склучува договор со соодветно јавно претпријатие за уредување на меѓусебните права и обврски и уредување на начинот на извршување на доверените работи, стоки и услуги.

Член 24

Кога приходите што му припаѓаат на буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 25

Буџетот на Општина Струмица се извршува од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.

Член 26

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“, а ќе се применува од 01 јануари 2022 година.

Бр.08-8404/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

567.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20 и 215/21) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а
за утврдување на вредноста на бодот
за платите на државните службеници за
2022 година

Член 1

Вредноста на бодот за утврдување на платите на државните службеници за 2022 година, изнесува 81,6 денари .

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува за исплата на платите во 2022 година.

Бр.08-8405/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

568.

Врз основа на член 20 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15, 193/17 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина

Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а
за утврдување на благајнички
максимум за 2022 година

Член 1

Се утврдува благајничкиот максимум за 2022 година во износ од 60.000,00 денари .

Член 2

Готовите пари во благајната, примени по сите основи се уплатуваат на сметката кај носителот на платен промет истиот ден, а најдоцна наредниот работен ден.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8406/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

569.

Врз основа на член 26 став 1 точка 6 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а
за резервирање средства за
експропријација во Буџетот на општина
Струмица за 2022 година

Член 1

Со оваа Одлука се резервираат средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2022 година, согласно FA- Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година, во износ од 2.500.000,00 денари и 17.500.000 денари од GA –Програмата – Нови населби турско маало.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука се наменети за решавање на имотно – правни односи – Експропријација и тоа:

- За Подземен канал за Пречистителна станица КО Дабилџа и КО Градско Балдовци;
- Во Урбан Блок 19 КО Струмица (Побиен камен);
- Во Урбан Блок 25, 26 КО Струмица (Чамл'к);
- Во Урбан Блок 40, 41, 42 КО Струмица (Грозд-Софилар);
- Во Урбан Блок 36, 37 КО Струмица (Поранешна Касарна);
- Во Урбан Блок 3, 5 КО Струмица (Зона север);
- Во Урбан Блок 14 КО Струмица;
- Во нов Урбан Блок 20 КО Струмица;
- Во нов Урбан Блок 8 КО Струмица;
- За Дел од нов Урбан Блок 13 КО Струмица;
- За Урбан блок 9 КО Струмица;
- Домување за сместување на социјално загрозуени семејства во општина Струмица;
- Градење на објекти за општа употреба-гробница;
- Одобрени проекти за инфраструктура; и
- За реализација на други поединечни улици и тротоари.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8407/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р

570.

Врз основа на член 157 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), Уредбата за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 182/21“) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на

општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а
за утврдување на критериуми за
распределба на блок - дотацијата
за основно образование за 2022 година

Член 1

Со овие критериуми се уредува распределбата на блок дотацијата за основно образование за 2022 година.

Член 2

Распределбата на средствата од блок дотацијата за реализација на образовно – воспитниот процес во училиштата за основно образование во општина Струмица на која и се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/2019 и 229/20) и која ги исполнила условите во согласност со членот 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), за календарската 2022 година, се врши по следните критериуми:

- Основна сума по училиште;
- Број на ученици во училиштето;
- Број на ученици во предметна настава;
- Број на ученици со посебни потреби;

Член 3

Распределбата на средствата од блок дотацијата за основните училишта се врши според следната формула:

- $БДОо = О + Пуу \times С$;
- $ПУу = Уу + (Уу \times Кг + Уп \times Кп + Упп \times Кпп)$;
- БДОо – Блок дотација за основно образование на општината;
- О – Основна сума по училиште;
- ПУу – Пондериран ученици во училиште;
- С – стандард по ученик (износ);
- Уу – Број на ученици во училиштето;
- Уп – Ученици во предметна настава;

- Кп – Коефициент за предметна настава (0.2)
- Упп – Број на ученици со посебни потреби во училиштето;
- Кпп – Коефициент за ученици со посебни потреби (1)”.

Член 4

Средствата определени од блок дотацијата за секое училиште се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 5

Распределените средства од блок дотацијата по основните училишта се насочуваат преку општина Струмица месечно или по динамика договорена меѓу Министерството за финансии и Министерството за образование и наука.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 1 јануари 2022 година.

Бр.08-8408/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

571.

Врз основа на член 101 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), Уредбата за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 182/21“) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а за утврдување на критериуми за распределба на блок - дотацијата за средно образование за 2022 година

Член 1

Со овие критериуми се уредува распределбата на блок дотацијата за средно образование за 2022 година.

Член 2

Распределбата на средствата од блок дотацијата за реализација на наставно - воспитниот процес во училиштата за средно образование во општина Струмица како пренесена надлежност на локалната самоуправа и исполнетите услови согласно членот 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21) за календарската 2022 година, се врши по следните критериуми:

- Основна сума по училиште;
- Број на ученици во училиштето;
- Број на ученици во стручно образование; и
- Број на ученици со посебни потреби во средно образование

Член 3

Распределбата на средствата од блок дотацијата за средно образование се врши според следната формула:

- $БДСо = О + ПУу \times С$;
- $ПУу = Уу + Ус \times Кс + Упп \times Кпп$;
- БДСо - Блок дотација за средно образование на општината;
- О - Основна сума по училиште;
- ПУу – Пондерираны ученици во училиште;
- С – Стандард по ученик (износ);
- Уу – Број на ученици во училиштето;
- Ус – Број на ученици во стручното образование;
- Кс – Коефициент за стручно образование (0.2);
- Упп - Број на ученици со посебни потреби во средно образование;

- Кпп : - Коефициент (пондер) за посебни потреби за ученици во средно образование”.

Член 4

Средствата определени од блок дотацијата за секое училиште се користат за финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 1 јануари 2022 година.

Бр.08-8409/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

572.

Врз основа на член член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр.5/2002) и член 22 од Законот за младинско учество и младински политики (Службен весник на Република Северна Македонија бр.10/2020), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а за основање на Младински центар во општина Струмица

Член 1

Со оваа одлука се основа Младински центар во општина Струмица.

Член 2

Младинскиот центар е место каде се подготвуваат и спроведуваат програми кои ја подобруваат благосостојбата на младите, развојот на личниот, социјалниот и професионалниот живот на младите, информации од важен интерес за младите и други аспекти од животот на младите.

Член 3

Со младинскиот центар во општина Струмица за период од 5 години ќе раководи и ќе управува младинска организација или организација за млади регистрирана во Регистарот на форми на

младинско организирање кој го води Агенција за млади и спорт.

Член 4

Општина Струмица ќе распише Јавен повик за избор на младинска организација или организација за млади која ќе раководи и управува со младинскиот центар.

Младинските организации или организации за млади кои ќе аплицираат за управување и раководење со Младинскиот центар се должни да поднесат:

- Годишна програма за работа
- Годишен буџет за спроведување на предложената програма
- Портфолио на организацијата

Член 5

При изборот на младинската организација или организација за млади предност ќе имаат оние кои постојат повеќе од 3 години и имаат Портфолио од кое јасно се гледа нивниот придонес и работа во сферата на младинската работа и младинскиот активизам.

Младинската организација или организацијата за млади треба да биде со седиште во општина Струмица.

Член 6

Општина Струмица ќе обезбеди дел од потребните средства за реализација на поднесената Програма, а останатите средства ќе ги обезбедува избраната организација од други извори.

Член 7

По истекот на календарската година, младинската организација или организацијата за млади е должна да достави до Советот на општина Струмица извештај за реализираната програма и програма за наредната година.

Член 8

Општина Струмица има обврска финансиски да го поддржи основањето и функционирањето на младинскиот центар. Општината треба да обезбеди минимум услови и функционирање на младинскиот центар и тоа:

- Соодветен простор согласно стандардите за квалитет и расположливите ресурси
- Режики трошоци за работа на центарот
- Минимум мебел и техничка опрема
- Минимум материјали за програмските активности

- Годишни програмски активности на центарот кои ќе вклучуваат и трошоци за вработување/ангажирање на најмалку едно лице – квалификуван младински работник кој ќе биде избран и вработен/ангажиран од младинска организација или организација за млади регистрирани во регистарот избрани да управуваат со младинскиот центар и ќе ја извршува функцијата на координатор на младинскиот центар

Член 9

Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 8410/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

573.

Врз основа на член 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 215/21), член 14 став 1 од Уредбата за Методологијата за изработка на процената на загроеност на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а за ажурирање на „Процената на загроеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности“ за 2022 година

Член 1

Да се ажурира Процената на загроеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности.

Член 2

Процената на загроеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности, ја ажурира Регионалниот центар за управување со кризи – Струмица, согласно член 5 став 2 алинеја 6 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18).

Член 3

Регионалниот центар за управување со кризи Струмица да ги координира активностите за ажурирање на Процената на загроеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности и да изготви ажурирана Процената на загроеност за подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности.

Член 4

Ажурираната Процената на загроеност за подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности да се достави до Градоначалникот на општина Струмица

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8411/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

574.

Врз основа на член 53 и 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а
за измена на Одлуката за авто-такси
превоз на патниците на подрачјето на
општина Струмица

Член 1

Во Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 21/10, 12/12, 28/12, 21/13, 14/14, 16/14, 15/15, 1/17 и 20/18), во член 52 зборовите: „ќе се применува од 01.01.2022 година“ се заменуваат со зборовите: „ќе се применува од 01.01.2023 година“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8412/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

575.

Врз основа на 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 14 став 1 точка 7 и член 20 точка 44 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а
за доделување еднократна парична
помош за новороденче на подрачјето
на Општина Струмица во 2022 година

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува право на доделување на еднократна парична помош од Буџетот на општина Струмица, за 2022 година за новороденче со постојано живеалиште на родителот на подрачјето на Општина Струмица во нето износ од 6.000,00 денари

Член 2

Право на еднократна парична помош за новороденче има мајка

родилка која родила едно или повеќе живородени деца (близнаци, тројка или повеќе) при раѓање.

По исклучок правото на еднократна парична помош може да ја оствари и таткото новороденчето.

Член 3

За остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче се поднесува барање до Градоначалникот на општина Струмица, најдоцна до наполнети три месеци живот на детето.

Барањата кои се поднесени по третиот месец од раѓањето на детето нема да бидат предмет на разгледување.

Член 4

Со барањето за остварување на еднократна парична помош за новороденче се приложуваат следните документи:

- Лични карти од мајката и таткото на новороденчето (копија).
- Извод од матичната книга на родените за детето (копија)
- Трансакционна сметка.
- Своерачна изјава за постојан престој на подрачјето на Општина Струмица.

Член 5

Еднократната парична помош за новороденче, врз основа на приложената документација ја доделува Градоначалникот на општина Струмица со поединечно Решение.

Член 6

Средствата за оваа намена ќе се издвојуваат од Буџетот на општина Струмица за 2022 година, поточно од потпрограмите АО – Совет; ЕО – Општинска Администрација и ДО – Градоначалник.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 8413/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

576.

Врз основа на 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 14 став 1 точка 7 и член 20 точка 44 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а
за ослободување од плаќање надомест
за престој на деца на самохрани
родители во ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се ослободуват од плаќање на надомест во висина од 1.490,00 денари за престој во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица самохрани родители на деца кои земаат плата пониска од просечната месечно исплатена нето плата на ниво на Република Северна Македонија и живеат на територијата на Општина Струмица.

Член 2

Самохраниот родител ќе треба да ги приложи до Општина Струмица следните документи:

- Потврда за просечна плата на самохраниот родител за последните три месеци и
- Потврда од надлежен орган, со која лицето докажува дека спаѓа во категоријата „Самохран родител“.
- Доказ за жителство во Општина Струмица (фотокопија од важечка лична карта)

Член 3

Изборот ќе се врши од страна на Комисија формирана од Градоначалникот на општина Струмица по пат на јавен повик, по принципот „Прв дојден, прв услужен“.

Член 4

Средствата за оваа намена ќе се издвојуваат од Буџетот на општина Струмица за 2022 година.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 8414/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год.

Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

577.

Врз основа на 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 14 став 1 точка 7 и член 20 точка 44 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а
за доделување еднократна парична
помош на семејства со прваче на
подрачјето на Општина Струмица во
учебната 2022/2023 година

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува право на доделување на еднократна парична помош од Буџетот на општина Струмица за 2022 година за семејства со прваче со постојано живеалиште на родителите на подрачјето на Општина Струмица во нето износ од 2.000,00 денари.

Член 2

Право на еднократна парична помош на семејства со прваче имаат родителите на сите првачиња запишани за прв пат во општинските основни училишта во Општина Струмица во учебната 2022/2023 година.

Член 3

За остварување на правото на еднократна парична помош на семејства со прваче се поднесува Барање до Градоначалникот на општина Струмица, од 01.06.2022 година до 30.09.2022 година.

Барањата кои ќе бидат поднесени по наведениот период нема да бидат предмет на разгледување.

Член 4

Со Барањето за остварување на еднократна парична помош на семејства

со прваче се приложуваат следните документи:

- Потврда за запишан ученик во прво одделение за прв пат во учебната 2022/2023 година, заверена од основно училиште од територијата на Општина Струмица.
- Лични карти од родителите/старателите на првачето (копија).
- Трансакциска сметка на еден од родителите/старателите.

Член 5

Еднократната парична помош на семејства со прваче, врз основа на приложената документација ја доделува Градоначаникот на општина Струмица со поединечно Решение.

Член 6

Средствата за оваа намена ќе се издвојуваат од Буџетот на општина Струмица за 2022 година.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 8415/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

578.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а за доделување парична помош на Славе Трендов од Струмица

Член 1

На Славе Трендов од Струмица, му се доделува парична помош во нето износ од 40.000, 00 денари, како помош за понатамошно лекување.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2022 година и да се трансферираат на доставена трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8416/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

579.

Врз основа на член 51, член 538 и член 539 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20 и 215/21) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица

Член 1

Со оваа Одлука престанува со работа и се спроведува постапка за ликвидација на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица, со седиште во Струмица, на ул. „Димитар Галев“ бр.1Б, Струмица.

Член 2

Се менува називот на фирмата Заедничко јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица и гласи: Заедничко јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица – во ликвидација.

Се менува и скратениот назив на фирмата ЈПЗБК „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица и гласи: ЈПЗБК „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица – во ликвидација.

Член 3

Сузана Стојкова, доктор по ветеринарна медицина, со адреса на живеење ул. „Иљо Шопов“ бр.15/6 од Струмица, се разрешува од функцијата вршител на должност директор и се именува за ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица – во ликвидација.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Струмица

Бр. 08-8417/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

580.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.05/02), член 1, член 9 и член 10 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

О д л у к а за основање на јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња

І.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа Одлука Општина Струмица основа јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња.

Член 2

Јавното претпријатие е со назив Јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња “Астра Лана” Струмица со скратен назив ЈПЗБК „Астра Лана“- Струмица.

Седиштето на јавното претпријатие е во Индустриска зона Сачево, ул. „Димитар Галев“ бр. 1Б Општина Струмица.

Активностите на јавното претпријатие е заловување и третман на бездомни кучиња на подрачјето на општина Струмица.

Член 3

Износот на средствата за основање Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња ЈПЗБК „Астра Лана“ - Струмица изнесува 4.500.000, 00 денари.

Член 4

Средствата за финансирање и редовно работење на јавното претпријатие ќе се обезбедат од:

- Буџетот на Општина Струмица како основач на претпријатието;
- Од донации и спонзорства;
- Од давањето на услуги за кои е основано претпријатието.

Член 5

Дејноста на јавното претпријатие е заловување и третман на бездомни кучиња на подрачјето на Општина Струмица како основач на ова претпријатие.

Согласно националната класификација на дејности Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња, ќе врши претежна дејност 01.49 Одгледување на други животни и тоа:

- Преземање на соодветни мерки се со цел ефикасна заштита на бездомните кучиња;
- Редовно хранење и напојување доколку е неопходно лекување на кучињата;
- Вршење контрола на бездомни кучиња во Општина Струмица;
- Привремено сместување во прифатилиштето каде доколку е потребно да се кастрираат, здравствено да се третираат, да се изврши здравствена заштита и тест за социјализација согласно прописите од областа на ветеринарното здравство по што истите треба да се вдомат или вратат во областа од каде биле заловени;
- Вршење на еутаназација;
- Одбележување на бездомните кучиња со микрочип за идентификација;

- Изготвување на повеќегодишен план и програма врз основа на кој ќе се врши контрола на бездомните кучиња и истата да се достави до Агенцијата за храна и ветеринарство на одобрување;
- Во функција на основната дејност јавното претпријатие ќе врши и други дејности во внатрешниот промет, и тоа:
- 75.00 Ветеринарни дејности;
- 01.62 Помошни дејности за одгледување на животни;
- 96.09 Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место.

Јавното претпријатие не може да врши промена на дејност, статут, назив и седиште без согласност на основачот.

Член 6

Јавното претпријатие се организира на начин што ќе обезбеди:

- Техничко-технолошко и економско единство на системот;
- Ефикасност и транспарентност во работењето;
- Развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот стопански развој;
- Заштита и унапредување на добрата од општ интерес;
- трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на производи и услуги; и
- Самостојност и еднаквост во рамките на системот и функционална поврзаност со другите системи во земјата и светот.

Член 7

Се ОВЛАСТУВА лицето Петар Аризанов од Струмица, ул. Ленинова бр. 62, да ги извршува работите на јавното претпријатие до неговото конституирање.

Овластеното лице ќе ги врши работите за запишување на јавното претпријатие во Централен Регистар на Р.С.М. и ќе ги превземе сите мерки и активности за упис во Централен Регистар на Р.С.М. во согласност со законите се до уписот на јавното претпријатие.

Член 8

Органите на јавното претпријатие се: Управен одбор, Надзорен одбор за

контрола на материјално – финансиското работење и Директор.

Член 9

Управниот одбор на јавното претпријатие се состои од пет (5) члена. Во Управниот одбор основачот предлага именување односно разрешување на претставници од редот на афирмирани и познати стручници во областа на предметот на работењето на јавното претпријатие, имајќи во предвид соодветна и правична застапеност на припадниците на сите заедници.

Членовите на Управниот одбор се именуваат со мандат од четири (4) години. Членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Советот на Општина Струмица.

Член 10

Управниот одбор на јавното претпријатие ги има сите овластувања да презема мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на јавното претпријатие во согласност со законот.

- Го донесува Статутот на заедничкото јавно претпријатие;
- Ја усвојува Програмата за работа и развој на јавното претпријатие;
- Ја утврдува деловната политика;
- Ја усвојува Годишната завршна сметка на јавното претпријатие;
- Го усвојува Извештајот за работењето на јавното претпријатие;
- Одлучува за употребата на средства остварени со работењето на јавното претпријатие и покривање на загубите;
- Ги донесува Одлуките за инвестиции;
- Ги утврдува цените на производите и услугите;
- Одлучува за внатрешната организација на јавното претпријатие и
- Врши други работи утврдени со актот за основање и статутот на јавното претпријатие.

Член 11

Управниот одбор може полноправно да работи и одлучува доколку се присутни повеќе од половината членови на Управниот одбор.

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од сите членови на Управниот одбор.

Член 12

За вршење контрола на материјално – финансиското работење на јавното претпријатие се формира Надзорен одбор за контрола на материјалното – финансиско работење составен од пет (5) члена.

Членовите на Надзорниот одбор се именуваат со мандат од четири (4) години.

Членовите на надзорниот одбор ги именува и разрешува Советот на Општина Струмица.

Член 13

Директорот го избира Градоначалникот на општина Струмица.

Градоначалникот на Општина Струмица може да именува вршител на должноста директор на јавното претпријатие до изборот на директор, но најмногу до шест месеци.

Член 14

Конституирањето на органите на јавното претпријатие ќе се изврши во рок од шеесет (60) дена од денот на уписот на јавното претпријатие во Централен регистар на РСМ.

Член 15

Управниот одбор во рок од шеесет (60) дена од денот на неговото конституирање ќе го донесе Статутот на јавното претпријатие на кое согласност дава основачот односно Советот на Општина Струмица.

Со статутот на јавното претпријатие поблиску ќе се уреди организацијата, управувањето и раководењето со јавното претпријатие, општите акти и постапката за нивното донесување, како и други прашања од значење за јавното претпријатие.

Член 16

Јавното претпријатие за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Основачот/општината не се одговорни за обврските на јавното претпријатие.

Јавното претпријатие со својство на правно лице се стекнува со денот на уписот во Трговскиот Регистар.

II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Оваа Одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Струмица"

Бр. 08-8418/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

581.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе:

О д л у к а за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.582/3 КО Попчево-вон г.р

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект ВИКЕНД КУКА со висина По+П+ПК (подрум, приземје и кат), која се наоѓа на КП бр.582/3 КО Попчево-вон г.р, сопственост на Секулов Митко од Струмица.

Бесправниот објект кој се наоѓа на за КП бр. 5978 КО Вељуса и дел од КП.бр.582/3 КО Попчево-вон г.р., според УПС за с.Попчево се наоѓа вон градежниот опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8419/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

582.

Врз основа на член 27 став 8 и член 63 став 9 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 32/20“) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе:

О д л у к а

за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на КП 2077 и други КО Струмица, дел од ДУП за блок 1 на град Струмица, Општина Струмица

Член 1

Се утврдува Урбанистички проект со план за парцелација на КП 2077 и други КО Струмица, дел од ДУП за блок 1 на град Струмица, Општина Струмица. Со овој Урбанистички проект се опфаќа простор со површина од 7777,29м².

Член 2

Комисијата формирана од Градоначалникот на општина Струмица со Решение бр.20-1936/4 од 15.12.2021год., во состав: Софија Ристова д.и.а., Нада Михајлова, д.и.а., Илија Устаетров д.и.а., и надворешните членови: Елина Трендова, д.и.а. и Андреј Манев, д.и.а., согласно чл.36, од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија бр.32/20), даде стручно мислење за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на КП 2077 и други КО Струмица, дел од ДУП за блок 1 на град Струмица, Општина Струмица, изработен од ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ дооел Струмица, со технички број 03-233/2021 од декември 2021 год.

Член 3

Оваа одлука е составен дел на **Урбанистички проект со план за**

парцелација на КП 2077 и други КО Струмица, дел од ДУП за блок 1 на град Струмица, Општина Струмица, изработен од ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ дооел Струмица, со технички број 03-233/2021 од декември 2021 год. и се состои од:

- текстуален дел,
- графички приказ (документациона основа и планска документација).

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8420/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

583.

Врз основа на член 27 став 8 и член 63 став 9 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 32/20“) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе:

О д л у к а

за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на границите на ГП 1.15 и ГП 1.16, дел од Блок 1 УЕ 1 во Струмица, Општина Струмица

Член 1

Се утврдува Урбанистички проект со план за парцелација за промена на границите на ГП 1.15 и ГП 1.16, дел од Блок 1 УЕ 1 во Струмица, Општина Струмица. Со овој Урбанистички проект се опфаќа простор со површина од 728,8м².

Член 2

Комисијата формирана од Градоначалникот на општина Струмица со Решение бр.20-1729/7 од 22.12.2021год., во состав: Софија Ристова д.и.а., Нада Михајлова, д.и.а., Илија Устаетров д.и.а., и надворешните членови: Елина Трендова, д.и.а. и Андреј Манев, д.и.а., согласно чл.36, од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија бр.32/20), даде стручно мислење за утврдување на Урбанистички проект со план за

парцелација за промена на границите на ГП 1.15 и ГП 1.16, дел од Блок 1 УЕ 1 во Струмица, Општина Струмица, изработен од ДПГИ „Вектор 90“ Томе ДООЕЛ Струмица, со технички број 040-0110/2021, од октомври 2021 год.

Член 3

Оваа одлука е составен дел на **Урбанистички проект со план за парцелација за промена на границите на ГП 1.15 и ГП 1.16, дел од Блок 1 УЕ 1 во Струмица, Општина Струмица**, изработен од ДПГИ „Вектор 90“ Томе ДООЕЛ Струмица, со технички број 040-0110/2021, од октомври 2021 год. и се состои од:

- текстуален дел,
- графички приказ (документациона основа и планска документација).

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8421/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

584.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Решение за разрешување и избор на членови во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал

1. Се разрешуваат членовите во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, поради истек на мандатот:

- Александар Цицимов
- Ванчо Ристов,
- Ѓорѓи Пелтековски,
- Хризантема Рендевска,
- Александар Ненчев,

- Ване Јовев,
- Александар Филев,
- Панче Беџовски,
- Катерина Милушева и
- Томе Лазаров.

2. Во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал се избираат:

- Александар Цицимов;
- Ванчо Ристов;
- Ѓорѓи Пелтековски;
- Хризантема Рендевска;
- Александар Ненчев;
- Панче Беџовски;
- Катерина Милушева,
- Елена Орцева; и
- Васил Крстев.

3. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8422/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

585.

Врз основа на член 6 од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/11, 41/14, 145/15, 55/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 44/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Управниот одбор на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица

1. Се разрешуваат претставниците на Општина Струмица во Управниот одбор на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица: Наталија Дикова и Александар Стојанов.

2. За претставници на Општина Струмица во Управниот одбор на Отворениот граѓански универзитет за

доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица се именуваат:

- Наталија Дикова и
- Александар Стојанов

3. Ова Решение влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8423/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

586.

Врз основа на член 114 став 8 и 13
и член 115 став 1 од Законот за заштита
на децата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18, 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21) и
член 20 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на општина Струмица“
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,
16/19 и 29/19), Советот на општина
Струмица на седницата одржана на
28.12.2021 година, донесе

Р е ш е н и е **за разрешување и именување** **претставници на општина Струмица во** **Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска** **радост“ Струмица**

1. Од Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица на лично барање
поради неспоивост на функцијата се
разрешува: Борис Стојанов -
претставник на Општина Струмица.
2. За претставник на Општина Струмица
во Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска
Радост“ Струмица се именува:
- Катерина Најданова.
3. Од Управниот одбор на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, поради
истек на мандат, се разрешува
претставникот на вработените во
установата:
- Љубица Точевска
4. Во Управниот одбор на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, за

претставник на вработените од
установата на предлог од стручниот
совет, се избира:

- Љубица Точевска

5. Од Управниот одбор на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, поради
истек на мандат, се разрешуваат
претставниците на родителите на
децата:

- Џоко Ристевски и
- Илија Златков.

6. Во Управниот одбор на ЈОУДГ
„Детска Радост“ Струмица, за
претставници од родителите на
децата на предлог од Советот на
родители, се именуваат:

- Џоко Ристевски и
- Лиљана Кировска .

Бр. 08-8424/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

587.

Врз основа на член 17 од Законот
за јавните претпријатија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 , 39/16,
64/18 и 35/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.
275/19)) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот
на општина Струмица, на седницата
одржана на 28.12.2021 година, донесе

Р е ш е н и е **за разрешување и именување на** **членови во Управниот одбор на ЈПКД** **„Комуналец“ Струмица**

Од должноста членови во
Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“
Струмица, поради истек на мандат, се
разрешуваат: Ристо Бонев, Борис
Стојанов, Миле Милановиќ, Софче
Димитријева и Михаил Тимов.

1. За членови во Управниот одбор
на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, се
именуваат:

- Ристо Бонев,
- Виолета Коцева,
- Софче Дончева,
- Трајче Тулев, и
- Александар Николов.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 8425/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

588.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Од должноста членови на Надзорниот Одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, поради истек на мандат, се разрешуваат: Живорад Куркиев, Гордана Косева, Љиља Манинска, Ристо Годев и Костадинка Дикова.

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, се именуваат:

- Верица Костова;
- Гордана Косева;
- Љиља Манинска;
- Ристо Годев, и
- Жан Дрвошанов

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 8426/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

589.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 став 1 точка 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма за работа на Советот на општина Струмица за 2022 година

I. Општ дел

Програмата за работа на Советот на општина Струмица во 2022 година, се базира на надлежностите на Советот пропишани со Уставот на Република Македонија, Законот за локална самоуправа и другите закони кои се однесуваат на функционирањето на локалната самоуправа како и Статутот на општина Струмица и Деловникот за работа на Советот на општина Струмица.

Програмата овозможува основни насоки по кои ќе се раководи Советот, обезбедува транспарентност, но и простор за нејзино проширување и дополнување од овластени предлагачи и други заинтересирани субјекти и поединци.

II. Посебен дел

Јануари – јули 2022 год.

- Информација за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на подрачјето на општина Струмица за втората половина од 2021 година**
Изработува: СВР Струмица
Разгледува: Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита
Усвојува: Совет на општина Струмица

- 2. Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2021 година;**
Изработува: Сектор за финансиски прашања
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 3. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 4. Извештај за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2021 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 5. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2021 година;**
Изработува: ЈП „Паркиралишта – Струмица“
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 6. Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2021 година;**
Изработува: Одделение за урбанизам

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

- 7. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавното зеленило во 2021 година;**
Изработува: ЈПКД „Комуналец“ Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 8. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавната чистока во 2021 година;**
Изработува: ЈПКД „Комуналец“ Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 9. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за култура образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 10. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2021 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за култура образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 11. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2021 година**

Изработува: Сектор за локален економски развој и заштита на животната средина

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

12. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита во 2021 година;

Изработува: Одделение за јавни дејности

Разгледува: Комисија за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата.

Усвојува: Совет на општина Струмица

13. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за поддршката на НВО секторот во 2021 година;

Изработува: Сектор за локален економски развој

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

14. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2021 година;

Изработува: Одделение за општи и правни работи и ТППЕ – Струмица.

Разгледува: Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

Усвојува: Совет на општина Струмица

15. Извештај за реализација на Програмата за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал во 2021 година;

Изработува: Организациониот одбор на Струмичкиот карневал;

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт; и

Комисија за општествени дејности;

Усвојува: Совет на општина Струмица

16. Извештај за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2021/2022 година во зимски услови;

Изработува: Одделение за комунални работи

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

17. Квартални извештаи за извршувањето на Буџетот на општина Струмица во 2022 година;

Изработува: Сектор за финансиски прашања

Разгледува: Комисија за

финансии,

буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина

Струмица

18. Извештај за работата на ЈПКД “Комуналец” за 2021 година;

Изработува: ЈПКД “Комуналец” Струмица

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина

Струмица

19. Финансов извештај за работата на ЈПКД “Комуналец” со Завршна сметка за 2021 година;

Изработува: ЈПКД “Комуналец” Струмица

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина

Струмица

20. Извештај за работата на ЈП “Паркиралишта-Струмица” за 2021 година;

Изработува: ЈП “Паркиралишта - Струмица” Струмица

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина
Струмица

- 21. Финансов извештај за работата на ЈП “Паркиралишта - Струмица” со Завршна сметка за 2021 година;**
Изработува: ЈП „Паркиралишта“ Струмица
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица

- 22. Извештај за работата на ЈП “Струмица-гас” за 2021 година;**
Изработува: ЈП “Струмица гас” Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица

- 23. Финансов извештај за работата на ЈП “Струмица-гас” со Завршна сметка за 2021 година;**
Изработува: ЈП „Струмица - гас” Струмица
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица

- 24. Годишни завршни сметки на Средните општински училишта за 2021 година и тоа:**
- Средно општинско училиште “Јане Сандански” Струмица
- Средно општинско училиште “Димитар Влахов” Струмица,
- Средно општинско училиште “Никола Карев” Струмица
Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица

- 25. Годишни завршни сметки на Основните општински училишта и предучилишни установи за 2021 година и тоа:**
- ООУ “Никола Вапцаров” Струмица;
- ООУ “Сандо Масев” Струмица;
- ООУ “Видое Подгорец” Струмица;
- ООУ “Маршал Тито” Струмица;

- ООУ “Даме Груев” Куклиш;
- ООУ “Маршал Тито” Муртино;
- ООУ “Гоце Делчев” Вељуса;
- ООУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле;
- ООУ “Герас Цунев” Просениково;
- Основното музичко училиште “Боро Џони” Струмица;
- ЈОУДГ “Детска радост” Струмица
Изработуваат: Училиштата и ЈОУДГ “Детска Радост” Струмица
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица

- 26. Извештај за работата со годишна завршна сметка на Дом за деца и млади “Благој Мучето” Струмица за 2021 година;**
Изработува: Дом за деца и млади “Благој Мучето”
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој и Комисија за култура, образование и спорт.
Усвојува: Совет на општина Струмица

- 27. Извештај за работата со Годишна завршна сметка на ЛУБ “Благој Јанков - Мучето” Струмица, за 2021 година;**
Изработува: ЛУБ “Благој Јанков Мучето” Струмица
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој и Комисија за култура, образование и спорт.
Усвојува: Совет на општина Струмица

- 28. Буџетски календар за подготовка на Буџетот на општина Струмица во 2023 година;**
Изработува: Сектор за финансиски прашања
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица

- 29. Информација за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на подрачјето на општина Струмица за првите шест месеци од 2022 година**
Изработува: СВР Струмица

Разгледува: Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

Усвојува: Совет на општина Струмица

Септември – декември 2022 г.

1. **Квартални извештаи за извршувањето на Буџетот на општина Струмица во 2022 година;**

Изработува: Сектор за финансиски прашања

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

2. **Извештаи за работа на средните училишта во Општина Струмица во учебната 2021/2022 година и тоа:**

- СОУ “Јане Сандански”
- СОУ “Димитар Влахов” и
- СОУ “Никола Карев”

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

3. **Извештаи за работа на основните училишта во Општина Струмица во учебната 2021/2022 година и тоа:**

- ОУ “Никола Вапцаров” ;
- ОУ “Сандо Масев” ;
- ОУ “Видое Подгорец”;
- ОУ “Маршал Тито” Струмица;
- ОУ “Даме Груев”Куклиш ;
- ОУ “Маршал Тито” Муртино,;
- ОУ “Гоце Делчев” Вељуса;
- ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле, и
- ОУ “Герас Цунев” Просениково;

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

4. **Извештај за работа на Основното музичко училиште “Боро Џони” Струмица во учебната 2021/2022 година;**

Изработува: ОМУ “Боро Џони”

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

5. **Извештај за работа на ЈОУДГ “Детска радост” – Струмица во учебната 2021/2022 година;**

Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” – Струмица

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

6. **Предлог - Годишни програми за работа на општинските средни училишта во Општина Струмица во учебната 2022/2023 година и тоа:**

- СОУ “Јане Сандански” ;
- СОУ “Димитар Влахов” ;
- СОУ “Никола Карев”;

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

7. **Предлог-Годишни програми за работа на општинските основни училишта во Општина Струмица во учебната 2022/2023 година и тоа:**

- ООУ “Никола Вапцаров” Струмица;
- ООУ “Сандо Масев” Струмица ;
- ООУ “Видое Подгорец”Струмица ;
- ООУ “Маршал Тито”Струмица ,
- ООУ “Даме Груев” Куклиш,
- ООУ “Маршал Тито” Муртино,
- ООУ “Гоце Делчев” Вељуса
- ООУ “Св. Кирил и Методиј”

Дабиле,

- ООУ “Герас Цунев” Просениково

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

8. **Предлог-Годишна програма за работа на Основно музичко училиште “Боро Џони” Струмица за учебната 2022/2023 година;**

Изработува: ОМУ “Боро Џони” Струмица

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

- 9. Предлог-Годишна програма за работа на ЈОУДГ “Детска Радост” - Струмица за учебната 2022/2023 година;**
Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” – Струмица
Разгледува: Комисија за култура образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 10. Програма за одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2022/2023 година во зимски услови;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 11. Програма за работа на ЈПКД “Комуналец” за 2023 година;**
Изработува: ЈПКД “Комуналец”
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 12. Програма за работата на ЈП “Паркиралишта-Струмица” за 2023 година;**
Изработува: ЈПКД “Комуналец”
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 13. Програма за работата на ЈП “Струмица-гас” за 2023 година;**
Изработува: ЈПКД “Струмица-гас” Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 14. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2023 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
- Разгледува:** Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 15. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2023 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 16. Програма за Јавното осветлување на општина Струмица за 2023 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 17. Програма за донесување на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица во 2023 година;**
Изработува: Одделение за урбанизам
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува : Совет на општина Струмица
- 18. Програма за одржување на јавната чистока во 2023 година;**
Изработува: ЈПКД „Комуналец“ Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 19. Програма за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2023 година;**
Изработува: Одделение за јавни работи

- дејности
Разгледува: Комисија за култура образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 22. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2023 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за култура образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 20. Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2023 година**
Изработува: Одделение за локален економски развој
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 21. Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита во 2023 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата.
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 22. Програма за активностите на општина Струмица за поддршката на НВО секторот во 2023 година;**
Изработува: Одделение за локален економски развој
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 23. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2023 година;**
Изработува: Одделение за општи и правни работи и ТППЕ Струмица

- Разгледува:** Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 24. Програма – календар за одбележување на празници и манифестации во 2023 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за општествени дејности
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 25. Програма за реализацијата на Струмички карневал – 2023 год.**
Изработува: Организационен одбор на Струмичкиот карневал
Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 26. Предлог-Буџет на општина Струмица за 2023 година;**
Изработува: Сектор за финансиски прашања
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 27. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2023 година**
Изработува: Сектор за финансиски прашања,
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 28. Програма за работа на Советот на општина Струмица за 2023 година.**
Изработува: Комисија за изработка на Предлог-Програмата
Разгледува: Комисија за изработка на Предлог-Програмата
Усвојува: Совет на општина Струмица

III. Нормативен дел

Овој дел од Програмата за работа на Советот на општина Струмица во 2022 година ја регулира нормативната дејност

на Советот односно донесување на програми, одлуки, решенија и заклучоци од надлежност на Советот, како и акти за усогласување со постојните прописи и прописите што ќе бидат донесени во текот на 2022 година од страна на државните органи.

Материјалите утврдени со Програмата и другите акти по кои Советот ќе се произнесува во текот на 2022 година претходно ќе ги разгледуваат комисиите при Советот на општина Струмица, согласно надлежностите утврдени со Статутот на општина Струмица.

IV. Завршен дел

За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници, да се придржуваат на роковите утврдени со Програмата.

Во текот на 2022 година, Советот на општина Струмица ќе ги разгледува и сите дополнителни прашања што ќе произлезат од тековното работење.

V. Оваа Програма влегува во сила по објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08- 8427/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

590.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2022 година

1. Вовед

Граѓаните во општината за работите од непосредно и секојдневно значење за својот живот и работа

одлучуваат преку облиците на месна самоуправа.

Во општината како облици на месна самоуправа во градот се основани урбани заедници и во населените места – месни заедници.

Граѓаните преку облиците на месната самоуправа покренуваат иницијативи за:

- решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното подрачје;

- изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, култури домови, спортски објекти и др.);

- заштита на животната средина и природата;

- покренување иницијатива за уредување на просторот;

- организирање културни, спортски, забавни и други манифестации и

- други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.

Советите на облиците на месната самоуправа даваат иницијативи и предлози до надлежните органи на општината за прашања од областа на образованието, здравството, социјалната заштита и други прашања од интерес на граѓаните.

2. Финансирање

Финансирањето на облиците на месна самоуправа се реализира со:

- средства од Буџетот на општината;

- средства кои што општината им ги отстапува на облиците на месна самоуправа, согласно со плановите и програмите за нивниот развој;

- средства што граѓаните непосредно ги здружуваат;

- средства што ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички лица;

- средства од надомест на услуги и подароци и други средства.

Во Буџетот на општина Струмица за реализација на активности од областа на месната самоуправа се предвидени 5.000.000 денари во Програмата ДА - Месна самоуправа (капитални објекти), за реализација на следните активности:

ДА: Месна самоуправа (капитални објекти) 5.000.000 денари

р.б.	Назив на програмата
1	Изградба на дом на културата во с. Куклиш – обезбедување на проектна документација, избор на изведувач и градежен надзор

3. Други активности

Градоначалникот може со решение да делегира вршење на определена работа за реализација на одреден непосреден интерес од секојдневно значење за животот и работата на жителите на претседателот на Советот на обликот на месната самоуправа.

Средствата потребни за извршување на работите, се утврдуваат во решение за делегирање на надлежноста.

Со решението се определува органот и начинот на вршење на надзор над извршувањето на работите.

Општинската администрација ги врши стручните, административнотехничките и сметководственофинансиските работи на органот на обликот на месната самоуправа.

Контрола над трошењето на средствата што ќе бидат пренесени за извршување на делегираните надлежности врши општинската администрација.

4. Завршни одредби

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8428/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

2. F1 – Урбанистичко планирање 6.300.000,00 денари

- Детални урбанистички планови 5.000.000,00 денари
- Ажурирани подлоги 1.300.000,00 денари

I. Детални урбанистички планови во градот

р.б.	Објект	Износ денари
1	Детален урбанистички план за централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), 30 (УЕ7), 33 (УЕ4), и 37/1 (УЕ 5) во Струмица	
2	Блок 39 и 40	

591.

Врз основа на член 20 од Законот за урбанистичкото планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

**Програма
за изработка на урбанистички планови
на подрачјето на општина Струмица за
2022 година**

1. Вовед

Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на Општина Струмица за 2022 година претставува основа за изработка и донесување на: Урбанистички планови и урбанистичкоплански документации, основа за уредување и опремување на градежното земјиште и е сегмент од потребната документација за добивање согласност за изработените планови од Министерството за транспорт и врски.

3	Блок 40	
4	Блок 41/1	
5	Блок 41/2	
6	Измени на ГУП на град Струмица	
7	Блок 30 (дел)	
8	Блок 8 (дел)	
9	ДУП за дел од Блок 20 (Блок 2 по ГУП), со граничен опфат: - ул. „Ленинова“, - ул. „Браќа Миладинови“, - ул. „Јанко Цветинов“, - ул. „Иљо Шопов“, - ул. „Киро Минанов“, и - бул. „Климент Охридски“.	
10	Детален урбанистички план за дел од блок 17 (блок 33 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од северозапад, североисток и југоисток со осовина на ул. „Мирче Ацев“; - Од југозапад со осовина на ул. „Орце Николов“.	
11	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 18 со плански опфат во следните граници: - Од северозапад со осовина на ул. „У-14“ согласно ДУП за блок 18; - Од североисток со осовина на ул. „Бр. 1“ согласно ДУП за блок 18; - Од југоисток со осовина на ул. „У-12“ согласно ДУП за блок 19, и - Од југозападзапад со осовина на ул. „У-5“ согласно ДУП за блок 18.	
12	Блок 18/2	

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање

р.б.	Објект	Износ денари
1	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20 (блок 1, УЕ 1, согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од западна, северна, североисточна страна со осовина на ул. „Васил Сурчев“; - Од југоисток со осовина на ул. „Братство и единство“; - Од јужна страна со осовина на ул. „4-ти Јули“.	Самофинансирање
2	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20 (блок 1, УЕ 1, согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од север со осовина на ул. „24-ти Октомври“; - Од запад со осовина на ул. „Жртви на фашизмот“; - Од југозапад со осовина на ул. „Васил Сурчев“; и - Од југоисток со осовина на ул. „Братство и единство“.	Самофинансирање
3	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 2 УЕ1, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со следните граници: од западна страна со бул. „Ленинова“, - од северна страна со бул. „Климент Охридски“, - од јужна страна со крак на ул. „Климент Охридски“	Самофинансирање
4	Блок 3-а (дел)	Самофинансирање
5	Дел од Блок 3-а (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 6527 КО Струмица)	Самофинансирање
6	Блок 4 (дел)	Самофинансирање

7	ДУП за дел од Блок бр. 20 (Блок бр. 7 по ГУП), со граничен опфат: - од североисток, северозапад, југоисток и југозапад по ул. „Мито Хаџи-Василев – Јасмин“ и краци на истоимената улица	Самофинансирање
8	ДУП за дел од блок 8, урбана единица 6 во Струмица со граничен опфат: - Од северна страна река „Водочница“, - Од источна страна ул.„Агроберза“, - Од јужна страна бул.„Гоце Делчев“, - Од западна страна КП бр.6272, КП бр.2060/2 и КП бр.2060/1.	Самофинансирање
9	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за Блок 8 (КП бр. 108/2 КО Струмица)	Самофинансирање
10	Блок 12 (дел)	Самофинансирање
11	ДУП за дел од Блок бр. 21 (Блок 12 УЕ 2 согласно ГУП), со граничен опфат: - ул. „Младинска“, - ул. „Широк Дол“, - ул.„Методи Митевски“, и - ул.„Дрварска“	Самофинансирање
12	ДУП за дел од блок 21 (блок 12 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од северозапад со осовина на ул.„Широк дол“; - Од североисток со осовина на крак на ул.„ Широк дол “; - Од југоисток со осовина на ул.„Крушевска Република“ и, - Од југозапад со осовина на ул.„Балканска“.	Самофинансирање
13	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 21 (блок 12 УЕ2, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со следните граници: - од западна страна со бул.„Балканска“, - од северна страна со ул.„Дрварска“, - од источна страна со ул.„Цар Самоил“, и - од јужна страна со ул.„Широк Дол“.	Самофинансирање
14	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 13 УЕ2, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со следните граници: - од западна страна со бул.„Маршал Тито“, - од јужна страна со ул.„Димитар Цветинов“, - од источната страна крак на ул.„Димитар Цветинов“,	Самофинансирање
15	Дел од блок 14 (КП бр. 5763/1 и 5764 КО Струмица)	Самофинансирање
16	ДУП за дел од Блок бр. 14, со граничен опфат: - ул.„Ѓорѓи Василев“; - ул. „Бр. 5“; - дел од ул. „Бр. 1“; и - ГП 14-40	Самофинансирање
17	Детален урбанистички план за дел од блок 14 со плански опфат во следните граници: - Од север со осовина на ул.„Ценка Павлова“; - Од исток со осовина на ул.„Ката Поцкова “; Од југ со осовина на ул.„Ѓорѓи Василев“ и - Од запад со осовина на пешачка улица согласно ДУП за блок 14.	Самофинансирање
18	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 14, со плански опфат помеѓу: - ул.„Бр.2“, - ул.„Бр.8“, - ул.„Климент Охридски“,	Самофинансирање

	- ул. „Бр.8“, - ул. „Бр.3“, и - ул. „Ката Поцкова“.	
19	ДУП за дел од блок 16 (блок 37/1 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од северозапад со осовина на ул. „11 Октомври“; - Од североисток со осовина на ул. „Сава Ковачевиќ“; - Од југоисток со осовина на ул. „Ванчо Китанов“ и - Од југозапад со осовина на ул. „Наум Наумовски - Борче“.	Самофинансирање
20	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 17 и 17/1 (КП бр. 7317/3 и 7317/4 КО Струмица)	Самофинансирање
21	Блок 21/1 (дел)	Самофинансирање
22	ДУП за дел од Блок бр. 22 УЕ 9, со граничен опфат: -по осовина на ул. „Маршал Тито“; -по осовина на ул. „Младинска“; -по осовина на ул. „Ристоман Попчевски“; и -на југ со пешачка улица планирана по ДУП	Самофинансирање
23	Измена на ДУП за дел од VII станбена заедница (блок 22 по ГУП) со граничен опфат: - од север и југозапад со улица „Младинска“ - од југоисток со улица „Илија Чинков“, - од североисток со улица „Мара Минанова“.	Самофинансирање
24	Измена и дополнување на ДУП за дел од VII станбена заедница (блок 22, урбана единица 9 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица со граничен опфат: - Од североисточна страна ул. „Младинска“, - Од јужна страна ул. „Горѓи Упчев“, - Од југозападна страна бул. „Маршал Тито“, - Од северозападна страна крак кој ги спојува улицата „Младинска“ и бул. „Маршал Тито“.	Самофинансирање
25	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 11 (блок 29 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од североисток со осовина на ул. „Маршал Тито“; - Од југ со осовина на ул. „15-ти Мај“; и - Од запад со осовина на ул. „Прилепска“.	Самофинансирање
26	ДУП за дел од Блок 9, (Блок 30 по ГУП) со граничен опфат: - ул. „Маршал Тито“, - ул. „Страшо Пинџур“, - крак на ул. „Страшо Пинџур“, - крак на бул. „Ленинова“, и - бул. „Ленинова“.	Самофинансирање
27	Детален урбанистички план за дел од блок 14 и дел од блок 12 (и двата во блок 30 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од североисток со осовина на ул. „Кочо Рацин“; - Од запад со осовина на ул. „Герас Цунев“; - Од североисток со осовина на ул. „Светозар Марковиќ“; - Од исток со осовина на ул. „Херој Карпош“; - Од југозапад со осовина на ул. „Кочо Рацин“ и ул. „8-ми март“ и - Од запад со осовина на ул. „Кирил и Методиј“.	Самофинансирање
28	Блок 33 (дел)	Самофинансирање
29	ДУП за дел од Блок бр. 37/1 со граничен опфат: - ул. „Ванчо Китанов“, - ул. „Ванчо Китанов“ пристапна, и - ул. „Благој Мучето“	Самофинансирање

30	ДУП за дел од Блок бр. 38 УЕ 5, со граничен опфат: - ул. „Булевар Ленинова“, - ул. „Благој Јанков Мучето“ (улица бр. 4 по ДУП), и - КП бр. 287	Самофинансирање
31	ДУП за дел од Блок бр. 38 УЕ 5, со граничен опфат: - улица „Ленинова“, - улица „Благој Мучето“, и - улица „Ристо Гидалов“	Самофинансирање
32	Детален урбанистички план за блок 40/2 во граници утврдени со ГУП на град Струмица.	Самофинансирање
33	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 38 УЕ5, по ГУП за град Струмица, со плснски опфат на следните граници: - Од западна страна со крак на ул. „Благој Јанков Мучето“ - Од северозападна страна со пешачка ул. „Бр.5“ - Од североисточна страна со ул. „Цветан Димов“ - Од источна страна со бул. „Ленинова“ и од југоисточна страна со ул. „Благој Јанков Мучето“.	Самофинансирање
34	Детален урбанистички план за дел од блок 4 УЕ1, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со следните граници: - Од источна страна со ул. „Агроберза“ - Од северна страна со ул. „Коле Китанов“ - Од западна страна со река „Крива Река“ и од јужна страна со ул. „Братство и Единство“	Самофинансирање
35	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 23 и 24 УЕ9, по ГУП за град Струмица, со плснски опфат на следните граници: - Од северна страна со ул. „бр.11“ - Од западна страна со бул. „Климент Охридски“ - Од источна страна со ул. „бр.2“	Самофинансирање
36	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ5, по ГУП за град Струмица, со плснски опфат на следните граници: - Од северна страна со новопланирана ул. „бр.6“ - Од западна страна со дел од новопланирана ул. „бр.1“, - Од јужна страна со канал, - Од источна страна со дел од собирна ул. „бр.1“	Самофинансирање
37	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 19 (Урбан Блок 32 УЕ3, по ГУП) за град Струмица, со плснски опфат на следните граници: - Од северна страна со дел од ул. „Никола Карев“ - Од западна страна со дел од ул. „Тодор Чучков“ - Од јужна страна со дел од ул. „Партизанска“ - Од источна страна со дел од ул. „Кирил и Методиј“	Самофинансирање
38	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 19 (Урбан Блок 32 УЕ3, по ГУП) за град Струмица, со плснски опфат на следните граници: - Од северна страна со дел од ул. „Стив Наумов“ - Од западна страна со крак на ул. „Партизанска“ - Од јужна страна со дел од ул. „Партизанска“ - Од источна страна со дел од ул. „Тошо Арсов“	Самофинансирање
39	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 18 (Урбан Блок 33 УЕ4, по ГУП) за град Струмица, со плснски опфат на следните граници: - Од северна страна со дел од ул. „Вера Циривири“ - Од југо-западна страна со дел од ул. „Стив Наумов“ - Од источна страна со дел од ул. „Крсте Мисирков“	Самофинансирање

40	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 21 УЕ9, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со следните граници: - од северна страна со ул„бр.5“, - од западна страна со ул„бр.1“, - од јужна страна со ул„бр.11“, - од источна страна со ул„бр.2“	Самофинансирање
41	Детален урбанистички план за дел од блок 33 УЕ4, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со следните граници: - од источна страна со ул„Крсте Мисирков“ и ул„Стив Наумов“, - од северна страна со ул„Вера Циривири“, - од западна страна со ул„Стив Наумов“ и ул. „Партизанска“, - и од јужната страна со ул„Тошо Арсов“.	Самофинансирање
42	Детален урбанистички план за дел од блок 23, КП број 1163/2 и КП број 1164/3, КО Градско Балдовци, кои парцели се опкружени: - од источна страна со улица број „2“; - од западна и јужна страна со улица број „1“ и - од северна страна со улица број „11“.	Самофинансирање
43	Измена и дополна на урбанистички план за Блок 13, за опфат кој ги опфаќа: - од јужната страна ул „Браќа Минкови“, - од западната страна џеб на ул„Браќа Минкови“, и “Крушевска Република“, - од северната страна ул „Крушевска Република“, - од источната страна ул„Младинска“	Самофинансирање
44	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 26, УЕ 9 во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: -од исток со осовина на ул„Маршал Тито,,“ -од север со осовина на ул„Ристоман Попчевски“, -од запад со осовина на ул„11ти Септември“	Самофинансирање
45	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 20, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: -од исток со осовина на ул„Климент Охридски“, -од север со осовина на ул„Ѓорѓи Василев“, -од запад со осовина на ул„бр.1“, ул„Ристо Клепов“, и ул„Мара Минанова“ -и од југ со осовина на ул„Трајко Делиџаков“	Самофинансирање
46	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 14, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од исток со осовина на ул„Младинска“, - од север со осовина на ул„Крушевска Република“, - од запад со осовина на ул„Атанас Караман“, - од југ со осовина на ул„Браќа Минкови“	Самофинансирање
47	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 33, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од североисток со осовина на ул„Орце Николов“, - од северозапад со осовина на ул„Ванчо Китанов“, - и од југозапад со осовина на ул„Ванчо Китанов“.	Самофинансирање
48	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 17/1, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од север со канал на ул„Крушевска Република“, - од запад со осовина на бул„Климент Охридски“, - и од исток со осовина на новопланирана ул„бр.6“	Самофинансирање

49	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 38, Општина Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од северозапад со осовина на новопланирана ул. „бр.15“, - од југозапад со осовина на ул. „Гуро Салај“, по граница на ГП38-53, која е со намена Д1 – парковско зеленило, и осовина на ул. „бр.1“, - и од исток со осовина на ул. „Цветан Димов“	Самофинансирање
50	Детален урбанистички план за дел од Блок 12, УЕ2, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од исток со осовина на бул. „Климент Охридски“, - од север со осовина на бул. „Гоце Делчев“, - од запад со осовина на ул. „Младинска“, - и од југ со осовина на ул. „Борис Поп Димитров“	Самофинансирање
51	Детален урбанистички план за дел од Блок 33, УЕ4, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од југоисток со осовина на ул. „Кукушка“, - од северозапад со осовина на ул. „Крсте Мисирков“, - од североисток со осовина на ул. „22ри Декември“	Самофинансирање
52	Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од Блок 5, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од исток со осовина на ул. „Број 13“, - од север со осовина на ул. „Број 6“, - од запад со осовина на ул. „Број 1“, - и од југ со осовина на ул. „Број 3“	Самофинансирање
53	Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од Блок 14, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од север по осовина на планираната собирна улица бр. „2“ и улица бр. „8“ - од исток по осовина на ул. „Климент Охридски“, - од југ по осовина на улица бр. „4“ и - од запад по осовина на улицата „Ката Поцкова“	Самофинансирање
54	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 15, Општина Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од север по осовина на бул. „Гоце Делчев“, - од исток по осовина на планираната улица бр. „1“, - од југ продолжува по осовината на собирната улица „Крушевска Република“ и - на запад по осовина на магистралната улица „Климент Охридски“	Самофинансирање
55	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 17 и 17/1, Општина Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од север по осовина на планираната собирна улица бр. „8“, - од исток по осовина на планираната сервисна улица бр. „1“ продолжува по осовина на планираната индустриска улица бр. „2“, продолжува по граница на ГП 17.73, продолжува по осовина на планираната собирна улица бр. „9“, - од југ по осовината на планираната индустриска улица бр. „7“, продолжува по граница на ГП 17.1.46 и ГП 17.1.47 продолжува по осовина на планираната индустриска улица бр. „7“, продолжува по осовина на планираната индустриска улица бр. „6“, продолжува по регулациона линија на планираната пешачка улица бр. „10“ и - на запад по осовина на магистралната улица „Климент Охридски“	Самофинансирање

III. Урбанистички планови за село

Р.б.	Објект	Износ денари
1	Урбанистички план за село Вељуса	
2	Урбанистички план за село Водоча	
3	Урбанистички план за село Гр. Балдовци	
4	Урбанистички план за село Дабиља	
5	Урбанистички план за село Добрејци	
6	Урбанистички план за село Просениково	
7	Урбанистички план за село Банско	
8	Урбанистички план за село Муртино	
9	Урбанистички план за село Сачево	
10	Урбанистички план за село Куклиш	
11	Урбанистички план за село Баница	
12	Урбанистички план за село Попчево	
13	Урбанистички план за село Рич	
14	Урбанистички план за село Габрово	
15	Урбанистички план за село Свидовица	
16	Урбанистички план за село Дорломбос	
17	Урбанистички план за село Мемешли	
18	Урбанистички план за село Орманли	
19	Измена и дополнување на дел од Урбанистички план за село Куклиш, со плански опфат со следните граници: - Од западна страна со регионален пат Р1402, - Од јужна страна со сервисна улица и од источна страна со регионалниот пат за Градско Балдовци.	
20	Измена и дополнување на Урбанистички план за с.Банско Блок 17, во Струмица	Самофинансирање

IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на просторот вон планските опфати

р.б.	Објект	Износ денари
1	КП бр. 1462 КО Градско Балдовци	Самофинансирање
2	КП бр. 1040/1 и 1040/2 КО Просениково	Самофинансирање
3	КП бр.3370 и КП бр.3371 КО Куклиш	Самофинансирање
4	КП бр. 507/1 КО Просениково	Самофинансирање
5	КП бр.648 КО Добрејци	Самофинансирање
6	КП бр. 2974 КО Банско	Самофинансирање
7	КП бр. 2547, 2531/5 и 2537 КО Дабиља	Самофинансирање
8	КП бр. 3237 КО Банско	Самофинансирање
9	КП бр.2558 КО Дабиља	Самофинансирање
10	КП бр. 7895, 7994 и КП 8003 КО Струмица	Самофинансирање
11	ЛУПД за КП бр. 2907, КО Вељуса вон г.р., која парцела е опкружена од: - од источна страна со КП бр. 5925, јавни пат, КО Вељуса вон г.р. - од западна страна со КП бр. 2908 и КП бр. 3201, КО Вељуса вон г.р., - од северна страна со КП бр. 2905 и КП бр. 2906, КО Вељуса вон г.р. и - од јужната страна со КП бр. 3202, КП бр. 3209, КП бр. 3210 и КП бр. 3211 КО Вељуса вон г.р.	Самофинансирање

12	ЛУПД за КП бр. 1407, КО Добрејци вон г.р., која парцела е опкружена од: - од источна страна со КП бр.1408, КО Добрејци вон г.р.; - од западна страна со КП бр.1408, КО Добрејци вон г.р.; - од северна страна со КП бр. 1697, КО Добрејци вон г.р.; - и од јужната страна со КП бр. 1410, КО Добрејци вон г.р.	Самофинансирање
13	ЛУПД за објекти со намена АЗ-Групно домување-Старски дом на КП бр 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1,3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш вгр. општина Струмица	Самофинансирање
14	Локална урбанистичка планска документација на КП493 и дел од КП485, во КО Просениково вгр. Струмица	Самофинансирање
15	Локална урбанистичка планска документација на КП877, во КО Просениково вгр. Струмица	Самофинансирање
16	Локална урбанистичка планска документација на КП3697/1, КП3697/2, КП3696/1, КП3696/2, КП3701, КП3702, КП3703, КП3704, КП3705, КП3706, КП3707, КП3708, во КО Куклиш вгр. Струмица	Самофинансирање
17	Локална урбанистичка планска документација на КП6375/1 во КО Вељуса, Струмица	Самофинансирање

VI. Урбанистички планови вон населено место

Р.б.	Објект	Износ денари
1	Индустриска зона Куклиш-Свидовица	Буџет на РМ
2	Дел од КП бр. 722 КО Попчево	Самофинансирање
3	Дел од КП бр. 1526, КП бр. 1527, КП бр. 1531, дел од КП бр. 1532, дел од КП бр. 1918, дел од КП бр. 1917, КП бр. 1528, КП бр. 1529 и КП бр. 1530 КО Габрово	Самофинансирање
4	КП бр. 2721, дел од КП бр.2720 и дел од КП бр.2366, КО Банско-вон г.р.	Самофинансирање

VII. Урбанистички проект

Р.б.	Објект	Износ денари
1	Урбанистички проект за КП4221 и КП4219/2, во КО Костурино, со намена А1 – домување во станбени куќи	Самофинансирање
2	Урбанистички проект за КП497, во КО Просениково, со намена А1 – домување во станбени куќи	Самофинансирање
3	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за населба со намена А1.3 -семејни куќи во низа, на КП 7692, 7694/2, 7694/3, 7725, 7726/1, 7726/2, 7693/9 и делови од КП 7718/2, 7712, 7718/1, 7719, 7694/1,7693/1,7690/1, 7724, 7726/3, 7727, 7728, 7693/8, 7729, 7693/3, 7693/4, 7730/3, 7693/7, 7691, 7690/2 КО Струмица, Општина Струмица.	Самофинансирање
4	Урбанистички проект за изградба на објекти со намена АЗ-Градби за заедничко домување на дел од КП бр.7895/2, дел од 7994 и КП 8003 КО Струмица – Општина Струмица	Самофинансирање
5	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КО Банско – вон град, со намена А4 – времен престој, за опфат кој ги опфаќа следните парцели: - КП2774/1, КП2774/8, дел од КП2765, КП2766 и КП2767 КО Банско вон град.	Самофинансирање

6	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, Општина Струмица, за КП250, во КО Водоча.	Самофинансирање
7	Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план, со намена Б5-хотели и хотелски комплекси на КП1527 во КО Габрово, Општина Струмица.	Самофинансирање
8	Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план, со намена Д3-спорт и рекреација на зелени површини – Цивилно спортско игралиште на делови од КП 1/1, КП 1/29 и КП 1/30 во КО Попчево вгр. Општина Струмица.	Самофинансирање
9	Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на енергетска инфраструктура на дел од КП7867/1, КО Струмица, за изградба на трафостаница 10(20)/0,4кВ	Самофинансирање
10	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, Општина Струмица, КП250, КО Водоча.	Самофинансирање

VIII. Општи акти за села

Р.б.	Објект	Износ денари
1	Општ акт за село Костурино	
2	Општ акт за село Раборци	
3	Општ акт за село Три води	

3. Финансирање

За финансирање на Програмата Ф1 –Урбанистичко планирање средствата ќе се обезбедат од: Буџетот на општина Струмица за 2022 година, со самофинансирање и од Буџетот на РСМ.

4. Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Врз основа на Програма за изработка на урбанистички планови, Општината како нарачател на планот склучува договор за изработка на планови согласно Законот, со правни лица кои имаат овластувања и лиценци за изработка на урбанистички планови.

5.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8429/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

592.

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20), Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Сл. весник на РМ“ бр. 193/16 и 72/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе:

**Програма
за уредување на градежното земјиште
на подрачјето на Општина Струмица
за 2022 година**

Вовед

Оваа Програма претставува континуитет на преземените активности за уредувањето на градежното земјиште од претходните години и се базира на досегашното искуство во спроведувањето на урбанистичките планови и потребите за планско уредување на градот и населените места во Општината. Според тоа, реализацијата на урбанистичките планови, исклучиво ќе се одвива согласно оваа Програма.

Со Програмата особено се утврдуваат:

I. Подрачја со поблиско определување на земјиштето кое ќе се уредува во 2022 година;

II. Обем на работа за подготвување и расчистување на градежното земјиште;

III. Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации;

IV. Извори на средства за финансирање на активностите околу уредувањето на градежното земјиште и изградбата на комунална инфраструктура;

V. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони;

VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти;

VII. Надоместок за експропријација на градежното земјиште; и

VIII. Граници на зони во потесниот градежен реон на град Струмица

Покрај тоа што со оваа Програма се дефинирани обврските за уредување на градежното земјиште, истата е отворена за измени и дополнувања и во неа можат да бидат вградени и евентуални други задачи доколку има потреба и се создадат услови и финансиски средства за нивна ургентна реализација во текот на 2022 година.

Програмата е релативно обемна и сеопфатна со цел да се овозможи задоволувањето на потребите на градежната оператива, граѓаните и другите субјекти за изградба на деловни и стопански објекти, станбени згради и друго

што од своја страна треба да го спречи незаконитото градење кое перманентно претставува проблем на градот.

I. Подрачја со поблиско определување на земјиштето кое ќе се уредува во 2022 година

Како градежно земјиште се смета изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина Струмица со населбите, како и подрачјето за станбена и друга изградба одредени со Генералниот и деталните урбанистички планови и измените и дополнувањата за град Струмица, како и населените места за кои има УДНМ, односно Урбанистички план за село или ГУП.

Уредувањето на градежното земјиште надвор од градежниот опфат на градот Струмица или населените места ќе се врши со донесување одлука на Советот на општината и согласност од надлежното Министерство, врз основа на изработен урбанистички план - вон населено место.

Програмата ќе биде отворена и во неа ќе бидат вградени и други локации за кои ќе има потреба од нивна ургентна реализација. Пресметувањето на надоместокот за уредување ќе се врши спрема стварните трошоци.

II. Обем на работа за подготвување и расчистување на градежното земјиште

Овде се опфатени сите активности поврзани со расчистување на предвидените локалитети во смисла на регулирање на имотно правните односи, (во колку се работи за приватно земјиште), расчистување на постојните инсталации и други пречки кои ќе се јават при отпочнувањето на уредувањето на градежното земјиште.

III. Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации

– Подготвителни работи

Обемот на уредување на градежното земјиште, како и степенот на опремување ќе опфаќа:

- Прибавување изводи од урбанистичките планови;
- Геодетско снимање и изработка на ажурирани геодетски подлоги;

- Изготвување елаборати за расчистување на имотно - правни односи;
- Расчистување на имотно - правни односи;
- Рушење на објекти;
- Изработка на урбанистички планови;
- Изработка на инвестиционо-техничка документација (проекти).
- Опремување на градежното земјиште со инфраструктурни објекти:
- Изградба на улици и тротоари;
- Изградба на улична водоводна мрежа во град Струмица и населените места, како и системи за водоснабдување во руралните подрачја;
- Изградба на улична фекална и атмосферска канализациона мрежа во град Струмица и населените места, како и системи за одведување и прочистување на отпадни води во рурални подрачја;
- Урбана опрема;
- Одведување и прочистување на отпадни води;
- Јавна чистота;
- Озеленување на јавни површини, одржување и користење на паркови и зеленило;
- Изградба и одржување на јавно осветлување;
- Одржување на спомен-обележја.

Со оваа Програма не се предвидува приклучување на електрична мрежа на објектите предвидени со урбанистичкиот план, приклучување со ПТТ мрежа и трошоците за хидротехнички услови за приклучоци, што значи дека финансирањето на тие објекти и инсталации, односно нивната изградба ќе ја извршуваат претпријатија што управуваат со истите.

Степенот на уредување ќе се реализира согласно со динамиката на прибирање на средствата (сите средства прибрани за уредување на урбаниот блок во тековната година ќе бидат вложени за уредување), а додека целосното уредување ќе се реализира со прибирање на вкупните средства предвидени за комплетно уредување на урбаниот блок.

IV. Извори на средства за финансирање на активностите околу уредувањето на градежното земјиште и изградбата на комунална инфраструктура

Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште ќе се врши од средствата кои се прибираат како надоместок за уредување на градежното земјиште, утврден со оваа Програма.

V. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони

1. Во текот на 2022 година надоместок за уредување на градежното земјиште во град Струмица ќе се наплатува согласно “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” („Сл. весник на РМ” бр. 193/16 и 72/18) и оваа Програма, за следните видови објекти:

1.1. За станбени куќи 1.700,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.2. За станбени куќи, во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорѓи Василев”, надоместокот изнесува 1.870,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.3. За станбени згради надоместокот за уредување на градежното земјиште се наплаќа во зависност од зоните во кои се гради објектот, а кои се определени како зони на крајот од оваа Програма.

Надоместокот ќе се пресметува за нето површина на подовите во сите простории на објектот спрема намената на користење и истиот ќе изнесува:

Во Прва зона4.500,00 ден/м²
 Во Втора зона4.000,00 ден/м²
 Во Трета зона 3.500,00 ден/м²

За деловни простории во колективни станбени згради, надоместокот ќе изнесува:

Во Прва зона7.800,00 ден/м²
 Во Втора зона5.800,00 ден/м²
 Во Трета зона 3.800,00 ден/м²

1.4. За деловни и јавни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 3.800,00ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

1.5. За деловни и јавни објекти во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорѓи Василев”, надоместокот изнесува 4.180,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното

земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.6. За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени и
- Трафостаници на 35 KW

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 3.800,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.7. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 15.200,00 x 0,05 = 760,00 ден/м² согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.8. За други објекти, во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорѓи Василев”.

За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници на 35 Кв,

Во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорѓи Василев”, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 4180 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за

уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.9. За катни гаражи во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорѓи Василев” надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $16.720,00 \times 0,05 = 836,00$ ден/м² согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.10. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $26.822,64 \times 30\% = 8.046,80 \times 0,05 = 402,34$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.11. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува $3.800,00$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.12. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и

туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува $76.000,00 \times 0,05 = 3.800,00$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.13. За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште изнесува $3.800,00$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.”

2. Во текот на 2022 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во Повеќенаменската индустриска зона во КО Сачево и КО Градско Балдовци ќе изнесува $26.822,64 \times 30\% = 8.046,80 \times 0,05 = 402,34$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

3. Во текот на 2022 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во Зона Север, ГУП на Струмица на излезот кон с. Добрејци, ДУП 3 и 5 ќе изнесува $26.822,64 \times 30\% = 8.046,80 \times 0,05 = 402,34$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е

збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма. Изградените објекти заклучно со 01.01.2012 кои беа ослободени од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште, а имаа обврска сами да изградат целосна инфраструктура, за изградба само на водоводна мрежа и фекална канализација ќе им се пресметува надоместокот за уредување на градежно земјиште од 70% од надоместокот за уредување на градежно земјиште за ДУП 3 и 5.

Овие цени се однесуваат само на класа на намени Г- производство, сервис, стоваришта.

4. Во текот на 2022 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во населените места: Вељуса, Водоча, Градско Балдовци, Дабиле, Добрејци, Просениково, Банско, Муртино, Сачево, Куклиш и Баница кои имаат Општ акт, УДНМ или ГУП ќе се наплатува за следните видови објекти:

4.1. За станбени објекти надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе изнесува 800,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.2. За деловни и јавни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 1.900,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната

инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

4. 3. За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- Гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници над 35 кВ,

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 1900,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.4. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $7.600,00 \times 0,05 = 380,00$ ден/м² согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.5. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервис:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервис и
- Г4 стоваришта,

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $26.822,64 \times 30\% = 8.046,80 \times 0,05 = 402,34$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.6. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува 1.900,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со

Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации:

“Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.7. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува $38.000,00 \times 0,05 = 1.900,00$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.”

Населени места	Улица, тротоар, јавен пат	Улична водоводна мрежа	Главен довод за вода, прочистит. станица	Улична фекална канализација	Улична атмосфер. канализација	Вкупен износ за наплата (станбени објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (деловни и јавни објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - гасни станици, базни станици...) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - катни гаражи) - Ден.	Вкупен износ за наплата (производство, дистрибуција и сервиси) ден.	Вкупен износ за наплата (Бензински пумпи и придружни објекти) - Ден	Вкупен износ за наплата (угостит. и Хотелски комплекси, мотел ...) - Ден
Прва група 800/1900 ден	40%	15%	15%	20%	10%							
Вељуса	+	/	/	/	/	320	760	760	152	161	760	760
Водоча	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	282	1330	1330
Гр. Балдовци	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	282	1330	1330
Дабилџа	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	282	1330	1330
Добрејци	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	282	1330	1330
Просениково	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	282	1330	1330
Банско	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	282	1330	1330
Муртино	+	+	+	+	/	720	1710	1710	342	362	1710	1710
Сачево	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	282	1330	1330
Куклиш	+	+	+	+	/	720	1710	1710	342	362	1710	1710
Баница	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	282	1330	1330

5. Во текот на 2022 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во населените места: Попчево, Рич, Дорломбос, Костурино, Мемешли, Орманли, Белотино, Раборци, Габрово, Свидовица и Триводи

кои имаат УДНМ или Општ акт ќе се наплатува за следните видови објекти:

5.1. За станбени објекти надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе изнесува 400,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се

гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

5.2. За деловни и јавни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 950,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

5. 3. За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници на 35 Кв

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 950,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната

инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

5.4. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $3.800,00 \times 0,05 = 190,00$ ден/м² согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

5.5. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта,

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $26.822,64 \times 30\% = 8.046,80 \times 0,05 = 402,34$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

5.6. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува 950,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето

во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

5.7. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува $19.000,00 \times 0,05 = 950,00$ ден/м² нова корисна површина што

ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.”

Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации :

Населени места	Улица, тротоар, јавен пат	Улична водоводна мрежа	Главен довод за вода, прочистит. станица	Улична фекална канализација	Улична атмосфер. канализација	Вкупен износ за наплата (станбени објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (деловни и јавни објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - гасни станици, базни станици...) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - катни гаражи) - Ден.	Вкупен износ за наплата (производство, дистрибуција и сервис) - ден.	Вкупен износ за наплата (Бензински пумпи и придружни објекти) - Ден	Вкупен износ за наплата (угостит. И хотелски комплекси, мотел ...) - Ден
Втора група 400/950 ден	40 %	15%	15%	20%	10%							
Попчево	+	/	/	/	/	160	380	380	76	161	380	380
Рич	+	/	/	/	/	160	380	380	76	161	380	380
Дорламбос	+	/	/	/	/	160	380	380	76	161	380	380
Белотино	+	/	/	/	/	160	380	380	76	161	380	380
Костурино	+	/	/	/	/	160	380	380	76	161	380	380
Мемешли	+	/	/	/	/	160	380	380	76	161	380	380
Орманли	+	/	/	/	/	160	380	380	76	161	380	380
Раборци	+	/	/	/	/	160	380	380	76	161	380	380
Габрово	+	+	+	/	/	280	665	665	133	282	665	665
Свидовица	+	/	/	/	/	160	380	380	76	161	380	380
Триводи	+	/	/	/	/	160	380	380	76	161	380	380

6. Коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

	6. 1.Станбени објекти	Коефициенти
1	Станбени простории	1.0
2	Станбени простории со висина до 2,5 м, потпокривен простор	0.2
3	Логија затворена од три страни	0.4
4	Подлогија затворена од две страни	0,3
5	Балкони, тераси	0,2
6	Заеднички преодни тераси, пасажи	0,2
7	Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба	0.3
8	Трафостаница од 35 КВ во објектот и надвор од објектот	0,3
9	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,3
10	Стражарница, управител, простор за домар	0,5
11	Паркиралишта и гаражи	0,1

	6.2. Деловни и јавни објекти	коефициенти
1	Простории	1,0
2	Магазини	0,5
3	Помошни простории, остава за гориво, котлара	0,3
4	Трафостаница до 35 КВ во објект и надвор од објект	0,4
5	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,5
6	Паркиралишта и гаражи	0,1
7	Логија затворена од три страни	0,5
8	Подлогија затворена од две страни	0,4
9	Балкони, тераси	0,3
10	Отворен наткрилен простор	0,3

	6.3. Други објекти	коефициенти
1	Катна гаража	0,05
2	Спортски покриени објекти	0,5
3	Спортски откриени објекти	0,3
4	Гасни станици и базни станици	50% од површината на локацијата 1,0
5	Отворени пазаришта	30% од површината на локацијата, 1,0
6	Базени	0,2
7	Трафостаници над 35 КВ	1,0
8	Објекти за алтернативна енергија	20% од површината на локацијата 1,0

	6.4. Класа на намени Г- производство, дистрибуција и сервиси	коефициенти
1.	Г1- тешка и загадувачка индустрија	0,05
2.	Г2- лесна и незагадувачка индустрија	0,01
3.	Г3- сервиси	0,01
4.	Г4- стоваришта	0,01

	6.5. Бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто -сервиси, авто салони, помошни простории)	коефициенти
1.	Продажни простории на бензинските пумпни станици	1,0
2.	Услужни простории на бензинските пумпни станици	1,0

	6.6. Класа на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4- хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом	коефициенти
1.	Сите простории	0,05

	6.7. Останати објекти	коефициенти
1.	За агро-берзи, откупно-дистрибутивни центри или пазари	50% од вкупно пресметаната површина 1,0

Во нова корисна површина што ќе се гради согласно заверена проектна документација не се пресметува површината на:

- сидови и други конструктивни елементи;
- инсталационите канали;
- окната на лифтови;
- окна на врати;
- отворени паркиралишта;
- подземни резервоари; и
- објекти заштитени како културно наследство.

7. За подрачјето во градежниот реон и надвор од него, каде Општина Струмица не е во состојба да обезбеди целосно уредување на градежното земјиште согласно предвидениот обем на уредување и степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации, инвеститорите ќе плаќаат надоместок како што следува:

7.1. За улици и тротоари или јавен пат, од предвидениот надоместок за односниот тип на објекти	40%
7.2. За улична водоводна мрежа	15%
7.3. За главен довод на вода и построение за прочистување	15%
6.4. За улична (фекална) канализациона мрежа	20%
7.5. За колекторска (атмосферска) канализација	10%
Или вкупно:	100%

8. Износот на надоместокот за уредување на градежно земјиште за површината на легален објект што е урнат или ќе се урива, а на негово место (во иста градежна парцела) се гради друг објект, се намалува од развиената површина на објектот што ќе се гради, по истите норми (проценти) по кои е пресметан во моментот на регулирањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште (кога за тоа има поднесено барање).

9. Износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште за објекти од времен карактер, кои преминуваат во објекти од траен карактер се пресметува надоместок како за новоизграден објект.

10. За реконструкција на легално изградени објекти со иста површина и

намена не се пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште.

11. Во колку во текот на годината се наложи потреба од промена на висината на надоместокот поради поголема инфлација, корекцијата на цената ќе ја изврши Советот на општината, во согласност со индексот на цените на мало дадени од Заводот за статистика на Р. Северна Македонија.

12. Градоначалникот на општина Струмица, по барање на инвеститорот, може да склучи меѓусебен договор со кој износот на надоместот за уредување на градежното земјиште се уредува да се плати на рати и тоа:

- За вкупен износ на надоместокот до 100.000 денари, надоместокот се плаќа во целост;
- За вкупен износ на надоместокот од 100.000 денари до 500.000 денари, надоместокот се плаќа: 50% пред склучувањето на договорот, а остатокот од 50% на 6 еднакви месечни рати;
- За вкупен износ на надоместокот од 500.000 денари до 1.000.000 денари, надоместокот се плаќа: 50% пред склучувањето на договорот, а остатокот од 50% на 12 еднакви месечни рати;
- За вкупен износ на надоместокот од 1.000.000 денари до 10.000.000 денари надоместокот се плаќа: 50% пред склучувањето на договорот, а остатокот од 50% на најмногу 24 еднакви месечни рати;
- За вкупен износ на надоместокот од 10.000.000 денари до 20.000.000 денари, надоместокот се плаќа 40% пред склучувањето на договорот, а остатокот од 60% на најмногу 24 еднакви месечни рати;
- За вкупен износ на надоместокот од над 20.000.000 денари, надоместокот се плаќа 30% пред склучувањето на договорот, а остатокот од 70% на најмногу 24 еднакви месечни рати.

Во случаите за кои е предвидено плаќање на комуналниот надоместок на рати, со договорот мора да се обезбедени банкарска гаранција, или хипотекарен залог на недвижен имот заверен на нотар во намалена вредност од 30% , согласно проценетата вредност.

Во случаите во кои инвеститорот има склучено договор за плаќање на комуналниот надоместок на рати и истиот побара остатокот од долгот да го плати во целост, Градоначалникот со посебно решение одобрува износот од отстатокот на комуналниот надоместок да се намали за 8%“, за недоспеаните рати за плаќање.

13. Во текот на 2022 година од наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се ослободат сите јавни служби основани од општина Струмица.

14. Во текот на 2022 година, делумно се ослободуваат од плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште во износ од 8,5% од утврдениот комунален надоместок, инвеститорите кои ќе инвестираат во изградба и оджување на природни зелени кровови.

Природните зелени кровови преставуваат уредени катчиња на крововите од објектите, засадени со

природни растенија со вегетација и со уредени системи за одржување.

Во колку природниот зелен кров престане да функционира и биде заменет со друг вид на кров сопственикот на објектот е должен да го надомести делот од средствата за кои е ослободен од плаќање.

За природните зелени кровови се води посебна евиденција, а надзор над нивното функционирање ќе врши Одделението за инспекциски работи од областа на урбанизмот, градежништвото и комуналните дејности при Општина Струмица.

15. Во текот на 2022 година, целосно се ослободуваат од плаќање на комунален надоместок за уредување на градежно земјиште, објектите за алтернативна енергија – фотоволтаици, кои инвеститорите ќе ги постават на крововите на постоечките или новоизградените објекти.“

VI. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ

1. Ф2: Уредување на градежно земјиште (рушење): 100.000 денари

– ФА: Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)..... 82.818.195 денари

	ред. бр.	Назив на активността
ФАА		Капитални расходи за уредување на градежно земјиште
	1.	Експропријација
	2.	индустриски зони.-пробивање, тампонирање и асфалтирање на улици
	3.	Улици во касарна и други урбанизирани станбени блокови во град Струмица
	4.	Пробивање на патишта и улици во Софилар
	5.	Основни проекти и равизии за патишта, улици, улично осветлување, сообраќајни проекти.
	6.	Повеќе годишни инвестиции за бетонирање
	7.	Тампонирање на ул.„Ѓуро Салај“ и краци од ул. „ Цветан Димов” - Софилар

	8.	Реконструкција на оштетени делови од Плоштад
	9.	Бетонирање на улици, сокаци и потпорни сидови во Турско маало
	10.	Реконструкција на дел од ул. „Партизанска“ до ул. „Тодор Чучков“ бр.13.
	11.	Интервентни бетонски работи на територијата на општина Струмица
	12.	Втор слој асфалт на ул. „Јанко Цветинов“ потег од ул. „Жртви на фашизам“ до ул. „Браќа Миладинови“
	13.	Втор слој асфалт на ул. „Широк Дол“ потег од бул. „Балканска“ до ул. „Младинска“
	14.	Втор слој асфалт на ул. „Браќа Минкови“ потег од ул. „Киро Абрашева“ до ул. „Младинска“
	15.	Втор слој асфалт на крстосница на улица „Маршал Тито“ со улица „Димитар Цветинов“
	16.	Втор слој асфалт на крстосница на улица „Маршал Тито“ со улица „Ѓорѓи Василев“
	17.	Втор слој асфалт на дел од бул. „Ленинова“ потег кај Кружен тек - Алфа Банка
	18.	Втор слој асфалт на улица во Мало Стопанство
	19.	Втор слој асфалт на улица „Крсто Узунов“
	20.	Втор слој асфалт на ул. „Кирил и Методиј“ потег од ул. „Тошо Арсов“ до ул. „Партизанска“
	21.	Втор слој асфалт на улица „Кочо Рацин“ потег од ул. „Герас Цунев“, до ул. „Херој Карпош“.
	22.	Втор слој асфалт на ул. „Ѓуро Салај“ (потег од ул. „Моша Пијаде“ до ул. „бр.2“ Блок 38). покрај комплекс Пандев
	23.	повеќегодишни инвестиции за тротоари.
	24.	Изведба на тротоари во населба Касарна.
	25.	Изведба на тротоар на ул. „Васил Сурчев“ потег од ул. „Братство Единство“ до „Нави Пром“.
	26.	Изведба на тротоар на ул. „Стив Наумов“ - лева страна (потег од ул. „Васил Главинов“ до Капела.
	27.	Изведба на тротоар на ул. „Ѓуро Салај“ - лева страна (потег од ул. „Моша Пијаде“ до ул. „бр.2“ Блок 38).
	28.	Изведба на тротоар на ул. „Херој Карпош“ (потег од ул. „Ванчо Прке“ до ул. „Ѓуро Ѓаковик“).
	29.	Изведба на тротоар на ул. „Ристоман Попчевски“ (потег од ул. „Спиро Захов“ до ул. „11 ти Септември“).
	30.	Изведба на тротоар на крак од ул. „Боро Поцков“.
	31.	Изведба на тротоар на дел од ул. „Спиро Захов“ - лева страна - кај саниран потпорен сид.
	32.	Изведба на тротоар на дел од ул. „Киро Минанов“ - лева страна
	33.	Изведба на тротоар на ул. „Ѓорѓи Трајков“
	34.	Изградба на Мост на река Водочница на траса на бул. „Братство Единство“.
ФАЈ	35.	Регулација на порој Св. Илија – Чифлигански
ФАК	36.	Булевар „Братство Единство“
ФАЛ	37.	Улица „23 ти Октомври“
ФАМ	38.	Реконструкција Булевари

3.ФД: Уредување на простор во рурални подрачја (капитални трошоци) 15.000.000 денари

р.б р.	Назив на активноста
1.	Повеќе годишни инвестиции
2.	Бетонирање на улица во с.Вељуса – потег од Бранко Филев до Ѓорѓи Ацов
3.	Уредување на атмосферски канал во с.Вељуса покрај главната улица – потег од пошта до дуќан на Иван Стоименов
4.	Уредување на простор околу чешма во с.Вељуса
5.	Асфалтирање - бетонирање на улица кај Манушев Ване во с. Водоча (куќен број 40)
6.	Уредување и оградување на простор околу игралишта во населени места
7.	Изведба на тротоар во с.Дабиле – потег од крстосница до сверно огледало
8.	Изведба на улица во с.Банско – пред Црква (бетон или асфалт)
9.	Санација на бетонски пропусти-с. Банско
10.	Бетонирање на улица во с. Рич од Гоцев Гоце до Трајков Живко
11.	Патека и тротоар во с. Попчево од Туше Иљашев до Бубова чешма (бетон)
12.	Бетонирање на улица во с. Попчево од Лазаров Драги до Бачев Јанко
13.	Бетонирање на улица во с. Попчево од Бара чешма до Тренчев Васе
14.	Рехабилитација на тротоари во с. Муртино
15.	Тампонирање (поврзување) – стар пат во с. Габрово кон с.Колешино.
16.	Тампонирање и бетонирање на улица-Локален пат кон с.Дарлаомбос -од Река до Џамија

4.ГА: Нова населба во турско маало128.000.000 денари

ред. бр.	назив на активноста
1	Нова населба во Турско маало : Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач и надзор над реализација
2	Нов градски пазар

5. Ј1: Снабдување со вода 7.200.000 денари

ред. бр.	назив на активноста
1	Снабдување со вода на фонтани и наводнување на зелени површини

7.ЈЕ: Изградба на простор за паркирање 100.000 денари

ред. бр.	Назив на активноста
1	Набавка на наплата рампа за подземен паркинг „Гоце Делчев“

8.ЈГ: Изградба на системи за водоснабдување ... 10.000.000 ден.

ред. бр.	Назив на активноста
1	Изградба на системи за водоснабдување

**9.ЈИ: Изградба на системи за одведување
и прочистување на води 42.500.000 денари**

ред. бр.	Назив на активноста
1	нови канализации во градот
2	Уредување на канал „Крушевска република“

**11.ЈЛ: Други Комунални услуги
(капитални трошоци) 8.000.000 денари**

ред. бр.	Назив на активноста
1	Трансфер до ЈП” Струмица -Гас” за мрежа за гас

10.ЈМ: Паркови и зеленила 8.000.000 денари

ред. бр.	Назив на активноста
1	Нови зелени површини
2	Парк АТШ Берово

**12.ЈН: Урбана опрема
(капитални трошоци)..... 4.000.000 денари**

ред. бр.	Назив на активноста
1	Набавка и реконструкција на урбана опрема (Клупи и канти, лежечки полицајци, полухидраулични столбови, реконструкција и одржување на цвекарници и сл.)

**VII. Надоместок за експропријација
на градежното земјиште**

За обештетување за градежно земјиште за пробивање на улици, тротоари и џебови на улици во градот Струмица и населените места ќе се наплаќа како што следува:

Градежно неизградено земјиште во потесниот градежен реон на град Струмица:

1. Вредноста на неизграденото градежно земјиште во потесниот градежен реон на град Струмица ограничен со Генералниот урбанистички план, се определува спрема зоната во која се наоѓа, и тоа:

Во Прва зона 1.200,00 ден/м²;
Во Втора зона 1.000,00 ден/м²;
Во Трета зона 800,00 ден/м²;
Во Четврта зона 500,00 ден/м²;

2. Вредноста на неизграденото градежно земјиште во потесниот градежен реон на населените места ограничени со УДНМ или ГУП изнесува 200,00 ден/м².

3. Вредноста на градежното неизградено земјиште надвор од потесниот градежен реон за кое постои урбанистички план, ќе се наплатува како што следува:

3.1. Во прва зона - покрај потесниот градежен реон на град Струмица (на пр. Пречистителна станица) 400,00 ден/м² ;

3.2. Во втора зона - покрај магистрален пат и населените места со Одлука за определување на градежниот реон 300,00 ден/м²;

3.3. Во трета зона - покрај останати јавни патишта надвор од потесниот реон на населбите 200,00 ден/м²;

3.4. Во Четврта зона - во и покрај пасивните и заостанати населени места - Рич, Белотино и Попчево..... 40,00 ден/м².

VIII. Граници на зони во потесниот градежен реон на град Струмица

1. Прва зона - го опфаќа подрачјето во централниот дел од градот кој е ограничен со улиците:

Дел од ул. „Ленинова“ покрај паркот пред зградата на Општината, ул. „Боро Џони“, „Орце Николов“, „Ванчо Китанов“, ја пресекува ул. „Благој Мучето“, кај споменикот на револуцијата, „24-ти Октомври“, „Младинска“, „Кр. Република“, „Димитар Влахов“ и се затвора со ул. „Ленинова“.

2. Втора зона - го опфаќа подрачјето надвор од границите на прва зона и тоа:

Просторот ограничен со: патот М-6, ул. „Климент Охридски“, ул. „Ѓорги Упчев“, ул. „Бетовенова“, ул. „5-ти Ноември“, ул. „Стив Наумов“, граница на урбаниот опфат со ГУП, до спој со патот М-6.

3. Трета зона - го опфаќа просторот надвор од втората зона во рамките на градежниот опфат со ГУП и тоа источно од патот М-6, источно од бул. „Климент Охридски“, јужно од ул. „Ѓорги Упчев“, западно од ул. „Маршал Тито“ и северно од границата на Урбан модул 26 дефиниран со ГУП на град Струмица.

4. Четврта зона - го опфаќа просторот на повисокиот дел на градот и тоа над улиците: „Бетовенова“, „Славчо Стојменски“, „Бел Камен“, „Пиринска“, „Партизанска“, ја пресекува ул. „Васил Главинов“ и од над ул. „Стив Наумов“.

IX. Завршни одредби

Започнатите постапки за издавање на одобрение и на одобрение за употреба ќе продолжат според прописите кои важеле до денот на стапувањето во сила на оваа Програма, а спрема законски

предвидениот рок за завршување на тие постапки.

X. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8430/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

593.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2022 година

I. Вовед

Во рамките на Секторот за Локален економски развој, Меѓународна соработка и Европски фондови, заштита на животната средина, во рамките на своите надлежности работи и делува Одделението за ЛЕР, кое што подготвува и спроведува активности во рамките на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на Локалниот Економски развој и Туризмот – поточно Програма G1- Поддршка на ЛЕР

Одговорни за реализацијата на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на Локалниот економски развој и Туризмот за 2022 година, како и следењето на реализацијата и во тој контекст известувањето за реализацијата е Одделението за Локален економски развој во Општина Струмица, преку Раководителот на Одд за ЛЕР.

II. Цел на програмата

Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на Локалниот економски развој и туризмот претставува организирана дејност, со која се утврдуваат и реализираат заеднички проекти за создавање услови за одржлив локален економски развој и туризам.

Програмата е конципирана врз основа на одредени приоритети, активности и потреби на граѓаните, нотирали во стратешкиот документ кој ја обработуваат областа ЛЕР како општинска политика, изготвени на партиципативен начин/модел со учество на сите засегнати страни, особено со непосредно учество на граѓаните во процесот на планирање, креирање и одлучување (форумски процес), како и во соработка со месните и урбаните заедници, бизнис заедницата, невладините организации и други асоцијации. Целта е создавање услови за одржлив локален развој и подобрување квалитетот на живот на граѓаните на подрачјето на Општината.

Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) во текот на 2022 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот осврнувајќи се и прилагодувајќи се на епидемиолошките состојби во локалната заедница и државата во услови на пандемија од КОВИД 19..

Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните развојни процеси согласно постојните стратешки документи.

III. Програмски активности

Имајќи во предвид дека Одд за ЛЕР е одговорно за реализација на Програма за активностите на Општина Струмица во областа на Локалниот економски развој и туризмот – поточно Програма G1- Поддршка на ЛЕР за 2022 година, Активностите на Одделението за ЛЕР кое предлага и извршува дел од целокупната програма ќе

бидат насочени кон остварување на целите на Програмата во контекст на реализацијата на зацртаните и усвоените „Стратешки документи“ од страна на Советот на општината се со една единствена цел, да ја зајакне локалната економија, да создаде нови можности за бизнис заедницата и граѓаните, да го подигне нивото на квалитет на живот, односно стандардот на граѓаните.

Предлог активности составен дел на Програма G1- Поддршка на ЛЕР за 2022 година

1.Промоција на стопански можности во општина Струмица, *по спроведена законска процедура ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПАРТНЕРСКА СОРАБОТКА СО ПАРТНЕР ОРГАНИЗАЦИЈА или субјект стручен во таа област во октомври/ноември 2022 година- потребен буџет 400.000,00 денари*

2.Општински фонд за партиципативно учество (партиципација) во аплицирани –одобрени проекти (инфраструктурни-капитални) од АФПЗРР,БРР, како и други домашни и меѓународни организации/фондови како извори на финансирање потребни за период од целата фискална година: согласно претходна утврдена (договор или меморандум со организациите кои како донатори го обезбедуваат поголемиот дел од вкупната вредност на проектите)- потребен буџет 2.300.000,00 денари

3.Реформирање и функционирање на Локалниот економско социјален совет на Општина Струмица во 2022 година за период од една година и изработка на Локалниот акциски план за вработување во општина Струмица /ЛАПВ, за пет годишен период 2021-2026 година со помош и поддршка - ангажман на организација или експерт за таа цел;

Во рамките на претходно спроведена законска процедура ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПАРТНЕРСКА СОРАБОТКА СО ПАРТНЕР ОРГАНИЗАЦИЈА или договор за услуга со експерт, во првите шест месеци од 2022 година- потребен буџет 100.000,00 денари

4.Стратегија за земјоделците во Општина Струмица, *по претходно спроведена законска процедура ДОГОВОР ЗА ПАРТНЕРСКА СОРАБОТКА*

СО ПАРТНЕР ОГАНИЗАЦИЈА ИЛИ
ИНСТИТУЦИЈА)-потребен буџет
400.000,00 денари

5. Поддршка на проекти-
проектни иницијативи од Граѓански
организации за 2022 година, заради
вклучување на граѓанскиот сектор во
унапредување и зајакнување на животот
на граѓаните во рамките на општинските
приоритетни области по спроведена
законска процедура ЈАВЕН ОГЛАС ЗА
ПАРТНЕРСКА СОРАБОТКА СО
ПОЕДИНЕЧНИ ПАРТНЕР ОГАНИЗАЦИИ
во март 2022 година- потребен буџет
3.000.000,00 денари)

6. Финансиска поддршка за
брзи активности или економски мерки за
поддршка на бизнис заедницата во услови
на виша сила –пандемија за 2022 година
по Спроведување на целосна законска
интерна процдура -потребен буџет
1.000.000,00 денари)

7. Финансиска поддршка на
младински ницијативи (старт ап бизниси
за млади)во 2022 година по претходно
спроведена законска процедура
ДОГОВОР ЗА ПАРТНЕРСКА СОРАБОТКА
СО ПАРТНЕР ОГАНИЗАЦИЈА ИЛИ
ИНСТИТУЦИЈА)-потребен буџет
500.000,00 денари

8. Финансиски средства за
поддршка на програма и проекти како
општинска младинска политика –
младински и културни центри..–за период

од една година(јануари –декември 2022
година) во рамките на ИНТЕРНА
ЗАКОНСКА ПРОЦЕДУРА-потребен
буџет 600.000,00 денари

9. Чланарина во ЗЕЛС за
2022 во рамките на спроведена
ИНТЕРНА ЗАКОНСКА ПРОЦЕДУРА –
потребен буџет 700.000,00 денари

10. Трансфер по закон за
Рамномерен регионален развој за 2022 во
рамките на спроведена ИНТЕРНА
ЗАКОНСКА ПРОЦЕДУРА –потребен
буџет 600.000,00 денари

11. Организирање на општински
самостоен Буџетски форумски процес за
2022 година во рамките на спроведена
ИНТЕРНА ЗАКОНСКА ПРОЦЕДУРА –
потребен буџет 200.000,00 денари

12. Печатење на општински
промотивен материјал за потребите на
општината за 2022 година по
спроведување на целосна постапка –
ЈАВНА НАБАВКА за избор на најповолен
понудувач за подготовка, дизај и
печатење на промотивен материјал, во
првите пет месеци од 2022 година-
потребен буџет 200.000,00 денари)

13. Други трансфери
(резерва)заради потребата од
дополнителни финансиски средства кои се
јавуваат во текот на годината, по
спроведена ИНТЕРНА ЗАКОНСКА
ПРОЦЕДУРА –потребен буџет 0 денари;

Р.бр	Опис на ставката (активноста)	Планиран Буџет (денари)	Време на реализација(месеци)												Начин на реализа- ција	Извори на финанси рање
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Промоција на стопански можности во општина Струмица	400.000,00													Јавен повик	општина

2.	Општински фонд за партиципативно учество (партиципација) во аплицирани – одобрени проекти (инфраструктурни-капитални) од АФПЗРР,БРР, како и други домашни и меѓународни организации/ фондови како извори на финансирање потребни за период од целата фискална година	2.300.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.	Финансиска поддршка за брзи активности или економски мерки за поддршка на бизнис заедницата во услови на виша сила – пандемија за 2022 година	1.000.000,00									Интерна процедура	Општина
7.	Финансиска поддршка на младински иницијативи (старт ап бизниси за млади) во 2022 година	500.000,00										

8.	Финансиски средства за поддршка на програма и проекти како општинска младинска политика – младински и културни центри	600.000,00										Интерна законска процедура	Општина
9.	Чланарина во ЗЕЛС за 2021	700.000,00										Интерна законска процедура	општина
10.	Трансфер по закон за Рамномерен регионален развој за 2021	600.000,00										Интерна законска процедура	општина
11.	Организирање на општински самостоен Буџетски форумски процес за 2022 година	200.000,00										Интерна законска процедура	општина
12.	Печатење на општински промотивен материјал за потребите на општината за 2022 година	200.000,00										Јавна набавка	општина

13.	Други трансфери	0																Интерна законска процедура	Општина
	Вкупно:	10.000.000,00 денари																	

Име на под програма <u>Програма G1-Поддршка на ЛЕР за 2022 година</u>	Вкупно планирани финансиски средства	Буџет на општина за 2022 год	Други извори на финансирања
	10.000.000,00	10.000.000,00	/

Напомена:

- ❖ Во планираните вредности по активности е пресметан и ДДВ или персонален данок онаму каде е потребно.
- ❖ Дополнително во рамките на предлог програмата Ви доставувам и износи на финансиски средства кои се потребни за реализација на веќе одобрени или тековни проекти со наративно објаснување, а кои се надвор од програмата на ЛЕР, а ги имплементира Одд за ЛЕР.

IV. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8431/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

594.

Врз основа е член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот

на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2022 година

1. Вовед

Програмата за активностите во областа на меѓународната соработка претставува организирана дејност, со која се изготвуваат договори за збратимување и меморандуми за разбирање и соработка со релевантни општини, градови, институции и организации од други земји, подготовка на информации за билатерална соработка во областа на управувањето со проектни циклуси, како и подготовка и организирање на официјални посети на странски делегации.

Потребата за програма за меѓународна соработка се базира врз основа на континуирано истражување и анализа на комуникација со јавноста, иницирање и продлабочување на капацитетите за промоција на општината на домашен и меѓународен план и зголемување на степенот на задоволство на корисниците на услугите и подобрување на квалитетот на животот на

граѓаните на подрачјето на општина Струмица.

2. Цели

Основни цели на Програмата за меѓународна соработка се:

- Учество на настани заради идентификување на можни партнерски организации и институции;
- Остварување на соработка со други општини од странство;
- Градење на партнерство со домашни и меѓународни институции и организации заради спроведување на проекти;
- Иницирање на процесите на збратимување на општина Струмица со други општини од странство;
- Институционална поддршка на бизнис секторот;
- Јакнење на капацитетите на бизнис секторот;
- Вмрежување и соработка помеѓу бизнис секторот;
- Институционална поддршка и промоција на туризмот во општина Струмица;
- Јакнење на капацитетите, вмрежување и соработка на туристичките работници и останати релевантни чинители.

2. Работни процеси

Општина Струмица преку Одделението за Меѓународна соработка и Европски фондови, согласно своите надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на меѓународната соработка, ја изготви Програмата која произлегува од следните процеси:

- Процес на истражување, иницирање и продлабочување на меѓународната соработка на општина Струмица;
- Процес на вмрежување, соработка и поддршка на бизнис секторот.

4. Активности

Активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа - Програма. Истите ќе се реализираат преку четири (4) групи на активности и тоа:

- Промоција на општина Струмица преку изработка на видео, печатени и други промотивни материјали;
- Поставување на туристички информативни паноа;
- Промоција на општина Струмица во странство и воспоставување на партнерски односи со организации и институции од странство преку: учество на претставници од општина Струмица на форуми, презентации, семинари, саеми и други меѓународни настани;
- Продлабочување на билатералните односи со збратимените градови и други општини со кои општина Струмица има воспоставено посебна соработка преку: организирање на официјални средби и посети на делегации од општина Струмица за реализација на активности помеѓу збратимените градови;
- Вмрежување и промоција на извозно-ориентирани претпријатија од општина Струмица.

5. Финансирање

Активностите на општина Струмица од областа на меѓународната соработка, утврдени со оваа Програма која предвидува расходна ставка од 5.000.000,00 денари, ќе се финансираат од средствата на Буџетот на општина Струмица за 2022 година - Програма - Г2 - меѓународна соработка.

5. Завршни одредби

6.

Градоначалникот на општина Струмица го следи реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

7. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8432/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

595.

Врз основа на член 124 став 2 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 16/19 и 29/19) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

**Програма
за заштита од штетно дејство на водите
во 2022 година**

1.Вовед

Програма за заштита од штетно дејство на водите на подрачјето на Општина Струмица, е изработена врз

основа на увидените состојби на речните корита, каналите за одведување на атмосферските води од урбаните подрачја, пороите и другите водотеци, кои при пообемни врнежи можат да предизвикаат поплави. Со Програмата предвидуваат превентивни мерки, изградба на заштитни објекти и постројки и изведување на работи за заштита од штетно дејство на водите.

Имајќи во предвид дека Единицата за локална самоуправа – Општина Струмица е надлежна за уредување на градежното земјиште на подрачјето на градот и населените места во рамките на ГУП, ДУП и УП за село, за делување во насока на заштита од штетно дејство на водите за 2022 година програмира да ги преземе следните мерки преку :

**Програма J2: Одведување и прочистување
на отпадни води:1.000.000 денари**

ред. бр.	Назив на активноста
1	Одведување и прочистување на отпадни води – чистење на речни корита и порои

III. Извршување на Програмата и надзор

Извршувањето на програмата ќе се реализира преку ЈПКД „Комуналец“ Струмица и други градежни оперативи во договор по спроведена тендерска постапка.

Надзор над извршувањето на Програмата ќе врши Секторот урбанизам и комунални работи- Одделение за

комунални работи при општина Струмица, и избран надзорен орган.

IV. Оваа Програма се доставува до Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, како и до ЈПКД „Комуналец“ и ЈП Водостопанско претпријатие „Струмичко поле“, за опфаќање во нивните програми за заштита од штетното дејство на водите и преземање мерки од нивна надлежност.

V.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8433/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р

596.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 16/19 и 29/19) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година

1. Вовед

Со оваа Програма се уредува преземањето на активности за изградба, доградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2022 година.

2. Одржување на јавното осветлување

Со оваа Програма се утврдуваат активностите за одржување на јавното осветлување за 2022 година, односно се утврдува обемот и динамиката на одржувањето, финансирањето на истите, како и финансирањето на потрошената енергија од јавното осветлување во општината.

Финансирањето, односно покривањето на трошоците за јавното осветлување е регулирано со Законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси („Сл. весник на РМ“ број 92/07), според кој за користење и одржување на јавното осветлување се плаќа комунална такса.

Наплатата на таксата за користење и одржување на јавното осветлување од имателите на броило ја врши ЕВН Македонија АД Скопје – КЕЦ -

Струмица и ја уплатува на сметка на Буџетот на општина Струмица.

Со редовното одржување на јавното осветлување е опфатено:

- замена на прегорени и скршени сијалици;
- замена на оштетени светлосни арматури;
- замена на заштитни стакла;
- замена на сите останати елементи на сијаличното место (пригушници, фасонки и др.)

Финасирањето на одржувањето на јавното осветлување ќе се реализира преку Буџетот на општина Струмица и тоа преку:

J3 -- Програмата - Јавно осветлување во износ од 25.000.000,00 денари , за тековната потрошувачка на електрична енергија и за одржување на ул. осветлување..

Редовното одржување на јавното осветлување се изведува преку составување на пријава – барање од страна на граѓани, месни и урбани заедници и се однесува за дефект на улично осветлување и за проширување на улично осветлување. Исто така ќе се вршат редовни контроли како теренски увиди за согледување на состојбите, одстранување на утврдените дефекти и доведување на јавното осветлување во исправна состојба.

Во рамките на одржувањето на јавното осветлување, ќе се врши и месечно читање на потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите напојни трафостаници.

Редовното одржување преку замена на елементи ќе го врши ЈП “Паркиралишта – Струмица“, која е стручно екипирана за вршење на оваа дејност.

Набавката на елементи за уличното осветлување ќе се реализира преку тендерски постапки.

Надзор во редовното одржување на инсталациите, проверка на пристигнатите фактури за наплата на извршените работи, како и динамика на наменското користење на средствата, ќе

врши преку Секторот за урбанизам и комунални работи Струмица.

3. Изградба на јавно осветлување

Изградбата и доградбата на јавното осветлување опфаќа изградба на нови линии со поставување на електрични столбови (бандери), нови улични светилки во градот и населените

места од подрачјето на Општина Струмица (арматури), поставување на светлосни канделабри, како и финасирање на новогодишното украсување и осветлување.

Финасирањето на изградбата на јавното осветлување се реализизира од Буџетот на општина Струмица преку :

Програма ЈА: Изградба на јавно осветлување 10.000.000 денари

ред. бр.	Назив на активноста
1	Нови улични светилки (капитални инвестиции за улично осветлување на новоизградени улици во зоните за домување и зоните на стопански објекти)
2	Новогодишно осветлување
3.	Трансфер до ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за проширување на уличното осветлување

4. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-8434/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

597.

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година

1.Вовед

Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година ги дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на потребните активности и начинот на нивното финансирање.

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење (метење и миење) на јавните сообраќајни површини и е во зависност од:

- густина на населеноста;
- фреквенција на луѓе и моторни возила;
- степен на нечистотија;
- степен на пречки (паркирани возила, диви продавачи и др.);
- инфраструктурните сообраќајни услови;
- делувањето на градежната оператива, која со своите возила се јавува како еден од најголемите загадувачи на јавните сообраќајни површини.

2. Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од:

- Машинско и рачно метење и миење на улиците, булеварите, како и сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота;
- Празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени во поширокото централно градско подрачје; и
- Одржување на јавните површини во зимски услови.

Одржувањето на јавната чистота ќе го вршат дневно-дежурните и ноќните метачи.

Дневно-дежурните метачи ќе вршат рачно метење во поширокото централно градско подрачје и празнење на уличните корпи за отпад во две смени и тоа: **I смена** од 9 до 16 часот и **II смена** од 13,30 до 20,30 часот, шест дена во седмицата (слободен ден сабота).

Во извршувањето на овие задачи ќе бидат вклучени: 14 работника еден бригадир и следната механизација:

Вид на возило	Броја
Автометачка „SCHMIDT“	2
Автометачка „Mercedes ATEGO“	1
Машина за перење „ARA 80 COLUMBUS“	1

Вкупната дневна површина што ќе се одржуваа изнесува 131.978 м², и двапати дневно ќе се празнат 153 урбани корпи за отпад поставени во поширокото централно градско подрачје.

Покрај редовното метење и празнење на корпите за отпад ќе се врши и машинско перење на плоштадот.

Во централното градско подрачје спаѓаат следните булевари и улици:

Р.б.	Назив на бул/улица	Површна во м ²
1	бул. "Маршал Тито"	9.437
2	бул. "Гоце Делчев"	12.285
3	бул. "Ленинова"	18.625
4	ул. "Благој Мучето"	6.684
5	ул. "Маршал Тито"	8.040
6	ул. "Гоце Делчев"	2.704
7	ул. "Сандо Масев"	2.376
8	ул. "Герас Цунев"	1.932
	Ул. "Јосиф Јосифовски"	1.833
9.	ул. "Невена Стојкова"	2.100
	Вкупно:	65.989

Ноќните метачи ќе работат шест дена во неделата (слободен ден недела) и тоа со следниот распоред:

1. Шест пати неделно во поширокото централно градско подрачје.
2. Двапати неделно во секој од трите реони во периферните делови од градот.

Во извршувањето на овие задачи ќе бидат вклучени 16 метачи и еден бригадир со работно време од 04,00 до 11,00 часот.

Трасата по која се движат ноќните метачи е следната: најпрво се чисти поширокото централното градско подрачје, а потоа се работи на чистење на еден од реоните во зависност од денот.

Во поширокото централно градско подрачје, кое зафаќа површина од 85.898 м² и ќе бидат опфатени следните булевари и улици :

Р.б.	Назив на бул/улица	Површна во м ²
1.	бул."Маршал Тито"	9.437
2.	Ул. Балканска"	10.332
3.	бул."Гоце Делчев"	12.258
4.	бул."Ленинова"	18.625
5.	ул."Маршал Тито"	8.040
6.	ул."Гоце Делчев"	2.704
7.	ул "Сандо Масев"	2.376
8.	ул." Герас Цунев"	1.932
9.	ул."Јосиф Јосифовски"	1.833
10.	Ул. „Благој Мучето“	6.684
11.	Ул. „24-ти Ноември“	7.718
12.	Ул. „4-ти Јули“	1.979
13.	ул. " Васил Сурчев "	1.980
	Вкупно:	85.898

Периферните делови на градот ќе бидат поделени на три реони и нивното чистење ќе биде двапати седмично .

Реон I (понеделник и четврток) зафаќа површина од 67.493 м² и ги опфаќа следните улици:

Р.б.	Назив на бул/улица	Површна во м ²
1.	бул."Димитар Влахов"	6129
2.	Ул. Маврово"	1152
3.	ул."Ѓуро Ѓаковиќ"	3740
4.	ул."Херој Карпош"	2126
5.	Ул. „5-ти Ноември“	6461
6.	ул."Крушевска Република"	9390
7.	ул. "Вардарска "	1036
8.	Плоштад "29 Ноември"	1112
9.	ул "Белградска"	954
10.	ул. " Охридска"	1197
11.	ул."Дојранска"	739
12.	Ул. „Кожув“	1244
13.	Ул. „15-ти Мај“	1682
14.	Ул. „Бетовенова“	4837
15.	ул. " Славчо Стојменски "	2093
16.	ул."Маршал Тито "	9724
17.	ул. "Елка Јанкова "	2800
18.	ул. " Спиро Захов "	2076
19.	ул. " Е.П. Андонов "	2140
20.	ул. " Скопска "	525
21.	ул. " Атанас Нивичански "	804
22.	ул. " Светозар Марковиќ "	2086
23.	ул. " Огражден "	1302
24.	ул. " 11-ти Септември "	1344
25.	ул. " Пиринска "	1250
	Вкупно:	67.943

Реон II ги опфаќа следните улици со површина од 92.127 м², а чистењето ќе се врши во вторник и петок:

Р.б.	Назив на бул/улица	Површина во м ²
1.	ул."Иљо Шопов"	4383
2.	Ул. Браќа Миладиновци"	7100
3.	ул."Јанко Цветинов"	4977
4.	ул."Жртви на фашизмот"	2817
5.	Ул. „Коста Бозов"	3186
6.	ул."М.Х. Јасмин"	4683
7.	ул. "Панче Пешев "	6422
8.	ул. "Браство Единство"	8328
9.	ул "Младинска" од „Б. Ед.“ до „Г.Упчев"	19880
10.	ул."Дрварска"	2736
11.	Ул. „Широк Дол"	2628
12.	Ул. „Цар Самоил"	1297
13.	Ул. „Тиверија"	1539
14.	ул. "Методија Митевски "	1539
15.	ул."Киро Абрашев"	5985
16.	ул. "Атанас Караман "	2126
17.	ул."Максим Горки"	3126
18.	ул." Браќа Минкови "	3277
19.	ул. "Ристо Курчиев"	1708
20.	ул."Елка Јанкова"	2970
21.	ул. " Страшо Пинџур "	1420
Вкупно:		92.127

Реон III ги опфаќа следниве улици со површина од 47.526 м², а чистењето ќе се врши во среда и сабота.

Р.б.	Назив на бул/улица	Површина во м ²
1.	ул."Кирил и Методиј"	4263
2.	Ул. „Стив Наумов"	4110
3.	ул."Вера Циривири"	2015
4.	ул."Невена Стојкова"	2100
5.	Ул. „22-ри Декември"	3552
6.	ул."11-ти Октомври"	5192
7.	ул. "Моша Пијаде "	8459
8.	ул. "Ванчо Китанов"	2700
9.	ул "Ѓуро Салај"	3377
10.	ул."Н. Н. Борче"	2460
11.	Ул. „Сава Коваќевик"	3768
12.	Ул. „Беласица"	936
13.	Ул. „Монополска"	888
14.	ул. "Орце Николов "	1060
15.	ул."Мирче Ацев"	588
16.	ул. "Никола Тесла"	2058
Вкупно:		47526

Миењето на булеварите и улиците ќе се врши во летниот период и тоа во ноќните часови почнувајќи од јуни па се до крајот на септември.

Интензитетот на миењето е 6 дена седмично во поширокото централно градско подрачје и периодично во периферните делови на градот. За таа цел ќе биде ставена во употреба една цистерна.

Во зимскиот период во услови на снег дневно-дежурните и ноќните метачи ќе работат на рачно чистење на снегот од тротоарите, пешачките патеки и плоштадите, како и ослободување на сливниците за нормално функционирање на атмосферската канализација. Исто така ќе вршат машински и рачно посипување со индустриска сол. Чистење на јавните површини од снежните врнежи ќе се врши согласно Програмата за зимско одржување на улиците на општина Струмица донесена од Советот на општина Струмица.

Чистењето на јавните објекти, дворни површини, колективни и индивидуални објекти покрај редовното ќе се врши и вонредно со организирани акции двапати годишно и тоа во месец мај и при крајот на месец септември, со претходно објавување во медиумите. На тој начин на граѓаните и институциите во општината ќе им се овозможи да ги исчистат своите подруми и дворни места.

Чистењето на јавните површини по јавни манифестации, собири и други масовни собирања ќе се врши од страна на ЈП по претходен договор со организаторот на истите.

Јавните површини кои по поројните врнежи се прекриени со наноси од песок и друг материјал ќе се чистат веднаш по престанувањето на врнежите и се со приоритет пред другите активности. Доколку постојат објективни можности по чистењето на наносите ќе се врши перење на улиците.

Во населените места (руралните средини) кои имаат урбанистички планови ќе се врши чистење на центарот и главната влезна улица еднаш седмично.

На Спомен-костурницата, Тримпатека и околината на манастирот "Св. Илија" ќе се врши редовно чистење и празнење на поставените корпи за отпад.

3. Чистење на диви депонии

Физичкиот обем на работите и локалитетите се одредуваат месечно, според согледувањата на терен, од страна на Секторот за урбанизам и комунални работи. Исчистените диви депонии се потврдуваат со месечен преглед доставен од страна на Јавното претпријатие, а се одобруваат од Секторот за урбанизам и комунални работи.

4. Начин на финансирање

Потребните финансиски средства за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица се обезбедуваат од цената на услугата за изнесување на смет, согласно Одлуката за одржување на јавната чистота („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 16/08) и се предвидени во Буџетот на општина Струмица за 2022 година и тоа:

Програма Ј4 – Јавна чистота

во износ од**10.000.000,00** денари од кои:

- Јавна чистоќа - ЈПКД
- „Комуналец“ 6.500.000,00 денари;
- Чистење на месни депонии и уредување со зеленило ..2.000.000,00 денари;
- Дезинсекција, дезинфекција и дератизација.....1.500.000,00 денари;

Вонредните, зголемени активности за чистење на јавните површини, поради организирани собири и манифестации, се изведуваат по налог на Секторот за урбанизам и комунални работи и се финансираат од страна на организаторот, согласно Ценовникот за вршење на дополнителни услуги.

5. Извршител на Програмата

Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со оваа Програма е ЈПКД "Комуналец" Струмица.

ЈПКД "Комуналец" Струмица изготвува годишна програма за работа во која се содржани вкупните површини, бројот и категоријата на улиците поименично, бројот на извршителите, ангажираната механизација, динамиката и степенот на услугата, како и финансиските показатели.

6. Надзор над извршување на Програмата

Надзор над извршувањето на Програмата врши Секторот за урбанизам и комунални работи.

Инспекциски надзор, над извршувањето на Програмата вршат комуналните инспектори на Општина Струмица.

7. Завршна одредба

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен гласник на Општина Струмица".

Бр.08-8435/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

598.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

**Програма
за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните
патишта и улици на територијата на
општина Струмица за 2022 година**

1. Цели на Програмата

Стратешка цел на Општина Струмица е да ги одржува постоечките и да изгради нови локални патишта и улици за непречен сообраќај, како и да гради и одржува хоризонтална и вертикална сигнализација, според техничките нормативи, стандарди и прописи за безбедноста на сообраќајотна патиштата.

Цел на програмата е превземање на активности за одржување на функционална состојба на општинските улици и патишта за безбедно одвивање на сообраќајот на подрачјето на Општина Струмица.

Предмет на Програмата е превземање на активности кои се однесуваат на редовно, периодично и интервентно одржување и заштита на општинските патишта и улици на подрачјето на Општина Струмица во текот на 2022 година.

2. Предвидени активности:

2.1. Преку Програмата Ј6: Одржување и заштита на локалните патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај, обезбедуваат средства за крпење на ударни дупки, средства за зимско одржување на улиците и локалните патишта, хоризонтална и вертикална сигнализација, како и за чистење на сливници покрај локалните патишта и улици и замена на капаци и решетки на сливници.

Ј6: Одржување и заштита на локалните патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај 12.350.000 денари

р.б.	Назив на активност
1	Одржување и заштита на локални патишта, улици и мостови и регулирање на режимот на сообраќај (крпење на ударни дупки, зимско одржување (сол и механизација, хоризонтална и вертикална сигнализација, чистење на банкини и сливници покрај пат, замена на капаци и решетки на сливници)

2.2. Преку Програмата ЈД - Реконструкција на локални патишта и улици се определуваат средства и се определуваат локации за реконструкции и санации на улици во населените места од подрачјето на општина Струмица и тоа:

ЈД: Изградба и реконструкција на локални патишта

и улици (капитални расходи) 20.000.000 денари

р.бр .	Назив на активност
1.	Повеќе годишни инвестиции
2.	Асфалтирање на улица во с.Вељуса – потег од Ванчо Петров до Александар Глигоров
3.	Асфалтирање на улица во с.Вељуса – потег од големо лозје до Сандо Павлов
4.	Асфалтирање на улица во с.Баница – санација и продолжување на улица кај кука на Дедо Трајан
5.	Продолжување со асфалт на улица во с.Баница од сред село (Томе-близнак) до Петре Василев
6.	Асфалтирање на улица во с.Банско - од гробишта до Петров Љупчо
7.	Асфалтирање на сокак во с.Муртино - во Чифликот од Кучков Иљчо до Панчо Митев
8.	Асфалтирање на улица во с.Муртино од Поцков Гоне до Иванов Звонко
9.	Асфалтирање на џеб во с.Муртино од Бансколиев Никола до Трајков Душко (40 метри)
10.	Втор слој асфалт на патот од влезот во с.Сачево
11.	Санација на улици во с.Костурино (крпење ровови)
12.	Асфалтирање на улица во с.Добрејци – потег од Зеле пром до Гонев Спасо
13.	Асфалтирање на улица во с.Добрејци од Ѓорѓи Карадачки до Илиеви Васе и Ацо
14.	Асфалтирање на улица во с.Раборци од сред село до Зора Божинова
15.	Асфалтирање на улица во с.Куклиш од Ване Крстев до Дулгеров Цане
16.	Асфалтирање на улица во с.Куклиш – потег од Асфалтен пат до Панчо Јашев, куќен бр.453
17.	Асфалтирање на улица во с.Гр.Балдовци покрај селските гробишта во Гр.Балдовци од горната страна
18.	Санација на дел од улица во с.Просениково кај парк (кај Ванчо Јованов)
19.	Втор слој асфалт на главна улица во с.Просениково .

3. Средствата за реализација на оваа Програма ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица и Јавното претпријатие за државни патишта.

4. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8436/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

599.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

П р о г р а м а
за одржување на јавно зеленило на
подрачјето на Општина Струмица
за 2022 година

Вовед

Програмата за одржување и уредување на јавното зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година, има за цел да ги прикаже видот и

обемот на работите за одржување на зеленилото на подрачјето на градот, заштитените подрачја и спортско рекреативните центри и уредувањето на нови зелени површини, како и начинот на нивното финансирање.

Редовното одржување на зеленилото се реализира со примена на соодветна динамика и интензитет на работните операции, прикажани во табеларните прегледи, опфатени со Годишниот план за работа на извршителот на Програмата.

Подигањето на нови зелени површини и реконструкцијата на деградирани зелени површини се врши според утврдените потреби.

I. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО

Одржувањето на јавното зеленило е планирано во согласност со стандардните и биотехничките нормативи.

1. Јавни зелени површини

Одржувањето на јавните зелени површини на подрачјето на општина Струмица дел се врши интензивно, а дел екстензивно. Под интензивно одржување подлежат следниве зелени површини:

- Парковски зелени површини;
- Зелени површини на булевари;
- Зелени површини кои по урбанистичкиот план се од јавен карактер;
- ул. „Благој Јанков Мучето“;
- плоштад „Гоце Делчев“ ;
- зеленило кај „Отекс“;
- зеленило кај Супер маркет;
- кружен тек на ул „Балканска“ и „Маршал Тито“;
- кружен тек на ул „22 Декември“ и „Орце Николов“;
- зелена површина на ул „Брака Миладинови“;
- зелена површина на ул „Братство и Единство“;
- зелена површина на ул. „Климент Охридски“;

Под екстензивно одржување подлежат дрворедите, и зелените површини околу детските игралишта.

Динамиката и интензитетот на одржување на јавното градско и вонградско зеленило ќе се уреди согласно со Оперативна програма, истото се врши согласно со прегледите кои

се составни делови на Програмата, со кои ќе се вградат сите елементи на одржување зеленилото со сите негови пропратни делови како и мерки за негово збогатување и реконструкција.

Во парковски површини спаѓат следниве:

*Парк пред Собрание	3.250 м ²
*Градски парк (прв дел)	22.575 м ²
*Градски парк (втор дел)	16.493 м ²
*Градски парк (трет дел)	50.000 м ²
*Бежански парк	860 м ²
*Парк „29 Ноември“	750 м ²
*Вкупно:	93.928 м²

2. Зелени површини на булевари

Во зелени површини на булевари спаѓаат:

- бул. „Маршал Тито“	1.391 м ²
- бул. „Ленинова“	918 м ²
- бул. „Гоце Делчев“	850 м ²
- бул. „Балканска“	700 м ²
- бул. „Климент Охридски“	1.100 м ²
Вкупно:	4.959 м²

3. Други зелени површини

Други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно одржување се :

- ул „Благој Ј. Мучето“	700 м ²
- плоштад „Гоце Делчев“	280 м ²
- зеленило пред „Отекс“	250 м ²
- зеленило кај супер маркетот	50 м ²
- кружен тек на ул „Балканска“	172 м ²
- кружен тек на ул „22 Декември“	410 м ²
- зелени површина на ул „Брака Миладинови“	357 м ²
- зелена површина на ул „Климент Охридски“	1 100 м ²
- зелена површина на ул „Братство и Единство“	78 м ²
- кружен тек на ул.Климент Охридски“	452 м ²
- зелена површина на ул.„Маршал Тито“	1 030 м ²
- кружен тек на бул.„Гоце Делчев“	275 м ²
- кружен тек на бул.„Маршал Тито“	310 м ²
- кружен тек на бул.„Ленинова“	51м
Вкупно:	5.515 м²

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ
НА ГРАДСКОТО ЗЕЛЕНИЛО И ДИНАМИКА НА
ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Реден Број	Вид операција	Мерна единица	Количина	Бр.на операци
1	Гребулање на тревата	м ²	83947	10
2	Машинско косење на тревата	м ²	83947	10
3	Собирање на искосената трева	м ²	83947	10
4	Припрема на цв. површини	м ²	2701	2
5	Садење на сезонско цвеќе	м ²	2701	2
6	Прашење на сезонско цвеќе	м ²	2701	6
7	Кроење на жива ограда	м ²	336	2
8	Окопување на жива ограда	м ²	336	2
9	Окопување на грмушки	бр	3225	1
10	Кроење на грмушки и дрва	бр	3225	1
11	Окопување на ружи	бр	1623	4
12	Кроење на ружи	бр	1623	2
13	Чистење на зелени површини	м ²	82615	3
14	Заливање на зелени површини	м ²	82615	60
15	Сечење на ивици по стази	м	6470	2
16	Собирање на отпад со износ	м ²	82615	252
17	Метење на стази	м ²	5600	252
18	Прихранување со минерално г.	кг	4939	
19	Расад сезонско цвеќе	бр	37525	
20	Вода потрошена за заливање	м ³	37782	
21	Одржување на дрвореди	бр	1850	
22	Заштита на палми	бр	35	

**ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА
РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ - КАЛЕНДАРСКИ**

Р. бр	РАБОТНА ОПЕРАЦИЈА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
1	Гребулење на тревата пред м.к.	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-	10
2	Машинско косење на тревата	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-	10
3	Собирање на искосената трева	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-	10
4	Припремање на цветни површ.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
5	Садење на цветни површини	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
6	Прашење на сезонско цвеќе	-	-	2	-	1	2	-	-	-	1	-	-	6
7	Кроење на жива ограда	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	4
8	Окопување на жива ограда	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
9	Окопување на грмушки дрвја	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
10	Кроење на грмушки и дрвја	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Окопување на ружи	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	4
12	Кроење на ружи	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
13	Чистење на зелени површини	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
14	Заливање на зелени површини	-	-	-	-	5	10	20	20	5	-	-	-	60
15	Сечење на ивици по стази	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
16	Собирање на отпад и износ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
17	Метење на асфалтни стази	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
18	Варосување на дрвјата	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Заштита на палми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

II. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Задолжен субјект за извршување на активностите опфатени со оваа Програма е ЈПКД „Комуналец“ Струмица .

ЈПКД „Комуналец“ Струмица изготвува Годишна програма за работа, која ги содржи површините, основните операции и динамиката на нивно извршување, поделбата на територијата на реони и катастарски преглед на секоја од површините, како и потребните средства.

За подигањето на ново јавно зеленило и реконструкција на деградирано јавно зеленило, Општина Струмица, покрај ЈПКД „Комуналец“, може да вклучи и други правни лица, одбрани преку јавен повик.

III. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред, врши Секторот за урбанизам и комунални работи.

Инспекциски надзор, согласно Одлуката за комунален ред, вршат општинските комунални инспектори.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА

Финансирањето на активностите за одржување на јавното зеленило, предвидени со оваа програма, се врши од Буџетот на општина Струмица Програма Ј7- каде што се предвидени средства во висина од 5.800.000,00 денари и од сопствени средства на ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

Делот на подигање и реконструирање на јавните зелени површини се финансира преку Програмата за уредување на градежно земјиште за 2022 година.

Цените за работите околу одржувањето, подигањето и реконструкцијата на зеленилото, кои ги врши ЈПКД “Комуналец” Струмица се дефинирани согласно важечкиот ценовник на кој е дадена согласност од Советот на општина Струмица за ваков вид на услуги.

V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-8437/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

600.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2022 година

1. Вовед

Со програмата за активностите од областа на културата за 2022 година, се продолжува со подршката на манифестации од областа на културата кои претставуваат традиционални вредности и белег на Општина Струмица.

Воедно се продолжува и со подршката на проекти од областа на културата на институции, здруженија на граѓани и поединци од подрачјето на општина Струмица.

2. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на општина Струмица кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните во областа на културата;

- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на општина Струмица;

- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на општина Струмица;

- Создавање услови за квалитетно културно живеење, соодветно на статусот на општина Струмица;

- Промовирање и поддржување на нови идеи и проекти што ја афирмираат општина Струмица како развиен културен центар;

- Презентирање и афирмирање на творците, интерпретаторите и институциите од областа на културата во земјава и странство;

- Интензивирање и збогатување на меѓународната културна соработка.

3. Активности

- Активностите на општина Струмица во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа програма;

Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:

- Сочувување на континуитетот на одржувањето на традиционалните културно - уметнички манифестации со потврдени квалитети и присутен голем интерес на граѓаните;

- Реализирање на манифестации, програми и проекти со современи содржини кои квалитетно го збогатуваат културниот живот на општината;

- Помагање на манифестациите на младите со културни-уметнички и забавно-едукативни содржини;

- Претставување во општината во Република Македонија и странство на афирмирани уметници, ансамбли и институции, како и на млади творци и интерпретатори, во согласност со утврдени критериуми;

- Поддржување на откривањето и презентирањето на нови сознанија за

материјалното и духовното наследство за општина Струмица;

-Одвивање на културно-уметнички и забавни приредби на атрактивни историски и урбани простори и објекти на подрачјето на општина Струмица;

-Издавање публикации за историското наследство, културната традиција, современиот културен живот и уметничкото творештво во општина Струмица;

-Унапредување на меѓународната - културна комуникација врз реципрочна основа со други градови од земјата и странство

- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници.

4. Финансирање

Активностите на општина Струмица од областа на културата, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средствата на Буџетот на општина Струмица за 2021 година, средства од Буџетот на Република

Северна Македонија, спонзорства и донации.

При реализација на програмата, општина Струмица ќе ги поддржува организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

- Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година (преку надлежните министерства);
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство; и
- Други извори.

4. Распоредување на буџетските средства

Средствата од Буџетот на општина Струмица за 2022 година се распоредуваат како учество на Општина Струмица за поттикнување, одржување и помагање на манифестации и проекти од областа на културата преку програмите: К3, К4 и КА и тоа:

К3: Музичка и кинотечна дејност 8.685.000 денари

Ред. број	Коминент
1	Струмица опен фестивал
2	Ристо Шишков
3	Астер фест
4	Ликовна колонија
5	Фестивал на источно црковно пеење
6	Фестивал на афоризми
7	Фестивал - Под кулите на Струмица - Распеани струмичани
8	Фестивал за детски песни JO-JO
9	100.000 поет за промена
10	Уан Веј денс - Street Summer Jam - One way
11	Големи уметници за голема сцена
12	Здружение - Иван Василевски за ЗЕНИТ
13	Мултимедиален настан во чест на 200 год од раѓањето на Достоевски

14	Мултимедиален настан "Поетикување на Преведена"
15	Поетски маратон
16	Македонски народни приказни од струмица и струмичко -Иван Котев
17	Поддршка за концерт на Љубомир Митровски
18	За тебе брате за тебе Струмицо - Горан Кукиќ
19	Новогодишен - божиќен концерт - СОУ Јане Сандански
20	Поетско представување - Никола Маџиров
21	Фолклорна низа
22	КУД Браќа Минкови - Куклиш
23	Новогодишна програма
24	Графити за 2022- Струмица
25	Поддршка за Незаборав - здружение на бежанците
26	Концертна промоција - Кискинов
27	Фестивал на визуелни активности - Кадро
28	Средби под јаворите - Видое Подгорец
29	Поддршка за издавање на книги и списанија
30	Поддршка за млади и други настани од областа на културата
31	Поддршка за концерт на Иван Кукиќ
32	Поддршка за концерт на Ивана Василева
33	Поддршка за фестивал на камерна музика
34	Поддршка за концерт на Даница Стојанова
35	Детски фестивал
36	Едукативен фестивал за деца
37	Поддршка за активности до дом за деца и малди Благој Мучето
38	Поддршка за активности до ЛУБ Благој Јанков Мучето

К4: Културни манифестации и творештво 1.000.000 денари

р.б.	Назив на активноста
1	Карневал

КА: Култура - капитални расходи 4.800.000 денари

р.б.	Назив на активноста
	Кино сала
	Музеј на Струмичкиот карневал
	Младински културен центар

Средствата што се распоредени за дополнително утврдени манифестации, проекти и приредби ќе ги насочува Градоначалникот на општина Струмица, за активности кои не се опфатени со оваа Програма, а со својата активност, значење

и квалитет придонесуваат за остварување на програмираните цели во областа на културата.

6. Манифестации и приредби што ќе се поддржуваат и помагаат со други форми и активности

Други форми и активности со кои ќе се поддржуваат и помагаат културните манифестации, приредби и проекти се следните:

- Почесно покровителство на општина Струмица;
- Доделување награди, пригодни подароци и слично;
- Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и опремата со која располага општина Струмица;

- Учество на претставници на општина Струмица, при организирање протоколарни и промотивни средби, одржување на манифестации и реализирање на проекти од областа на културата.

Другите форми на активности за поддршка и помош на манифестациите и приредбите, ќе се реализираат од страна на надлежниот орган на Општина Струмица и тоа по барање на организатори на манифестациите и реализаторите на проектите до Градоначалникот на општина Струмица, усогласено со целите на оваа Програма и расположивите можности на општина Струмица

7. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица се грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

8. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8438/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

601.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2022 година

1. Вовед

Со Програмата за активностите во областа на спортот и младите во 2022 година, ќе се продолжи со реализација на проекти во функција на подобрување на условите за спортување, натпреварување и рекреирање на граѓаните од подрачјето на општина Струмица.

Со подршката на спорот се создаваат услови за поквалитетни натпреварувања на спортските клубови како и поголема заинтересираност и масовност на младите за спортски активности.

Практикувањето на спорот особено кај младите се повеќе претставува природна потреба за нормален психофизички развој и спречување на појава на телесни деформитети.

2. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Остварување учество на Општина Струмица во организирањето, одвивањето и збогатувањето на спортскиот живот во општината, во согласност со потребите и интересите на граѓаните;

- Афирмирање на Општина Струмица како развиен спортски центар;

- Унапредување на условите и можностите за остварување на спортските активности на децата и младината, спортистите и на спортско-рекреативните активности на граѓаните;

- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните

активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот;

- Промовирање на можностите на Општина Струмица да биде домаќин на одделни спортски манифестации од највисок ранг и поддржување на иницијативите што се преземаат на тој план;

- Создавање услови за настапи во земјата и странство на наши истакнати спортисти и млади спортски надежи, како и за гостување во Општина Струмица на спортисти со постигнати врвни резултати во меѓународна конкуренција;

- Остварување и унапредување на меѓународната спортска соработка.

3. Активности

Активностите во областа на спортот, Општина Струмица ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма.

Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:

-Заживување на спортските манифестации со традиција за кои постои интерес кај граѓаните, спортските манифестации и спортистите од странство;

-Учество во организирањето на натпревари со силна меѓународна конкуренција;

-Иницирање и реализирање посебни програми за создавање услови за спроведување спортски активности на спортистите аматери, на учениците и младината;

- Поддржување на иницијативите и активностите за одвивање и развој на спортски дисциплини кои не се присутни во Општина Струмица, а имаат значајно

место на врвните меѓународни манифестации;

-Овозможување поинтензивна комуникација на спортистите и нивните здруженија, со спортистите од други градови, региони и светот, заради унапредување на меѓусебната соработка.

4. Финансирање

Активностите на општина Струмица од областа на спортот, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средства на Буџетот на општина Струмица за 2022 година, спонзорства и донации.

-При реализација на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува организаторите на спортските манифестации при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

-Буџетот на Република Македонија за 2022 година (преку надлежните министерства);

-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;

-Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство

-Други извори.

5. Распоредување на буџетските средства

Средствата од Буџетот на општина Струмица за 2022 година од Програмата ЛО и ЛАА, се распоредуваат како учество на Општина Струмица за поттикнување, поддржување и помагање на активностите од областа на спортот и тоа:

ЛО: Програма за спорт и рекреација 12.000.000 денари

Р.Б.	Назив на активност
	Јавен повик за спорт и дотација за спортски клубови:
2	Организација на турнири
3	Јавен повик за тренери -дотација
4	Училишен спорт
5	Други барања од областа на спортот: настани, манифестации, патувања на екипи и поддршка за индивидуални спортисти.

ЛАА – Изградба и одржување на спортски терени 10.000.000 денари

ред. бр.	Назив на активност
1	Изградба и санација на спортски игралишта и полигони

8. Завршни одредби

6. Други форми и активности за поддржување и помагање на спортските манифестации

Други спортски манифестации за остварување на целите на Програмата, ќе се поддржуваат и помагаат особено преку следните форми на активности:

-Почесно покровителство на општина Струмица;

-Доделување награди, пригодни подароци и слично;

-Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и опремата со која располага општина Струмица;

-Учество на претставниците на општина Струмица на протоколарни и промотивни средби, организирани по повод одржувањето на спортските манифестации.

- Формите на активности за поддршка и помош на спортските манифестации, ќе се реализираат од страна Општина Струмица и тоа по барање на организаторот на манифестацијата, усогласен со целите на оваа Програма и расположивите можности на општина Струмица.

Општината на младите ќе им помага преку:

- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

-организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот;

-организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

Градоначалникот на општина Струмица се грижи и обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

8. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8439/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

602.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година

1. Вовед

Програмата за спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година, изработена од страна на Одделението за Меѓународна соработка и Европски фондови при општина Струмица, има за цел подготовка, управување и мониторинг

на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија и други меѓународни донатори од страна на општина Струмица и општински институции и јавни претпријатија.

2. Цели

Основни цели на оваа -Програма се:

1. Да се зајакнат капацитетите на општинската администрација и други заинтересирани страни на територијата на општина Струмица за апсорбирање на фондовите на ЕУ (претпристапни фондови, централизирани програми, итн.) и други меѓународни донатори;

2. Да придонесе за зголемување на вкупната вредност и бројот на проекти во општина Струмица што се одобрени за финансирање од фондовите на ЕУ и други меѓународни донатори;

3. Да овозможи платформа за градење на партнерства и размена на искуства и добри практики помеѓу сите заинтересирани страни во општина Струмица кои работат на подготовка и спроведување на проекти што се финансираат од фондовите на ЕУ и други меѓународни донатори;

4. Да се врши координација помеѓу сите заинтересирани страни во општина Струмица во врска со проектите што се подготвуваат за финансирање од фондовите на ЕУ и други меѓународни донатори, како и да се обезбеди нивно усогласување со стратегиите за развој на општина Струмица.

3. Работни процеси

Програмата на општина Струмица за спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година се состои од следните работни процеси:

- Процес на следење и информирање на заинтересираните страни за јавни повици за финансирање на проекти и други мерки за јакнење на капацитети;
- Процес на подготовка, управување и мониторинг на проекти финансирани од фондовите на ЕУ и други меѓународни донатори;
- Процес на вмрежување на сите чинители во општина Струмица кои

работат на подготовка и спроведување на проекти што се финансираат од фондовите на ЕУ и други меѓународни донатори;

- Процес на подготовка и управување на проекти на јавни општински претпријатија и други општински институции.

4. Активности

Вкупната вредност на Програмата за спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија - МБ изнесува 15.400.000,00 денари.

Активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година се поделени во три (4) групи:

A1. Подготовка на проекти и нивно аплицирање до меѓународни донатори

Одделението за Меѓународна соработка и Европски фондови ќе ги продолжи претходно започнатите активности за подготовка на проекти кои ќе имаат за цел развој на велосипедска инфраструктура на територија на Општина Струмица и тоа: градски - велосипедски патеки, ридско – планински велосипедски патеки, велосипедски игралишта т.н памптрак и вело паркови. Паралелно со овие активности ќе се иницираат процеси за воспоставување на соработка со релевантни чинители заради обезбедување на финансиски средства за проектите што ја засегаат Општина Струмица.

• A2. Спроведување на проект за прекугранична соработка „Промоција на туризмот и културата”

Проектот за прекугранична соработка „Промоција на туризмот и културата” е во завршна фаза од реализацијата, во рамки на која ќе се реализираат активностите за: мониторинг и евалуација на постигнатите резултати, утврдување на нивото на исполнувањето на индикаторите на проектот, спроведување на прво ниво на контрола од донаторот за верификација на трошоци

на проектот и друго. Овој проект е финансиран од ЕУ во рамките на Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020.

- **А3. Спроведување на проект за прекугранична соработка „Зачувување на духовните светилишта - одржлив туристички потенцијал во Струмица и Кустендил“**

Проектот за прекугранична соработка „Зачувување на духовните светилишта - одржлив туристички потенцијал во Струмица и Кустендил“ е во завршна фаза од реализацијата, во рамки на која ќе се реализираат активностите за: мониторинг и евалуација на постигнатите резултати, утврдување на нивото на исполнувањето на индикаторите на проектот, спроведување на прво ниво на контрола од донаторот за верификација на трошоци на проектот и друго. Овој проект е финансиран од ЕУ во рамките на Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија 2014-2020.

- **А4. Спроведување на проект за прекугранична соработка „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот“**

Проектот за прекугранична соработка „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот“ е тековен проект финансиран од ЕУ во рамките на Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија 2014-2020.

Одделението за Меѓународна соработка и Европски фондови при Општина Струмица, заеднички со Општина Петрич ќе ги спроведува активности за јакнење на капацитети на противпожарните служби и подигнување на јавната свест кај децата во основните училишта за заштита од пожари и природни катастрофи. Исто така ќе се спроведуваат и останатите активности за координација на проектот, верификација

на трошоци и подготовка на завршни извештаи согласно правилата и барањата на донаторот на проектот.

5. Финансирање

Предвидените проектни активности во рамките на оваа Предлог-Програма, со вкупна вредност од 17.254.763,00 денари, ќе бидат финансирани, преку донации од фондовите на Европската Унија и од Буџетот на општина Струмица. Донациите во износ од 15.400.000,00 денари се 100% грантови, додека за времено финансирање на проектни активности и/или финансирање на непредвидени активности кои се од суштинско значење за реализација на планираните активности се предвидени 1.854.763,00 денари од МБ Програмата.

Во текот на 2021 година, од Буџетот на општина Струмица времено беа издвоени 6.835.000,00 денари за финансирање на активностите на проектите до верификација на трошоците, кои во текот на 2022 година ќе бидат вратени во Буџетот на општина Струмица. Дел од прикажаните донации, во вредност од 6.000.000,00 денари се наменети за трансфер до општина Кустендил, Р. Бугарија заради спроведување на проектни активности на територија на Р. Бугарија и истите ќе се реализираат во зависност од степенот на реализација на активности за кои одговорна е Општина Кустендил.

6. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица го следи реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

7. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8440/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 101 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), член 157 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 14, став 1 точка 8 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

**Програма
за активностите на Општина Струмица
во областа на образованието
во 2022 година**

1.ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на општина Струмица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието
- Унапредување на формите за ефикасно изведување на воспитно-

образовниот процес

- Планирање на развојот на образованието
- Подобрување на условите за реализација на воспитно-образовниот процес
- Развој на знаењата, вештините и интегритетот на учениците и на вработените во училиштата
- Наградување и стимулирање на талентираните ученици
- Општествена инклузија на ученици од социјално загрозени семејства и на ученици со попреченост
- Намалување на видливоста на социјалните разлики во општинските основни училишта

2. АКТИВНОСТИ

Активностите на општина Струмица во областа на образованието во 2022 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа програма.

3.ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на образованието, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средствата на основниот буџет на општина Струмица за 2022 година, преку програмите: N1 – Основно образование, N2 – Средно образование, NA – Капитални приходи за основно образование и преку Програмата D0- Градоначалник.

N1:Основно образование 4.262.800 денари.

Назив на активността
Дотации - трансфер за вработени-дефектолози и логопеди
Трансфер до основни училишта
Пристапна рампа во ПУ "Даме Груев", с.Свидовица
Еднократна парична помош на семејства со прваче од Програма D0 Градоначалник
Стипендии за 20 ученици кои освоиле награди на државни и меѓународни натпревари од Програма D0 Градоначалник.
"Детски семафор"
Проект за меѓуетничка интеграција во образованието
Стипендии за 20 деца кои се надвор од образовниот систем од Програма D0 Градоначалник.
Училишни униформи за првачиња
Училишен прибор за ученици од социјално загрозени семејства

N2: Средно образование 232.000,00 денари

Назив на активност
Трансфер до средни училишта
Превозни услуги за ученици од ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања Банско
Проект за меѓуетничка интеграција во образованието
Стипендии за 20 ученици кои освоиле награди на државни и меѓународни натпревари од Програма Д0 Градоначалник .

НАА: Капитални инвестиции во образование 6.000.000 ден

Назив на активност
Набавка на шкафчиња

Институциите од областа на образованието ќе се финансираат од Буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија, од сопствени приходи на училиштата и од донации.

При реализирање на Програмата, Советот на Општина Струмица ќе ги поддржи институциите и граѓанските организации кои ќе реализираат проекти од областа на образованието, финансирани од други инвеститори – заинтересирани партнери, фондации, бизнис сектор и сл.

4. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:

- Обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која располага општината
- Создавање услови за воведување нови образовни профили во образовниот процес
- Вклучување на општината во проекти на МОН, странски и домашни донатори.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Струмица“ а ќе се применува од 01.01.2022 година

Бр.08-8441/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р

604.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година

1. Вовед

Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина, предвидува преземање мерки од надлежност на локалната самоуправа, определени со законските прописи од оваа област во насока на обезбедување поквалитетна и почиста животна средина за граѓаните на Општина Струмица.

Со програмата за заштита на животната средина, Општината

овозможува спроведување на еколошката политика согласно европските стандарди и се залага за:

- Почитување на законите и регулативите кои што се однесуваат на Заштитата на животната средина, заштеда на природни ресурси, намалување на отпадот, подобрување на квалитетот на воздухот, обезбедување здрава и заштеда на водата за пиење и заштита на биодиверзитетот.

- Пристап до информации за заштита на животната средина, како и граѓанско учество во процесот на одлучување за прашања од област заштита на животната средина,

- Размена на информации со различни засегнати страни и вклучување во проекти и активности за заштита на животната средина.

- Едукација на младите за теми од област заштита на животната средина и одржливиот развој.

2. Цели на програмата:

- Изработка на стратешки документи за заштита на животната средина;

- Определување на приоритети за изготвување проекти и нивна реализација;

- Обезбедување на финансиски средства за спроведување изводливи проекти за заштита на животната средина;

- Спроведување на мерки за превенирање на последиците од загаденост на животната средина;

- Спроведување на Оцена за влијанието на животната средина во процесот на планирање на проектите за да се превенираат последиците од евентуално загадување на животната средина;

- Зголемување на зелените површини во општината со изградба на нови зелени површини, уредување на запустени зелени површини, подобрување на визуелниот изглед на урбаната средина, како и активности за пошумување.

3. Предмет на програмата

Програмските за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на општина

Струмица во 2022 година, ќе бидат насочени кон:

- Систематизирање на податоците за квалитетот на животната средина на подрачјето на Општина Струмица, добиени врз основа на контроли и анализи за квалитетот на амбиентниот воздух, влијането на отпадните води, состојбата со површинските води и водотеците, како и состојбата со природните извори на вода и бунарите (бушотините) кои населението ги користи за пиење, санитарни потреби, поење на добитокот и наводнување.

- Информирање за состојбата со животната средина, врз основа на добиените и анализирани податоци од мониторинг на вода, воздух и почва;

- Изработка на Катастар на Зеленило на Град Струмица кој ќе има за цел подобрување на управувањето со јавното зеленило, како и заштита на животната средина

- Стимулирање на здрави навики – Субвенционирање на купување на велосипеди на граѓаните на Општина Струмица (по објава на јавен повик и утврдени критериуми за учество) за стимулирање на алтернативни средства за превоз со тоа и намалување на загадувањето од издувни гасови од автомобили.

- Изработка на акционен план и програма за управување со бучавата во Општина Струмица со цел да се идентификуваат жешките точки на бучава и да се предвидат мерки за намалување или избегнување.

- Екофронт – подржување на проекти и подигање на јавната свест на граѓаните на општина Струмица за зачувување на Животната средина.

- Обезбедување на средства за нормално функционирање на стационарот за прифаќање на бездомни кучиња и мачиња

- Изработка на проектна документација за потребите на општина Струмица во врска со проекти поврзани со заштита на животната средина и енергетска ефикасност.

4. Финансирање

Финансирањето на Програмата за активности во областа на заштитата на

животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година, ќе се реализира преку Буџетот на општина

Струмица за 2022 година, преку буџетските програми:

P1: Заштита на животната средина и природа11.500.000 денари

	P1: Заштита на животна средина
р.б.	Назив на активност
1	Изработка на зелен Катастар на Град Струмица
2	Субвенционирање за купување на 200 велосипеди
3	Изработка на акционен план и програма за управување со бучавата
4	Екофронт
	Вкупно:

Стационар за кучиња и мачиња6.000.000 денари

	стационар за кучиња и мачиња
р.б.	Назив на активност
1	Функционирање на стационар

Субвенции за цена на гасот 3.000.000 денари

	Субвенции за цена на гасот
р.б.	Назив на активност
1	Субвенционирање на цената на гасот

РА-Енергетски ефикасни фасади и кровови 4.000.000 денари

	РАБ Енергетски ефикасни фасади
р.б.	Назив на активност
1	Енергетски ефикасни фасади

5. Завршни одредби

Оваа Програма ќе ја реализира Градоначалникот на општина Струмица, преку Секторот за Локален економски развој и заштита на животната средина и природата и другите органи на општинската администрација. Надзор над реализацијата на оваа Програма ќе врши Градоначалникот на општина Струмица и овластениот

инспектор за животна средина при Општина Струмица.

6. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-8442/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

605.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

**Програма
за активностите на Општина Струмица
за областа на социјалната и детската
заштита во 2022 година**

I. Вовед

Во рамките на Секторот за Локален економски развој, Меѓународна соработка и Европски фондови, заштита на животната средина, во рамките на своите надлежности работи и делува Одделението за ЛЕР, кое што подготвува и спроведува дел од Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на Социјална заштита и заштита на децата.

Програмата за активностите на општина Струмица за областа на Социјалната заштита и заштита на децата во 2022 година е составена од 3(три) Посебни програми:

- V1-Детски градинки
- VA- Социјална заштита и заштита на децата-капитални расходи
- V2- Програма за социјална заштита/ нов предлог за 2022година
- „Струмица-грижлив град“

Одговорни за реализацијата на Програмата V1 Детски градинки и VA Социјална заштита и заштита на децата-капитални расходи, како и следењето на реализацијата и во тој контекст известувањето за степенот на реализацијата е Одд за образование, преку Советникот за детска заштита во отсуство на Раководител на Одд за образование!

Одговорни за реализацијата на Програмата V2 Програма за социјална

заштита, како и следењето на реализацијата и во тој контекст известувањето за реализацијата е Одделението за Локален економски развој во Општина Струмица, преку Раководителот на Одд за ЛЕР.

II. Цел на програмата

Остварување на Визијата на Општина Струмица во рамките на досегашната важечка Стратегија за Социјална заштита на своите граѓани 2015-2020 година - „Струмица – општина во која граѓаните се социјално заштитени и рамноправни во добивањето на услугите“, односно реализација на Концептот „Струмица грижлив град“, преку сет на мерки кои се однесуваат на:

- Обезбедување активен однос на Општина Струмица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита и заштитата на децата;
- Создавање поквалитетни услови за децата од предучилишна возраст за престој во детските градинки;
- Осовременување на згрижувачките и училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.
- Издавање форми за згрижување на социјално ранливи групи во рамките на самостојно општинско делување согласно надлежностите или преку развивање на социјални партнерства, со други релевантни чинители во локалната заедница (релевантни министерства, граѓански организации или правни лица) или пак јавни приватни партнерства или други форми на партнерства со други правни субјекти;
- Издавање на форми за грижа на социјално ранливи групи преку развивање и испорака на социјални сервисни услуги во рамките на самостојно општинско делување согласно надлежностите како посебни социјални сервиси или пак во рамките на партнерства со други релевантни чинители во локалната заедница (релевантни

- министерства, граѓански организации или правни лица);
- Изнаоѓање форми на инклузија и социјализација на маргинализирани групи на граѓани и граѓаните од не мнозинското население во локалната заедница (малцинските етнички групи) во рамките на реализацијата на општинските политики (активности) од областа на Социјалната заштита како и реализацијата на поединечни проектни активности;
- Подобрување на стандардот на граѓаните.

III. Програмски активности

Имајќи во предвид дека Одд за ЛЕР е одговорно за реализација на дел од целокупната Програма за активностите на Општина Струмица во областа на Социјалната заштита и заштитата на децата за 2022 година, односно V2 програмата-Програма за Социјална заштита, Активностите на Одделението за ЛЕР кое предлага и извршува дел од целокупната програма ќе бидат насочени кон остварување на целите на Програмата во контекст на реализацијата на: 1. Стратегијата за социјална заштита на своите граѓани 2015-2020 година која е истечена, односно новата петгодишна старатегија за период 2022-2027 година (во подготовка),

2. Важечкиот Социјален план на општина Струмица 2021-2024 со Одлука на Совет на општина Струмица и Решението за формирање на Општински совет за социјална заштита на општината од 26.02.2020 година

3. Концептот „Струмица – грижлив град“

Одделението за ЛЕР дава нови предлози сопствен дел на V2 програмата-Програма за Социјална заштита за 2022 како дел од целокупната програма :

Предлог активности составен дел на V2 програмата-Програма за Социјална заштита за 2022 година

1. Поддршка на веќе постоечкиот шелтер центар во Струмица заради негово функционирање и згрижување на жртви на семејно насилство во контекст на справување со проблемите со семејното насилство на локално ниво
(спроведување на целосна постапка – ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА

ПАРТНЕРСКА СОРАБОТКА СО ПАРТНЕР ОРГАНИЗАЦИЈА-МЕНАџЕР СО ШЕЛТЕР ЦЕНТАРОТ ЗА 2022/23, во Декември 2022 година - потребен буџет 1.000.000,00 денари)

2. Поддршка на Повеќенаменски социјален центар согласно потребите за период јануари-декември 2022 година согласно утврдени приоритети и потреби на сите ранливи категории на граѓани од Општина Струмица, во рамките на спроведени законски процедури посебно согласно спецификите на активностите – потребен буџет 4.249.200,00 денари

- Развивање и испорака на социјални сервисни услуги за помош и нега во домот и услуга за дневен престој на лица (стари, изнемоштени и запустени лица по категории, лица со ментална и физичка попреченост, лица со телесен инвалидитет);
- Јакнење на нивното ментално и физичко здравје (лица со пречки во развој, лица со телесен инвалидитет, стари, изнемоштени и запустени лица) во рамките на Рехабилитациони центри и Специјалниот фитнес центар во Струмица;
- Поддршка на лицата со попречености кои живеат во мали групни домови или се дел од таквиот процес –за период од една година (јануари –декември 2022 година);
- Организирање на бесплатен превоз на деца и лица со попречености во Општина Струмица со специјалното возило за период од една година (јануари-декември 2022) ;
- Организирање на советодавни канцеларии за (жртви на семејно насилство и насилници, деца со попречености и ниви родители и др);
- Поддршка за проекти од невладини организации од областа на (здравството, социјалната заштита, образованието и домувањето на ранливи категории граѓани или граѓани во ризик);
- Надминување на архитектонските бариери и звучна сигнализација приоритети на граѓаните со телесен инвалидитет и слепите и лицата со оштетен вид;
- Поддршка на глувите и наглувите лица ;

- Поддршка за проекти или активности заради унапредување на животот на малцинските етнички групи (Турско-Ромската заедница) за период од една година ;
- Поддршка за унапредување на животот на лица зависници и корисници на наркотични средства, алкохол,хазард преку проекти или активности за период од една година;
- Поддршка,партиципација на општински средства за проекти од јавен интерес (јавни работи) заради вклучување на социјално ранливи и граѓани во социјален ризик;

3.Поддршка на деца со попречености вклучени во згрижувачки институции како и редовен образовен

процес или вон редовниот образовниот процес (во социјални клубови) за период од една година – АСИСТЕНЦИЈА(поддршка или асистенција/негувателство) во рамките на спроведена ИНТЕРНА ЗАКОНСКА ПРОЦЕДУРА согласно на потребите на поединечни тековни процедури – потребен буџет 550.800,00 денари

4. Трансфер до “Црвен Крст,” во рамките на спроведена ИНТЕРНА ЗАКОНСКА ПРОЦЕДУРА –потребен буџет 200.000,00 денари

Напомена!

Предложената вредност на секоја активност е со вклучен персонален данок или ДДВ!

Бр .	Опис на ставката (активноста)	Планиран Буџет (денари)	Време на реализација(месеци)												Начин на реализација	Извор и на финансирање
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Поддршка на веќе постоечкиот шелтер центар во Струмица заради негово функционирање и згрижување на жртви на семејно насилство во контекст на справување со проблемите со семејното насилство на локално ниво	1.000.000,00													Продолжување на договор	општина
2	Поддршка на Повеќенаменски социјален центар согласно потребите за период јануари-декември 2022 година согласно утврдени приоритети и потреби на сите ранливи категории на граѓани од Општина Струмица, во рамките на спроведени законски процедури посебно согласно спецификите на активностите	4.249.200,00													Внатрешна интерна процедура	општина
3	Поддршка на деца со попречености вклучени во редовен образовен процес или вон образовниот процес за период од една година –АСИСТЕНЦИЈА	550.800,00													Интерна законска процедура	општина
4	Транфер до „Црвен Крст“	200.000,00													Интерна законска процедура	општина
	Вкупно:	6.000.000,00														

Име на под програма V2- Социјална заштита/Струмица –грижлив град	Вкупно планирани финансиски средства	Буџет на општина за 2022 год	Други извори на финансирања
	6.000.000,00	6.000.000,00	/

IV. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-8443/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

606.

Врз основа на член 4 став 2 и член 9 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.215/21) , член 2 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.215/21), член 5 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19), член 22 точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2022 година

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, Општина Струмица во 2022 година овие активности ќе ги остварува

преку:

- Општинскиот штаб за заштита и спасување,
- просторните специјализирани сили за заштита и спасување ,
- Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на територијата на Општина Струмица,
- Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Струмица, а ги покрива и подрачјата на соседните општини Василево, Босилово и Ново Село, кои немаат формирано сопствени противпожарни единици.

I. Цели

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;
- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарната заштита

II. Активности

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни појави и други несреќи во мир.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетна,

навремена и во законски рамки реализирана активност.

Општина Струмица преку оваа Програма за 2022 година во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди средства потребни за квалитетна и технички стручно подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Струмица и другите општини.

-Конкретни програмски активности на ТППЕ Струмица:

1. Гаснење пожари и спасување на луѓе и имоти загрозувани во пожари и други елементарни непогоди

ТППЕ-Струмица во текот на 2022 година ќе учествува во локализирање, гаснење на пожари и технички интервенции доколку се појават на териториите на општините Струмица, Ново Село, Босилово и Василево.

ТППЕ-Струмица по барање на институциите од областа на заштитата и спасувањето ќе учествува во гаснење на настанати пожари со својата техника и опрема и во соседните општини: Радовиш, Валандово, Берово и пошироко.

2. Вршење на технички интервенции

- интервенирање при сообраќајни несреќи
- спасување на луѓе од височини (објекти)
- спасување-извлекување на луѓе и домашни животни од длабочини - бунари, јами, пештери и сл.
- црпење вода од поплавени објекти при елементарни непогоди
- интервенирање при појава на акциденти со опасни материи
- евакуација на луѓе, животни и материјални добра од загрозувани средини

- интервенирање во случај на сите елементарни непогоди, техничко-технолошки катастрофи и сл.
- противпожарно обезбедување на јавни настани и манифестации, спортски натпревари, домашни и странски делегации и сл.

3. Анализа на пожари и технички интервенции на кои интервенирала ТППЕ-Струмица

ТППЕ-Струмица во текот на цела година врши редовна анализа на секој настанат пожар и техничка интервенција со цел отстранување на пропустите и воведување на нови квалитетни и ефективни тактички методи при самите интервенции.

4. Стручно оспособување и усовршување на вработените во ТППЕ-Струмица.

За оспособување и усовршување на пожарникарите Командирот на ТППЕ изготвува Годишен план и Програма за изведување на настава и обука каде што се опфатени следните концептни содржини:

- Прописи за заштита од пожари, експлозии и опасни материи
- Противпожарни опасности и мерки за заштита.
- Противпожарни справи и опрема
- Противпожарна тактика
- Практични тренинг вежби
- Прва помош
- Запознавање на улици, природи кон објекти и хидрантската мрежа во општините Струмица, Ново Село, Босилово и Василево каде што дејствува ТППЕ-Струмица
- Вежби (физичко-кондициони активности)
- Меѓународна соработка, размена на искуства, обука на повисок степен во поедини области и сл.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОБУКА

	Содржина на обуката	Теорија и демонстрација	Практична работа/вежби
	- Основи на системот за заштита и спасување на Република Македонија и организирање и спроведување на мерки за заштита и спасување - Вовед во противпожарната служба - Историјат и место на противпожарната служба во општеството	T	
	Заштита на животна средина	T+Д	
	Картографија и климатографија	T+Д	
	Прва помош	T+Д	вежба
	Запознавање со објектите и опремата	T+Д	
	Цели и задачи на превенцијата од пожари	T	
	етика и говорни команди	T+Д	
	Опасност од пожар и мерки за заштита во станбените објекти, земјоделството и индустријата	T+Д	
	Градежни материјали, нивните својствата и однесувањето во пожар	T+Д	
	Инсталации и комуникација во објектите за престој на луѓе	T+Д	
	Пожарно оптоварување	T	
Противпожарни апарати и опрема			
	Класификација на апаратите и опремата	T+Д	
	Лична противпожарна опрема	T+Д	
	Колективна противпожарна опрема	T+Д	
	Противпожарни апарати - рачни и преносливи	T+Д	
	Стабилни системи за гасење на пожар	T+Д	
	Противпожарни црева	T+Д	
	Противпожарна арматура	T+Д	
	Пумпи за вода и пена и генератори за пена	T+Д	
	Противпожарни скали	T+Д	
	Видови на противпожарни возила	T+Д	
	Пловни и воздушни системи за гасење на пожар	T+Д	
Противпожарна тактика			
	Важноста и улогата на противпожарната тактика	T	
	Класификација на пожарите	T	
	Хемијата на горењето	T	
	Средства за гасење пожар	T+Д	
	Принципи на гасењето пожар	T+Д	
	Комуникација (диспечери)	T+Д	вежба
	Однесувањето и природата на огнот - развој на пожарот	T	

	Тактичка примена на средствата за гаснење	Т	
	Гаснење на пожар во затворен простор	Т+Д	вежба
	Гаснење пожар на отворен простор	Т+Д	вежба
	Тактика за гаснење на шумските пожари	Т+Д	вежба
	Гаснење пожар од запаливи и експлозивни материји	Т+Д	вежба
	Опасни супстанции и Теоријата на деконтаминација	Т+Д	
	Пребарување		
	Дојава на пожар и начинот на алармирање на службите (систем и други врски)	Т+Д	вежба
	Организација и начин на набљудување, известување и дејствување во случај на пожар на отворено	Т+Д	вежба
	Вовед во лична заштита	Т	
	Процедури при пребарување	Т+Д	вежба
	Тест за страв од затворен простор - клаустрофобија (теоретска и практична подготовка)	Т+Д	вежба
	Топлина и влажност	Т+Д	вежба
	Дехидратација	Т+Д	вежба
	Вентилација	Т+Д	вежба
	Апарати за респираторна заштита (апарати за дишење)	Т+Д	вежба
	Постапката за контрола на влез и работа на табла за контрола на пристап	Т+Д	вежба
	Постапката за излегување од затворен простор	Т+Д	вежба
	Сервисирање и одржување на опремата	Т+Д	вежба
	Спасување		
	Здравје и безбедност - Проценка на ризик	Т+Д	вежба
	Спасување на луѓе, животни и имот	Т+Д	вежба
	Спасување	Т+Д	вежба
	Спасување од урнатини	Т+Д	вежба
	Спасување во природните непогоди и техничко-технолошките несреќи и катастрофи	Т+Д	вежба
	Спасување во сообраќајни несреќи	Т+Д	вежба
	Јазли и јажиња	Т+Д	вежба
	Јазли и јажиња во комбинација со опрема за спасување	Т+Д	вежба

1 – Целни групи

- Вежби со ПП група од два, три пожарникари
- Вежба со ПП одделение
- Вежба со ПП вод
- Вежба со ППЕ

2 – Цели и предмет на учење:

- Обуката на вработените во ТППЕ се изведува во следниве области:
- Прописи од областа на заштитата од пожари,
- Противпожарна превентива,
- Противпожарна тактика,
- Противпожарни справи и опрема,
- Практични вежби,
- Прва помош на повредени лица, и
- Вежби за физичко-кондициона подготовка.

ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАРИ (теорија)**1 Закони од областа на пожарникарството**

- Закон за пожарникарство
- Закон за заштита и спасување

2 Подзаконски акти:

- Правилник за начинот на вршење на работите, минималната техничка опрема и средства за гасење на пожари на ТППЕ
- Правилник за начинот на вршење на работите, минималната техничка опрема и средства за гасење пожар
- Правилник за униформата, ознаките на униформата и заштитната опрема на работниците на ТППЕ
- Правилник за водење на евиденциите за пожарите и експлозиите
- Правилник за техничките нормативи за хидранската мрежа за гасење на пожари
- Правилник за одредување на бројот, видовите и одржувањето на рачни и превозни ПП апарати

ОСНОВИ НА ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ**1 Заштита од пожари**

- Причини за пожари
- Топлина, палење и согорување
- Експлозии

2 Општи мерки за превентивна заштита од пожар

- Градежни мерки на заштита
- Уреди, инсталации и технички мерки на заштита

3 Превентива во индустрија

- Хемиска индустрија, општи опасности и мерки на заштита
- Дрвна индустрија, општи опасности и мерки на заштита
- Текстилна индустрија, општи опасности и мерки на заштита
- Прехранбена индустрија, општи опасности и мерки на заштита
- Металопереработувачка индустрија, општи опасности и мерки на заштита

4 Сообраќај

- Општи опасности и мерки на заштита

5 Објекти/населени места

- за живеење, јавни објекти, угостителски објекти и други објекти, општи опасности и мерки на заштита

6 Друго

- Складишта, општи опасности и мерки на заштита
- Земјоделие и шумарство, општи опасности и мерки на заштита
- Објекти и заштита во радиоактивна средина

ПП ТАКТИКА

- Процес на горење
- Продукти на горењето, експлозии
- Процес на гасење

1 Средства за гасење

- Водата како средство за гасење пожар
- Пената како средство за гасење пожар
- Средства за гасење на пожар со ефект на загушување: прав и јаглородендиоксид.
- Гасење на некои запаливи материи со специфични особини.

2 Пожари

- Пожар и класи на пожари
- Развој и ширење на пожарот

3 Организација и подготовка за акција на гаснење на пожар:

Тактичка дејства при гаснењена пожарите

- Извидување
- Проценка на ситуација
- Одлука
- Команда
- Спасување на луѓе
- Спасување на животни
- Спасување на подвижен имот

4.Раководење со гаснењето на пожари

- Избор на тактика за гаснење на пожар
- Снабдување со вода за гаснење на пожар и поставување потисни линии
- Опасности при гаснење на пожари
- Тактички настапи на ПП единици

5 Гаснење на пожари во згради

- Гаснење пожар на покрив и таван
- Гаснење пожар на приземја и катови
- Гаснење на пожар во скалишен простор
- Гаснење пожар на подрум
- Гаснење пожар во внатрешни шупливи конструкции
- Гаснење на димоводен канал (оџак)

6 Гаснење пожари во други објекти и средини

- болници и други здравствени организации,
- театри, кина, спортски и други сали, училишта, хотели, дискотеки и слично.
- индустриски објекти
- на отворен простор (шумски пожари и полски пожари)
- на цврсти материи
- на запаливи течности и гасови
- во отежнати услови за работа
- во радиоактивна средина

7 Завршување на интервенција на гаснење пожар

8 Анализа на акцијата

ПП СПРАВИ И ОПРЕМА

1 Заштитна опрема

- Лична заштитна опрема
- Колективна заштитна опрема ,ПП црева,ПП спојки и додатна опрема за работа со ПП црева
- Млазници за вода, за CO₂, за сув прав, за пена,
- ПП арматури, и ПП хидранти
- Справи за добивање на пена
- ПП справи и опрема за чачување
- Справи и опрема за спасување
- Опрема и уреди за осветлување
- Опрема за заштита од топлина, гасови, киселина и др.
- Уреди за вентилација
- Алати и средства за противпожарна намена
- Пумпи за вода и длабоковлекач

2 Апарати за гаснење на пожари

- Рачни апарати за гаснење на пожари
- Превозни апарати за гаснење на пожари

3 Возила и средства

- Противпожарни возила
- Летала во функција на службата за заштита од пожари
- Средства и системи за врски

4 ПРВА ПОМОШ НА ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА

- Прва помош при сообраќајни незгоди техничко-технолошки акциденти
- Прва помош при изгореници.
- Прва помош при каснување од инсекти, влекачи и сл.

5. ВЕЖБИ ЗА ФИЗИЧКО КОНДИЦИСКА ПОДГОТОВКА

- Изведуваче на тактички вежби на гаснење пожари и спасување на луѓе, животни и материјални добра при појава на пожари и елементарни непогоди.

ТППЕ-Струмица во текот на годината организира тактичко показни вежби во воспитно-образовни институции, производно-преработувачки капацитети од дрвната , текстилната , градежната , прехранбената индустрија и сл.

За секоја тактичко показна вежба се изготвува посебен елаборат со шематски приказ на тактичкиот настап.

- Испитување на исправноста на заштитната опрема.

Испитувањето на исправноста на заштитната опрема се врши во текот на целата година по Упатството за испитување на опремата во ТППЕ-Струмица. По секоја интервенција се врши контрола на заштитната опрема и доколку на истата се воочат одредени недостатоци истите се отстрануваат од употреба или опремата се заменува со нова.

Покрај испитувањето на заштитната опрема во текот на целата година се вршат дневни, неделни, месечни, годишни и вонредни прегледи на заштитната и техничката опрема со која што располага ТППЕ-Струмица.

6. Водење на пропишана евиденција за работа на ТППЕ-Струмица

Во текот на целата година во ТППЕ се води следнава евиденција:

- Книга за дневно дежурство.
- Книга за пријавување и примањето на пријавите за настанатиот пожар или техничка интервенција.
- Книга за евидентирање на настанатите пожари и технички интервенции.
- Извештај за настанатиот пожар или техничка интервенција со краток опис.
- Картони за локација на улиците, позначајните објекти, училишта, детски градинки, болници, бензински станици, складишни простори во кој се чуваат запаливи материји и сл.
- Обрасци за изведување настава.
- Картон, хигиенска и чек листа за дневен преглед на возилата, во која што се евидентираат сите зафати и поправки на возилата.
- Неделни извештаи за настанати пожари и технички интервенции
- Месечни извештаи
- Годишен извештај за работата на ТППЕ-Струмица

7. Превентивни активности (предавања, патроли, настапи преку локалните средства за јавно информирање и сл.)

Предавања во претпријатијата, училиштата, детските градинки и други

институции од аспект на заштита од пожари, експлозии и опасни материји. Превентивно информирање на граѓаните преку јавните средства за опасностите од настанување на пожари како и за мерките кои треба да се превземат за да не дојде до нивна појава.

Посети на Општините Василево, Босилово и Ново Село.

Цел на посетите - разгледување на теренот, изворите на вода, водоводната мрежа, хидрантската мрежа и природните патиштата кон поважни објекти

8. Техничко опремување на ТППЕ-Струмица

Во текот на годината според Правилникот за минимална техничка опрема и средства за гаснење, ТППЕ Струмица треба да се опреми со следната опрема:

- напретњачи за шумски пожари-10 броја
- пп црева ф 52- 40 бр.
- турбо млазници-4 бр.
- специјално ПП-возило со скала со висина од 25-30 метри висина(може да биде и половно),
- специјално ПП-возило со носивост од 4.000-6.000 литри на вода,
- тутоген – пенило 1000 литри
- изолациони апарати(дрегер)-10 броја
- работни чевли-41 број,
- теренско возило
- интервентни одела -15 броја,

Обезбедувањето на опремата ќе зависи и од обезбедување на средства од други извори.

9. Соработка со претпријатијата што стопанисуваат со шуми, земјоделски површини, водоводна мрежа, електрична енергија и др.

ТППЕ Струмица со свои претставници редовно учествува на работни состаноци со:

-раководните и оперативните структури на ЈПСШ „Беласица“ Струмица (превземање на превентивни мерки за сведување на опасностите од појава на шумски пожари на минимум и организирано дејствување во локализирање и гаснење во случај на нивна појава),

-ЈП Струмица гас – гасоводна мрежа и превенција

-земјоделските комбинати кои стопанисуват со житни култури (за превземање на противпожарни мерки пред, за време и по завршувањето на жетвените работи.

-ЈПКД „Комуналец“-состојба на хидрантска мрежа,заедничко координирано делување при технички интервенции и асистенции

-ЕВН Подружница-Струмица - унапредување и синхронизирање на соработката во сите случаи на акциденти предизвикани од електричната енергија, каде е неопходна стручна помош и асистенција.

10. Посета на претпријатијата во општините

Во тековната година предвидена е посета на објекти (институции) со висока пожарна загрозеност- (бензински станици , енергетски постројки, дрвно-преработувачки и производствени капацитети , складишта на високо запаливи материи се со цел запознавање со нивната инфраструктура од аспект на ПП заштита, организирање предавања од превентивен карактер , показни вежби со вработените и сл.

11. Смотри на ТППЕ-Струмица

Во текот на целата година **секојдневно** се врши смотра на:

- изгледот на пожарникарите
- гаражниот простор и возилата
- просториите за дневен престој и пасивен одмор
- санитарниот јазол

Секој **месец** се врши смотра на:

- личната заштитна опрема
- колективната заштитна опрема
- на целокупната опрема и инвентар со кои располага ТППЕ

12. Подготовка на единицата пред летната и зимската сезона

Во месец Мај се врши преглед на целокупната опрема со посебен осврт на опремата за гаснење на шумски и полски пожари.

Во текот на месец Октомври се врши подготовка на возилата и погонските системи за претстојната зимската сезона - гуми , масла, акумулатори , електрична инсталација, проверка на средствата против замрзнување во возилата , редовно подмачкување на возилата , проверка на зимската опрема , системите за сигнализација, агрегати , моторни пумпи , хидраулични алатки за справување со сообраќајни незгоди и сл.

13. Контролни активности од страна на командирот на ТППЕ Струмица.

Командирот на ТППЕ Струмица во текот на секој месец врши по осум контроли и тоа: две до 23 часот и две по 23 часот.

По извршената контрола Командирот на ТППЕ за сите воочени недостатоци (доколку ги има) сугерира на командирот на одделение за нивно отстранување, а во одредени случаи превзема и соодветни дисциплински мерки.

14. Работи на одржување на објектот

Во текот на 2022 година предвидено е да се изврши:

- санација на дел од кровната конструкција
- варосување на просториите
- санација на прозорци и врати

Што се однесува до самиот објект , истиот треба целосно да се реконструира или да се изгради нов на локација која ќе одговара за брзо оперативно – тактичко делување на единицата.

15.Финансирање

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето со кризни состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица-Струмица, утврдени со оваа Програма ќе се реализираат преку дотации од Буџетот на РМ во износ од 12.300.000 денари, Буџетот на општина Струмица преку Програмата W0: Противпожарна заштита во износ од 14.000.000 денари и

Програмата WA: Капитални расходи за противпожарна заштита во износ од 1.000.000 денари.

Финансирањето ќе се врши и од:

- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната противпожарна единица;
- Приходи од други општини; и
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари;

V. Завршни одредби:

За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на општина Струмица, во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор за заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни органи и тела.

Советот на Општина Струмица, активно ќе го следи спроведувањето на оваа Програма и ќе придонесува во нејзина реализација со покренување на иницијативи, давање мислења и поднесување на предлози за преземање на одредени мерки и активности во насока на подобрување на противпожарната заштита и севкупните активности од областа на заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра на подрачјето на Општина Струмица.

VI. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-8444/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

607.

Врз основа на член 14 став 1 и 2 од Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 30/13, 166/14 и 150/15) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.53/21), член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма за активностите на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2022 година

I. Вовед

Општина Струмица во соработка со Комисија за еднакви можности на мажите и жените при Совет на Општина Струмица, Здруженија на граѓани кои работат во сферата на родовата еднаквост, релевантни институции и граѓани/граѓанки изработи Предлог – Програма за еднакви можности за 2022 година опфаќајќи ги следните приоритетни области:

II. Приоритетни области

Приоритетни области во локалната заедница на кои треба да се насочат активностите и интензивира работата во 2022 година за воведување на родово рамноправност се:

1. Подобрување на економската положба на жената во Општина Струмица

Економското јакнење и подобрување на положбата на жената е предуслов за реализација на потенцијалите за раст и развој на секоја локална самоуправа. Со зголемено учество на пазарот на труд и со повисока стапка на вработеност родовата рамноправност добива своја економска димензија. Во процесот на пристапување на Република Македонија кон Европската

Унија, може да се заклучи дека на ниво на законодавство (од областа на пазарот на трудот и правата на жената), законодавството е солидно усогласено со европските стандарди, и конвенции на МОТ преку усвојувањето (потпишувањето и ратификацијата на наведените документи), со тоа што законски се обезбедува една правна заштита на жената на пазарот на трудот. Но и покрај тоа потребно е унапредување на законската рамка, но она што е најголем предизвик и останува и натаму е нејзината имплементација. Неопходно е да бидат репознаваена дискриминацијата врз основа на родот на пазарот на труд (во согласност со законските одредби), како и информирање за системите за заштита и казнување на кршењето на тоа право, односно обезбедување на сервиси за бесплатна правна помош за жртвите на родово базираното насилство на пазарот на труд. Зголемување на стапката на вработеност на жената претставува дел од повеќе стратегии – кои се однесуваат на општа популација (Стратегија за вработување, Стратегија за намалување на сиромаштија и социјална исклученост 2010-2020, , Стратегија за превенција и заштита од семејно насилство), но мерките кои се однесуваат на општите стратегии претставуваат само родов концепт но не и императив во имплементацијата на стратегиите. Воведување на мерки за балансирање на приватниот и јавниот живот би биле значајни пред се преку воведување флексибилни работни ангажмани како и промовирање на скратеното работно време во комбинација со поделбата на обврските во семејството за грижата за деца и стари и зависни лица.

2.Родово одговорно образование;

Сметајќи дека образованието е најчесто проактивно во поглед на намалувањето на влијанието на женската стереотипизација која доаѓа и од домот, но и од останатото опкружување, внесување на теми во учебниците кои кои целосно ќе бидат наменети и ќе се занимаваат со родовите разлики и нивното надминување се неопходни.

Промена на перцепцијата за родовиот идентитет е долготраен и макотрпен процес, но може да се промени

само и единствено со промена на општествено поимање на идентитетите кое ќе овозможува и промовира нестереотипно, а тоа мора да започне од училишните клупи.

3.Спречување на родово базирано насилство;

Република Северна Македонија стана една од првите земји во регионот кои ја потпишаа Конвенцијата на Советот на Европа за борба и превенција на насилство врз жената и семејно насилство (Истанбулска конвенција, 2011). Ова претставува значаен чекор, бидејќи конвенцијата е првиот меѓународен правно обврзувачки документ кој специфично го адресира насилството врз жената. Општина Струмица е меѓу пилот општините во регионот и Македонија која отвори Шелтер центар и која преку програмата ЛЕР за социјална заштита преку други механизми работи деноноќно и инвестира средства и човечки ресурси за борба против родово базирано насилство. Координаторот за еднакви можности од 2016 е и дел од Мултисекторскиот тим за борба против насилство врз жени и девојки и изработка на акциски план за борба против насилство кои се и во согласност со Истанбулската Конвенција.

4.Еднакво учество на жените во јавниот и политичкиот живот

Еднаквото учество на жените во процесите на одлучување во јавниот и политичкиот живот, е од витално значење за демократијата на секоја земја. Напорите на Република Северна Македонија во изминатите години за поголемо вклучување на жените покажуваат позитивни достигнувања, но сепак резултатите посочуваат дека се уште има простор да се работи на тоа прашање. Така, забележан е позитивен тренд онаму каде законодавецот предвидел конкретни мерки. По донесувањето на Изборниот законик 2006 година, на национално ниво бројот на пратенички во парламентарните состави ја исполнува критичката бројка од 30%, препораките на Советот на Европа повикуваат на зголемена застапеност од 40%. Во 2015 се донесоа измени во Изборниот законик и квотата се зголеми на

40 % застапеност. Мора да се нагласи фактот, дека благодарение на зголемениот број на жени во највисокото претставничко тело, бројни прашања беа дискутирани, разгледувани и од аспект на родовата еднаквост. Учество на жените по општини има голем диспарат од една до друга општина. Имено, постојат општини каде учеството на жените е над 41% (3 општини), постојат општини каде учеството е повеќе од 30% (25 општини), во најголем дел застапеноста се движи од 20%-30% (32 општини), но за жал има се уште многу општини каде учеството на жените е под 20% (25 општини). Жените од урбаните средини учествуваат во поголем процент во покренувањето на локалните иницијативи и во нивното спроведување, исто така и нивната застапеност во органите и телата на одлучување е многу поголема за разлика од жените од руралните средини. За жал во руралните средини се уште постои стереотипното

гледање на улогата на жената во општеството. Од страна на сите општини се истакнува како позитивно постоењето на афирмативните мерки за учество на жената во Советите на локалните самоуправи. Но, сите сметаат дека ова афирмативна мерка треба да се промени, односно да се зголеми процентот на учество на жената преку нова мерка, а исто така се потенцира и потребата оваа мерка да се прошири на останатите тела и органи на одлучување на локално ниво, а не да биде само за учество на жените на кандидатските листи за избор на советници во локалните самоуправи. Општините сметаат исто така дека е неопходно да се преземаат повеќе мерки за намалување на невработеноста кај жените со цел намалување на економската зависност на жените од мажите бидејќи економски зависната жена не може да биде вклучена во политичкиот и јавниот живот.

IV. АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ЗА 2022 г.

Во текот на 2022 година во Општина Струмица се планира да се реализираат следните активности од доменот на еднаквите можности:

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ЗА 2022					
СП. 1 Подобрување на економската состојба на жените ЦЕЛ: Економско засилување на жените во општина Струмица					
Мерка	Активност	Индикатор	Временска рамка	Буџет (МКД)	Одговорно лице
1. Информирање и едукација на жени од 4 населени места за пристап до активни мерки од опретивниот план на Агенција за вработување	Одржување на 12 информативни и едукативни средби 3 средби годишно во населени места Банско, Куклиш, Дабиле и Муртино	- Број на одржани средби - Број на присутни жени	2022	66.000,00	Координаторка за КЕМ КЕМ Организација на жени ABPM
2. Обуки за подобрување на пристапот на пазарот на трудот и зголемување на конкурентноста на жените на пазарот на трудот	Одржување на обуки на тема: - Развој на бизнис идеја и бизнис план - Претприемништво и менаџерски вештини - Дигитален маркетинг, онлине продажба и употреба на дигитални технологии	Број на обучени жени	Јануари – Јуни 2022	/	Општина Струмица Un Women
3. Намалување на пресметан данок на имот во висина од 50 % за самохрани родители	Намален данок на имот на самохрани родители во Општина Струмица	Број на самохрани родители	2022	Одлука на Совет на Општина Струмица	Градоначалник и Совет на Општина Струмица
4. Ослободување од плаќање на надоместок	Без платна партиципација за деца	Број на деца	2022	Одлука на Совет	Градоначалник и Совет

за престој во ЈОУДГ Детска радост за самохрани родители	на самохрани родители			на Општина Струмица	на Општина Струмица ЈОУДГ Детска радост Струмица
5.Еднократна парична помош од 6000 денари за самохрани родители	Објавен јавен повик согласно критериуми за доделување на еднократна помош на самохрани родители и медиумско огласување	Број на лица кои аплицираше на јавниот повик Број на огласувања	2022	159.000,0 0	Координатор за КЕМ Градоначалник на О.Струмица
Вкупно С.П.1				225.000,00 денари	

С.П. 2 Родово одговорно образование Цел: Родово одговорно образование					
Мерка	Активност	Индикатор	Временска рамка	Буџет (МКД)	Одговорно лице
1. Конкурс на тема Родова сензибилизација учениците од IV одделение	Подигање на свеста на учениците од IV преку изготвување на цртежи во рамките на објавен јавен повик	Број на добиени цртежи -Број на медиумски објави	Октомври – ноември 2022	20.000,00	Одделение за образование, КЕМ, Координатор за ЕМ Основни училишта НВО
2.Едукативни работилници за средношколци на тема дискриминација, еднакви можности, родово базирано насилство, родова еднаквост	Подигање на свеста кај средношколците преку едукативни предавања и работилници Реализирани 2 работилници во 3 средни училишта	-Број на реализирани работилници -Број на учесници на работилници -Број на објави на социјални мрежи	2022	30,000,00	Одделение за образование, КЕМ, Координатор за ЕМ Основни училишта Родова перспектива
3. Промоција на девојки во нетипични спортови во училиштата и заедно за родова еднаквост	9. организирање на два настани за нетипични спортови 10. Дводневен турнир „Куп на Карневалот 2022“ со учество на 4 екипи	-Број на девојчиња учеснички	Мај 2022 - Јуни	200.000,0 0	Одделение за спорт, Одделение за образование, Координатор за ЕМ ЖФК Тиверија Струмица
Вкупно С.П. 2				250.000,00 ден	

С.П. 3 Еднакво учество на жените во јавниот и политичкиот живот**ЦЕЛ: Зголемено учество на жените на одлучувачки позиции во општина Струмица**

Мерка	Активност	Индикатор	Временска рамка	Буџет (МКД)	Одговорно лице
1.Непостоење на Стратегија за унапредување на еднаквите можности на мажите и жените во Општина Струмица	Изработка на Стратегија за унапредување на еднаквите можности на мажите и жените на Општина Струмица 2022-2026	Број на мажи и жени присутни Број на предложени мерки Број на реализирани активности	Јануари – април 2022	Финансиска поддршка од UN Women	Координа торка за еднакви можности КЕМ НВО сектор UN WOMEN
3. 1 Развој на модел за мобилизација на жените од локалните заедници за учество и влијание во процесите на буџетирање и одлучување	Идентификација на жени (аниматорки) од 4 заедници (една урбана и три рурални) за мобилизација на жени за учество во процесите на буџетирање и одлучување	Број на идентификувани аниматорки за мобилизација на жени за учество во процесите на буџетирање	Јануари – Февруари 2022	2.000,00 (општина)	Координа торка за ЕМ Организација на жени од Струмица
	Оспособување на жени (аниматорки) од 4 заедници (една урбана и три рурални) за анимирање и мобилизација на жени	-Број на реализирани работилници -Број на оспособени жени за анимирање и мобилизација на жени од заедниците	Март – Мај 2022	Вкупно: 33.000,00 - 18.000,00 (општина) - 15.000,00 (обезбедени од Организација на жени од Струмица)	Координа торка за ЕМ Организација на жени од Струмица
	Јакнење на капацитетите на жените за учество во процесите на буџетирање и одлучување	- Број на спроведени работилници -Број на жени – учеснички на работилници (најмалку 35 жени) -Број на зајакнати капацитети на жени од 7 заедници	Јуни – Август 2022	35.000,00 (општина)	Координа торка за ЕМ Организација на жени од Струмица
	Идентификување на потребите и приоритетите на жените од 7 заедници	-Број на заедници опфатени со теренски акции - Број на опфатени жени со теренска анкета -Број на спроведени работилници за приоритизација на потреби -Број на развиени мерки	Август – Септември 2022	35.000,00 (обезбедени од Организација на жени од Струмица)	Координа торка за ЕМ Организација на жени од Струмица Аниматорки од 7 заедници
	Кампања за подигање на свесноста на јавноста и локалните самоуправа за потребата од вклучување на потребите на жените во процесот на буџетирање	-Број на медиумски објави	Септември – Октомври 2022	20.000,00 (обезбедени од Општина Струмица)	Координа торка за ЕМ Организација на жени од Струмица Аниматорки од 7 заедници
Вкупно С.П 3				75.000,00	

ЦЕЛ: Воведување на родова компонента во процесот на буџетирање					
1..Редовни состаноци на и родово одговорно буџетирање на интерсекторската група	Одржана обука	-Број на обучени членови од групата -Број на состаноци	2022	/	Координатор за еднакви можности и Помошник раководител на Сектор за финансии
2. Насоки за Мултисекторска група за оценка на програмите од родов аспект	-Разгледување, Оценување и давање на насоки при изработка на програмите на општината за вметнување на родов аспект	-Број на предложени мерки и насоки во програмите разгледани од КЕМ за давање насоки за вметнување на родовиот аспект	2022	/	Интерсекторска група
3.Водење и прибирање на родово одговорна статистика во општина Струмица	Изработка на родова одговорна статистика	Број на аналитички извештаи за состојбата на мажите и жените во општина Струмица	2022	/	КЕМ

С.П. 4 Спечување на родово базирано насилство					
ЦЕЛ: Борба против родово базирано насилство, заштита и поддршка на жртвите					
Мерка	Активност	Индикатор	Временска рамка	Буџет (МКД)	Одговорно лице
1. Шелтер центар за згрижување на жртви на семејно насилство	Згрижување на жени и деца жртви на семејно насилство	- капацитет и број на легла во шелтер центар - број на згрижени корисници - број на групни и индивидуални сесии за психолошко јакнење на згрижени корисници - број на економско зајакнати згрижени корисници (вработувања)	2022	-1.200.000 ден средства од програма за ЛЕР за социјална заштита	Општина Струмица и НВО Скај Плус Струмица
2.Недоволна економска зајакнетост на жени жртви на семејно насилство по напуштање од Шелтер центарот	Финансиска поддршка на 5 (пет) жени жртви на семејно насилство по напуштање на Шелтер центарот во период од 6 месеци	-Број на жени кои добиле финансиска поддршка -број на вработувања	2022	5 (пет) жени со финансиска поддршка од 6.000,00 денари во рок од 6 месеци (180.000,00денари)Овие средства ќе бидат обезбедени од Програма Градоначалник	Општина Струмица КЕМ Скај Плус Струмица

Финансиска поддршка за три месеци за Советувалиште за жени жртви на семејно насилство и деца		Број на случаеви	Октомвр и – декемвр и 2022	Средства обезбедени од Хера (9месеци) 3 месеци во вредност од 150.000,00 денари обезбедени од Општина Струмица	Општина Струмица и ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи Струмица Скај Плус Струмица
Воспоставен механизам на општина Струмица за следење, планирање и спроведување на мерки за превенција и заштита од родово базирано насилство	Официјализирање и јакнење на капацитетите на мултисекторско тело за координиран пристап во планирање и следење на реализација на мерките за превенција и заштита од родово базирано насилство како најзначајна алатка за сеопфатно системско делување согласно Истанбулската конвенција	-Број на членови на мултисекторско тело на општина Струмица; -Број на развиени и спроведени мерки за интегриран пристап со жртви на родово базирано и семејно насилство -Број на процесуирани случаи како резултат на координација на членовите на локалното мултисекторско тело -Број на остварени средби на мултисекторско тело -Број на реализирани работилници -Број на информативно-едукативни материјали и предавања - Број и квалитет на целосно и делумно реализирани активности согласно акционен план	Јануари – Декемвр и 2022	250.000,00 од општина Струмица 20.000,00 обезбедени од ОЖ Струмица	Општина Струмица и ОЖ Струмица
Одбележување на 16 дена активизам против родово насилство	Организирање на настани за подигање на јавната свест на граѓаните	-Број на настани -Број на медиумски објави	Декемвр и 2022	50,000,00	Општина Струмица, Координатор за еднакви можности, КЕМ и НВО
Вкупно СП 4				450.000,00ден	
Вкупно планирани средства за 4 те СП во акцискиот план од ПРОГРАМАТА за Еднакви Можности 1.000.000,00 ден					
Вкупно финансиски средства во програма за еднакви можности за 2022 год 1.000.000,00					

Во имплементацијата на Акциониот план ќе бидат вклучени Координаторот за ЕМ, Комисија за родова еднаквост на мажите и жените на Општина Струмица, Средните општински училишта, Центар за социјални работи, Министерство за правда, Народен правобранител, МВР, Невладиниот сектор и Центарот на заедницата во Општина Струмица и сите други релевантни актери со цел создавање и подобрување на еднаквите можности помеѓу мажите и жените.

V. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

За успешна имплементација на **Акциониот план за родова рамноправност 2022 година**, потребно е да се спроведе мониторинг во периодот кој го покрива овој документ, како и евалуација за проценка на успешноста на реализацијата на акциониот план и неговото влијание на еднаквите можности на жените и мажите во општина Струмица. Основни методи кои ќе бидат користени во мониторингот и евалуацијата се:

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Струмица и Координаторот за еднакви можности кој го изработи овој документ ќе го следат текот и динамиката на спроведување на Програмата и ќе даваат свои оценки како и предлози за неопходни промени се со цел постигнување на утврдените цели.

Следењето и евалуацијата Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Струмица и Координаторот за еднакви можности ќе ја вршат преку присуство на настани организирани од страна на носителите/имплементаторите на мерките, преку доставените редовни финансиски и наративни извештаи за спроведените мерки и активности, проследени со сите пропратни документи (договори, записници, изработени продукти, документи за реализирани трошоци – фактури, договори, фискални сметки, банкарски изводи и сл.).

До Советот на Општината, Градоначалникот и Секторот за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика од страна на координаторот за еднакви можности на мажите и жените ќе се доставува годишен

извештај за имплементација на активностите и реализацијата на целите.

Во делот на евалуацијата ќе се вклучи и Секторот за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика.

VI. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-8445/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,

Струмица Марјан Даскаловски с.р.

608.

Врз основа на член 80-а став 1 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе:

Програма за поставување на временни објекти и урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2022 година

Со оваа Програма се уредуваат видовите и локалитетите на кои може да се поставува урбаната опрема.

Оваа Програма се донесува за 2022 година и со истата е опфатена урбаната опрема која се поставува на градежно изградено земјиште.

I.Цел на Програмата

Со Програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели:

- Евиденција на урбана опрема на територија на општината;
- Естетско - обликувани подобрувања и воведување на нови стандарди во уредување на просторот;
- Уредување,

оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина,

- Вработување на невработени лица,

- Можност за активирање на повеќе стари занаети и различни видови на ракотворби преку изработка, изложување и продажба на накит, уметнички предмети, предмети за различна употреба и сувенири;

- Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредна близина (продажба на билети за јавен превоз, автобуски постојки, продажба на весници, сувенири, цвеќиња, храна).

II. Критериуми за определување на видот на урбана опрема

За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат следните критериуми:

- Функционални критериуми, како што се намена и површина наменета за вршење на дејноста;

- Естетско-морфолошки критериуми;

- Материјално експлоатациони критериуми, кои ги одредуваат економските аспекти, категорија време и објекти.

Урбаната опрема која се поставува на подрачјето на Општина Струмица треба да ги задоволува основните барања за градба, согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16).

Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење и треба да се обезбеди непречен пристап до истата.

При поставување на урбаната опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со посебни потреби.

Поставување на урбана опрема покрај станбени згради (дворните места на станбените згради може да се користат само во согласност на станарите)

согласно со Одлуката за определување места-локации и работното време за вршење на трговски дејности од мал обем (Сл.гласник на општина Струмица бр.1/06).

Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува зелената површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината.

Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава и лоша миризма.

Поставување на урбаната опрема се врши на начин што нивното поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен начин, без оштетување на подлогата.

При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на инвалидизирани лица со количка.

Површината што служи за употреба на времените објекти и урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски исправна состојба.

При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандарди:

1. Поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од 0,80м од ивицата на коловозот (корпа за отпадоци, жардињери, рекламни паноа и др.) односно 1,50 м до 2,50 м од ивицата на коловозот (за автобуски стојалишта, киосци).

2. Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2,40 м, а при поставување на настрешници минималната височина изнесува 3,20 м над слободната проодна површина.

3.Поставувањето на урбаната опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност е дозволено само во широчина на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа Програма и условите од другите прописи.

4.Урбаната опрема што се поставува по повод манифестации, презентации, изложби и за вршење на угостителска дејност, секојдневно по завршувањето на работното време се отстранува од јавната површина.

5.При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува 1,50 м.

Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана граница, помеѓу просторот за движење на пешаци и бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација и сл.) но просторот за движење не може да биде помал од 1,20 м.

Широчината на слободната проодна површина на тротоарите се мери од ивицата на коловозот или велосипедска патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото, на комуналниот или рекламен објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на користење.

6.Поставувањето на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 8,00 м од просечната точка на двете регулациони линии. Доколку пешачката површина е поголема од 5,00 м во радиус на свртувањето дозволено е поставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од 2,50 м од работ на коловозот, односно од најистурениот елемент (дрво, комунален или рекламен објект).

При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да обезбеди:

1.Соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за предвидениот временски период (електро напојување, водоснабдување и канализација, мрежа за телефонија, електронски комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни лица, односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.

2. Примена на современи градежни материјали кои овозможуваат монтажно-демонтажни конструктивни елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување, препознатливост на функцијата, репрезентативност на урбана опрема за дејностите од кои тоа се очекува, принцип на повеќеводни кровови – со ниско слеме, обезбедување пристапност за лица со посебни потреби и инвалидитет и сл.

3.Согласност од сопствениците на градежната парцела во сопственост, кога земјиштето се користи во јавна употреба согласно закон.

При поставувањето на урбаната опрема, покрај овие услови, мора да се почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење, видот на дејноста која се врши и слично.

Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истата може да биде со различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во нив.

При поставување на урбана опрема се користи модуларен систем на модулите за зголемување на вкупната површина на урбаната опрема.

Објектите што се урбана опрема може да бидат само приземни, со максимална висина на венец до 3,5 м и висина на слеме добиена со минимален нагиб зависно од видот на употребниот кровен покривач (само како заштита на објектот), со кота на приземје не повисока од 15 см.

• Видови урбана опрема

1.Платформи

Платформи за спортски, културни, туристички и забавни настани (манифестации), како и придружните објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат

безбедност при нивното користење.

Платформите се поставуваат на изградено или не изградено градежно земјиште кое може да прими поголема група граѓани, согласно стандардите на оваа одлука.

Поставувањето и отстранувањето треба да биде неспоредно пред и по завршувањето на манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата.

При поставување на платформите за спортски, културни, туристички и забавни (манифестации), како и придружните објекти во функција на истите, корисникот е должен да плати комунална такса за целиот простор каде е поставена платформата без оглед на нејзината големина.

2. Информативни паноа

Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на град, возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и Други манифестации.

Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на сообраќајот.

Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл.

3. Монтажно-демонтажни типски објекти

Монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција се наменети за продажба на весници, билети за јавен превоз, брза храна, вода и безалкохолни пијалоци, сувенири, лотарија, кондиторски и слични производи.

Монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат и на одредени места при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски, изложбени, рекламно-промотивни или деловно – информативни и други активности по повод празници и манифестации како придружни објекти во функција на настаните.

-Обликовни услови

Монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со

просторот на кој се поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со проект за поставување на урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде типски без додаток на монтажна тенда. На монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина не поголема од челото на објектот без можност за истакнување на други рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот раб на монтажниот објект повеќе од 50см.

На надворешниот дел од монтажниот објект не се дозволени видливи инсталации или делови на уреди за вентилација и климатизација како и било каква опрема надвор од габаритот на објектот.

- Сообраќајни услови

Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема да го попречува слободното движење на пешаци, лица со посебни потреби и возила. Се поставуваат на оддалеченост од работ на коловозот мин. 1,5 м до 2,5 м, а од раскрсница мин. 10,0 м од почетокот на радиусот за десно свртување.

-Технички услови

При поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарно-технички и хигиенски услови: проветрување природно или вештачко. Бучавата која се создава со вршење на дејноста да не ја преминува дозволена граница, да се обезбеди заштитен отвор со прописно изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди приклучок на електрична енергија и приклучок на комунална инфраструктура.

Подната, сидната и таванската облога како и пултот за издавање на стока да се изведат од непропусен и неотровен материјал кој не впива и кој лесно се чисти.

- Услови за поставување на типски објекти

Типот и формата на овие објекти ќе ги утврди општината по пат на конкурс за избор на идејно решение. Вака утврдените објекти можат да бидат поставени од страна на општината, односно од страна на заинтересирани

субјекти. Начинот на кој ќе бидат поставени овие типски објекти го утврдува Градоначалникот. Издавањето на типските објекти поставени од страна на општина Струмица ќе се издаваат по пат на јавен оглас со јавно наддавање.

Поставување на типски објекти од страна на заинтересирани субјекти исто така ќе се врши по претходно објавен јавен оглас за јавно наддавање за добивање право на поставување на типските објекти. Субјектот со кој ќе биде склучен договор може да постави само објект во тип и форма утврдена од општина Струмица. Локациите за поставување на типски објекти се утврдуваат со годишната програма за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица. Почетната цена за јавно наддавање во двата случаи ја утврдува Советот на општината со посебна одлука.

4. Објекти за обезбедување

Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од 3,0 м² за нив важат стандардите за монтажност, демонтирање и типски објекти.

5. Јавни санитарни јазли

Поставувањето на јавни суви санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини. Тоа се типски објекти кои времено се поставуваат при организирање на јавни настани на отворено на кои се очекува зголемено присуство на луѓе.

6. Тераси, шанкови и настрешници

Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при што неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичката концепција на просторот и параметрите за непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17), особено по однос

на минималните димензии на пешачки површини-тротоари, по однос на непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот односно пристап на возила за јавни служби.

За заштита на елементите на урбаната опрема за време на врнежи истите може да се покриени со лесен материјал или елементите да се отстранат од јавната површина.

На површината на која се поставува урбана опрема за организација на летни тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, столици, жардињери, ограда, чадори, настрешници или тенди.

Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса (маси, столици, настрешница, чадори, постаменти за чадори, жардињери, ограда и др.) не смеат да го преминуваат работ на одобрената површина.

Поставувањето на урбана опрема од типот на тераси, шанкови и настрешници, задолжително е изготвување на елаборат со кој се утврдува просторот, видот и изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др.

Јавна површина може да се користи за летна тераса (вршење на угостителска дејност) со поставување само на опрема за летна тераса, а не и дополнително фрижидери, витрини и друго.

Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува 1,5м а за висока маса прилепена на излог и бочно столови, минималната ширина изнесува 0,65м.

Чадорите се со минимална слободна височина од 2,4 м. Чадорите за сонце поставени и отворени не смеат да ја надминат линијата на одобриот простор, можат да ја накриват само одобрената површина и не смеат да бидат прицврстени на подлогата.

Тенди се типски-монтажни елементи со роло механизам конзолно поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со сидот на објектот без потпирачи на јавната површина.

При поставување на тенди над

зона во која се организираат летни тераси минималната слободна височина изнесува 3,2 м.

Поставена и монтирана тенда смее да го накриви само одобриениот простор за летна тераса.

Натстрешница е лесен монтаж-демонтируем елемент кој се поставува на два столба кои не смеат да бидат прицврстени за јавната површина.

Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не смеат да излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволиениот простор за летна тераса, да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина до 0,8 м.

Оградите и жардињерите треба да биде изведена од квалитетни материјали со високо естетско ниво.

Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардињери кон пешачката зона односно истите се поставува само помеѓу соседни летни тераси.

Покриени и отворени шанкови се поставуваат на плоштади-сквер, во парк, покрај водни и рекреативни површини.

Покриените и отворени шанкови не смеат да се прицврстени за подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и канализација.

Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да биде и летна тераса.

7. Самостоечки рекламни паноа

Самостоечки рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот на сообраќајниците на патиштата а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16) и Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр.16/08, 13/09 и 12/10).

Табеларен приказ:

Рб.	Вид на рекламни табли	Големина макс/парче	Цена на локација (месец/денари)	
			За комерцијални потреби	За сопствени потреби
1.	Рекламни знамиња-јарболи	до: 12м ²	/	100,00
2.	Рекламни табли-паноа	до: 6м ²	400,00	300,00
3.	Рекламни табли-паноа	од: 6,1м ² до: 12м ²		
4.	Рекламни платна на градежни скелиња и објекти	до: 60м ²	30,00	50,00
5.	Транспаренти-банери(платна)	до: 12м ²	1.000,00	/
6.	Рекламни столбови-тотеми	до: 6м ²	400,00	300,00
7.	Осветлени рекламни витрини (city light)	до: 3м ²		
8.	Големо рекламно пано како ограда на градилиште или на земјиште што не е приведено кон намена	до: 12м ² /табла	300,00	150,00

9.	Рекламни уреди и конструкции(Prisma vision,display ...) на влез во населено место и шеталиште	до: 20м ²		
10.	Рекламни табли на мостови и надвозници	до: 12м ² /табла	500 _{,00}	400 _{,00}
11.	Рекламни табли на столбови за улично осветлување	до: 1м ²	150 _{,00}	100 _{,00}

Напомена: Од оваа табела се иземат редните броеви 3,7и 9 за кои ќе се организира јавно надавање.

8. Опрема за забава на деца и детски игралишта

Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и верски празници и други манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни површини или неизградено земјиште).

Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со елаборат за поставување на урбана опрема погодна за таа намена.

Детско игралиште не може да се постави во уредено зеленило, освен во исклучителни ситуации каде за тоа донесува одлука Советот на општина Струмица.

9. Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци се поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.

Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други локации согласно елаборат за поставување на урбана опрема.

Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1,0 м x 1,2 м за лица со посебни потреби.

Корпите за отпадоци можат да бидат слободностоечки или прикачени на столбови за јавно осветлување како и на фасадата од објектот.

10. Паркиралишта за велосипеди

Типот и локациите се определуваат со елаборат за поставување на паркиралишта за велосипеди на општината.

11. Жардињери, граничници

Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот определен за урбана опрема од слободната природна површина или да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина.

Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување на урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот.

Максималната висина на жардињерите и граничните е 0,80 м.

12. Тезги

Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се поставуваат по повод празници и манифестации или на простори во општината определени со посебни елаборати и служат за продажба на соодветни производи на пригодната намена.

Површината на тезгите треба да изнесува од 2,0 до 4,0 м².

Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и станбени објекти.

Идејните решенија на урбана опрема која ќе биде поставена треба да биде во согласност со микролокациските услови, со високи естетско-функционални вредности и вклопеност во пејсажот на микролокацијата и подрачјето на општината.

13.Монтажно–демонтажни полици (рафтови)

Полици(рафтови) се елементи направени од метал,дрво,пластика или друг материјал, кои служат за изложување на дел од својот асортиман за продажба пред деловен простор.Истите не смеат да ја надминат максимална широчина од 1,0м и височина од 2,0м,се поставуваат во широчина на деловниот објект.

Со нивно поставување во ниеден случај не смее да се ограничи движењето на пешаците по тротоарот,видното поле на автомобилите ако објектот се наоѓа на крстосница,како и нивна безбедност.

Слободната проодна површина се мери од работ на коловозот до полиците и изнесува 1,50м,освен во исклучителни ситуации во зависност од теренот таа може да изнесува 1,20м.

14.Подвижни направи

Под поимот подвижни направи се сметаат: Штандови, колички за продажба на разни артикли,фрижидери за продажба на сладолед,камп-приколки,печки и направи за печење на разни плодови (крофни,костени,бадеми,лешници,пуканки и слично),направи за чистење на чевли и слични направи.

Тука спаѓаат и подвижните огради кои се поставуваат на отворен простор пред угостителските,занаетчиските и други дукани,шатори во кои се обавува угостителска дејност,луна паркови,забавни игри,автомобили(картинг),лотари-Ски наградни игри,столови и маси за потребите на угостителството и сл.

15.Подвижни направи(елементи) за потребите на градилиште

Под поимот подвижни направи за потребите на градилиштето се сметаат:Заштитните огради(со кои се оградуваат градежните парцели),градежно скеле и други елементи кои се потребни за изведување на градежните работи.

Со нивно поставување во ниеден случај не смее да се ограничи движењето на пешаците по тротоарот,видното поле на автомобилите ако објектот се наоѓа на крстосница,како и нивна безбедност.

Слободната проодна површина се мери од работ на коловозот до поставените подвижни направи и треба да изнесува 1,50м,освен во исклучителни ситуации во зависност од конфигурацијата

на теренот таа може да изнесува 1,20м.

Во случај кога тротоарот или јавната површина не ги дозволува пропишаните параметри,Барателот е должен да обезбеди не пречен и сигурен проток на луѓе под градежното скеле или поред градежната ограда.

По заавршувањето на градежните работи,Барателот е должен,јавната површина која ја користел за изведување на градежните работи, да ја доведе во првобитната положба,односно да ја донесе до стабилност која нема да го загрозува сообраќајот во рок од 5 дена после истекот на важноста на одобрението кое му било издадено за користење на јавна површина за потребите на градилиштето.

Барателот е должен со голема претпазливост да ги извршува градежните работи во однос на безбедноста на пешаците кој се движат на местото за кое е поднесено барањето за користење на јавната површина и доколку се случат некои несакани последици (материјални,субјективни или објективни штети)паѓаат на товар на Барателот.

17. Автобуски постојки

Со Програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2022 година се утврдуваат четири микролокации за поставување на типска урбана опрема – автобуски постојки за потребите на јавниот превоз на ученици на ниво на општина Струмица. Микролокациите се поставени на места каде има поголема фреквенција на ученици во близина на средношколскиот интернат, Основно училиште, градинка и средно училиште.

На коловозот пред постојките потребно е да се постави хоризонтална сигнализација “резервирани за автобуски стојалишта”, според член 5 (ознака 8.51) од Правилник за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот, сл.весник 47/2010.

МИКРОЛОКАЦИЈА 1

Позицијата на оваа автобуска постојка е во непосредна близина на Средношколскиот интернат Димитар Влахов, на бул Ленинова, на платото на поранешна трафика кој е дислоцирана. На

оваа локација е предвидена Типска Автобуска постројка – ТИП А, која е прикажана во графичкиот дел од елаборатот.

МИКРОЛОКАЦИЈА 2

Позицијата на оваа автобуска постројка е во непосредна близина на паркот, на бул Ленинова, после Пензионерскиот дом. За оваа постројка потребно е да се изведе бетонска подлога на која ќе се постави. Предвидено е постројката да не го попречува пешачкото движење на тротоарот на булеварот Ленинова. На оваа локација е предвидена Типска Автобуска постројка – ТИП А1, која е прикажана во графичкиот дел од елаборатот.

МИКРОЛОКАЦИЈА 3

Позицијата на оваа автобуска

постројка е помеѓу оОУ Никола Вацаров и Детската градинка, односно на платото пред постоечката котлара помеѓу двата објекти, на ул Младинска. Предвидено е постројката да не го попречува пешачкото движење на тротоарот на улицата. На оваа локација е предвидена Типска Автобуска постројка – ТИП А, која е прикажана во графичкиот дел од елаборатот.

МИКРОЛОКАЦИЈА 4


Позицијата на оваа автобуска постројка е во непосредна близина на СОУ Никола Карев, , на ул Ѓорѓи Василев. За оваа постројка потребно е да се изведе бетонска подлога на која ќе се постави. Предвидено е постројката да не го попречува пешачкото движење на тротоарот на улицата. На оваа локација е предвидена Типска Автобуска постројка – ТИП А-дупла, која е прикажана во графичкиот дел од елаборатот.

Микролокации за поставување на урбана опрема на автобуски стојалишта и постојки на територијата на општина Струмица :

Во населено место Куклиш на К.П.бр.5341/1 К.О. Куклиш (крстосница на делница од Р 1402 Куклиш – Н.Коњарево во ценатар на село, со локални улици кој водат до Црква и Училиште во населеното место) (графички прилог со микролокација бр.1/2019) :



Во населено место Свидовица на К.П.бр.1552/7 К.О. Свидовица (крстосница на делница од Р 1402 Куклиш – Н.Коњарево со локален пат кој води кон населеното место непосредно пред училиштето) (графички прилог со микролокација бр.2/2019):



Во населено место Банско на К.П.бр.1067 К.О. Банско (во центарот на населеното место каде се крстосуваат повеќето улици во населеното место и во непосредна близина на Заводот за рехабилитација за лица со посебни потреби во н.м. Банско) (графички прилог со микролокација бр.3/2019) :




Во населено место Габрово (крстосница на делница од Р 1402 Куклиш – Н.Коњарево со локален пат кон населеното место) на К.П.бр.2349 К.О. Габрово (графички прилог со микролокација бр.4/2019)




Во населено место Муртино на К.П.бр.4769/1 К.О. Муртино (непосредно пред училиштето и општинскиот објект во населеното место) (графички прилог со микролокација бр.5/2019) :



Во населено место Сачево на К.П.бр.556 К.О. Сачево (во центарот на населеното место непосредно пред училиштето) (графички прилог со микролокација бр.6/2019) :




Во населено место Добрејци на К.П.бр.2493/1 К.О. Добрејци (во центарот на населеното место непосредно пред училиштето) (графички прилог со микролокација бр.7/2019) :




Во населено место Дабиле на К.П.бр.3673/2 К.О. Дабиле (во центарот на населеното место во непосредна близина на Домот во н.м. Дабиле) (графички прилог со микролокација бр.8/2019) :




Во населено место Просениково на К.П.бр.2089/1 К.О. Просениково (во центарот на населеното место),(графички прилог со микролокација бр.9/2019)



Во населено место Г.Балдовци помеѓу К.П.бр.1110 и 1111 во К.О. Г.Балдовци(во центарот на населеното место непосредно пред училиштето), (графички прилог со микролокација бр.10/2019) :



Во населено место Костурино на помеѓу К.П.бр.3734 и 3951 во К.О. Костурино (во центарот на населеното место непосредно пред Домот во н.м. Костурино) (графички прилог со микролокација бр.10/2019):



За останатите населени места не се утврдени микролокаци за поставување на автобуски постројки. Истите локации во овие населени места дополнително ќе бидат утврдени од страна на стручни лица од Секторот за урбанизам и комунални работи при општина Струмица.

IV. Дејности кои можат да се вршат во објекти на урбана опрема

Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2 став 4 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16).


V. Преглед на локации на постојна урбана опрема

Секторот за урбанизам и комунални работи, ќе изготви табеларен преглед на евидентираната урбана опрема по локалитети. Во табеларниот преглед ќе се дадат следните информации:

- нумерација на објектите,
- ознаки на намена на објектите,
- урбана опрема
- КП каде се наоѓа урбаната опрема,
- местоположба, улица и број на урбаната опрема,
- Тип на урбана опрема,
- површина во м²,
- намена,
- сопственост,
- легалитет,
- степен на уреденост,

Графичкиот дел е составен од графички прилози во кои се опфатени најфрекветните улици и булевари во град Струмица, со обележување на постоечките временни објекти, микро локации и регулациони линии.

Ул. „ Благој Ј. Мучето“ од бр.22 до споменик на Благој Мучето



Оваа улица е посебно обработена од причина што по нејзината должина се концентрирани угостителски објекти и летни тераси пред нив, како и подвижни објекти (тезги).

Посебни Услови за поставување урбана опрема на наведената улица:

-проодниот профил на пешачката улица изнесува 5,5м и задолжително треба да биде слободен за пешачко движење без никакви бариери;

-максималната широчина од двете страни за поставување на урбана опрема е регулирана со регулациона линија и изнесува 2,5м;

1.Наткриени тераси пред постоечките угостителски објекти како и поставување на маси и столови се дозволува само до регулационата линијата во широчина на објектот.


2. За поставување подвижни и монтажно-демонтажни тезги се предвидени типски модули (позиции) со димензии од 4м² до 10м² во кој е вклучен и манипулативниот простор за потрошувачите како и поставување на корпа за отпадоци.

Во графичкиот прилог (1) на Програмата за овој дел, прикажана е организацијата на поединечниот модул (позиција) , како и појасот покрај улицата во кој тие модули може да се распоредуваат (според покажаниот интерес.) Сите модули (позиции)се нумеризирани и изнесуваат 28 на број.

Обележувањето на модулите на теренот ќе се врши од страна на Секторот за урбанизам и комунални работи со максимално водење сметка да не се нарушат пристапите и нормалното функционирање на постоечките објекти во позадината . Исто така просторите околу постоечките клупи за седење треба да останат слободни.

За сите објекти и опрема важат претходно наведените општи услови во оваа Програма.

Ул. „Благој Ј. Мучето“ од бр.10 до нова стоковна куќа




Посебни Услови за поставување урбана опрема на наведената улица:

-максималната широчина од страна на старата стоковна куќа за поставување на урбана опрема е регулирана со регулациона линија и изнесува 3,5м;

-од другата страна на оваа регулациона линија не е дозволено поставување на маси и столови, чадори и друга опрема за потребите на угостителството;

На наведениот дел од улицата (прилог 2) се дозволува поставување маси и столови за потребите на угостителска дејност пред постоечките објекти, наткриени со тенди и чадори во ширина на појас обележан во графичките прилози.


Ул.„Благој Ј. Мучето“ од бр. 2 до бр.10



Посебни Услови за поставување урбана опрема на наведената улица:


-максималната ширина на оваа страна за поставување на урбана опрема ќе изнесува 2,50м; (прилог 2)

Ул.„Благој Ј.Мучето“ од бр.1 до бр.19



Посебни Услови за поставување урбана опрема на наведената улица:

-максималната ширина на оваа страна за поставување на урбана опрема ќе изнесува 2,5м; (прилог 2)

Ул. „Јосиф Ј. Свештарот“ (од кино Балкан до хотел Есперанто)**Посебни Услови за поставување урбана опрема на наведената улица:**

-максималната широчина за поставување на урбана опрема на овој потег изнесува од објектот до работ на патеката наменета за пешаци согласно со графичкиот дел од програмата; (прилог 3).

-на овој потег е дозволено е поставивање на урбана опрема од двете страни (маси и столони за потребите на угостителството, тенди со роло механизам конзолно поставени на чело на објектот паралелно со ѕидот на објектот без потпирачи на јавната површина, чадори за сонце, фрижидери и др). Сите овие елементи не смеат да ја поминат регулационата линија.

Бул. „Маршал Тито“**Посебни Услови за поставување урбана опрема на наведената улица:**

-на овој дел од градот е концентриран поголем број од деловните објекти, заради потребата од изложување

на дел од својот асортиман, според графичкиот приказ (прилог 4) е определена регулациона линија пред деловните објекти, која во широчина изнесува максимум 1,5м и се мери од почетокот на објектот во правец на пешачката зона. (Во исклучителни околности, за време на празници, презентација и друго можат да се постават урбани елементи и надвор од регулационата линија најмногу во рок на траење од 30 дена).

-во графичкиот прилог (прилог 4) на Програмата, за овој дел од градот, прикажана е организацијата на поединечниот модул (позиција), како и појасот покрај тротоарот во кој тие модули може да се распоредуваат (според покажаниот интерес.) Сите модули (позиции) се нумеризирани и изнесуваат 22 броја и се со површина од 2м² до 6м². Овие позиции претежно се наменети за продажба на цвеќе, рачни ракотворби, сувенири, грнчарство, продажба на слики и сл. По завршувањето со работата, елементите кои се поставуваат на определената позиција треба да се отстрануваат во целост.

Посебни Услови за поставување урбана опрема (самостоечки реклами или рекламни табли) на наведената улица/булевар:

-Булевар: „Ленинова“, „Гоце Делчев“, „Маршал Тито“, „Климент Охридски“

-Улица: „Балканска“, „Маршал Тито“

На горенаведените улици/булевари не се дозволува поставување на самостоечки рекламни паноа или рекламни табли во разделните острови во кој има поставено жардинерии поради намалување на видното поле на учесниците во сообраќајот, а исто така ќе влијае врз хортикултурно уредување на самите жарданерии и врз нивниот естетски изглед.

VI. Планирана диспозиција на урбаната опрема

Секторот за урбанизам и комунални работи ќе изготви табеларен преглед на диспозицијата на планирана урбана опрема по локалитети. Во табеларниот

преглед ќе се дадат следните информации:

- нумерација на објектите,
- модул,
- ознаки:
- Н - нова урбана опрема,
- ОН - урбана опрема што се отстранува и се заменува со нова,
- О - урбана опрема што се отстранува,
- урбана опрема што се задржува,
- КП каде се предвидува урбаната опрема,
- местоположба, улица и број на урбаната опрема,
- Тип на урбаната опрема,
- површина во м²,
- намена

VII. Начин и услови за поставување и одржување на урбана опрема

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16), урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува Советот на Општина Струмица.

Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема, кое го издава Градоначалникот на општина Струмица.

Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на Програмата за поставување на урбана опрема во соодветен размер.

Согласно Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување на урбана опрема и начинот на неговото издавање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 123/08), Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во формат А4.

Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот преглед.

Точното позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен геодет.

Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управување со градежното земјиште.

Општина Струмица согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16) води регистар на издадени одобренија за поставување и отстранување на урбаната опрема, а формата, содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управување со градежното земјиште.

Утврдувањето на висината на комуналната такса е регулирана согласно Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во член 4 Тарифен број 3 и Тарифен број 7 по 1м² – дневно е 5 денари. (Сл.гласник на општина Струмица бр.11/05, 20/06 и 01/14).

Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна Општина Струмица, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема.

Одобрението за поставување на урбана опрема го издава Градоначалникот на општина Струмица.

Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде:

- краткотрајно, за време од 24 часа;
- сезонско, за период од 3 до 6 месеци и
- годишно, за период од 1 година.

Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа на поднесено барање, кое се доставува заедно со комплетна документација и тоа:

1. За урбана опрема (постоечки монтажно – демонтажни објекти):

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
- Извод од Програма од член 11,
- Склучен договор со Општина Струмица за поставување урбана опрема, Одобрението за поставување урбана опрема (постоечки монтажно – демонтажни објекти), да трае најмалку 2 години, согласно склучениот договор.

2. За урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и тоа: тераси со или без тенда, покриени и непокриени шанкови

- Доказ за платена административна такса
- Тековна состојба, документ за регистрирана дејност од Централен регистар не постар од 6 месеци,
- Елаборат, нацрт шема за микролокација за јавната површина која ќе се користи.

3. За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, рекламни и информативни паноа, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско – конзуларните претставништа, на објекти на државната управа и на резиденцијалните објекти

- Извод од Програма ,
- Ревидиран основен проект,

4. Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници, автобуски постојки, платформи за јавни манифестации и останати видови на урбана опрема која не се однесува на вршење на дејност

III.Извод од Програма ,

IV. Ситуација со обележана локација на урбаната опрема со размер,

-Елаборат или ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер,
- Одобрение/решение/дозвола за градба на објекти.

5. Фонтани

- Извод од Програма ,
- Ревидиран основен проект,

6. Тезги и елементи за изложување на производи(рафтови)

-Доказ за платена административна такса

- Тековна состојба, документ за регистрирана дејност од Централен регистар не постар од 6 месеци (за правни лица),

- Лична исправа на барателот (за физички лица),

-Елаборат или ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер,

7.Самостоечки рекламни паноа и рекламни табли

-Доказ за платена административна такса,

-Тековна состојба, документ за регистрирана дејност од Централен регистар за постар од 6 месеци (за правни лица),

-Лична исправа на барателот (физички лица),

-Елаборат или ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер

-Елаборат или проект за статика (за елементи поголеми од 6м²)

8. Подвижни направи(елементи) за потребите на градилиште

- Доказ за платена административна такса

- Тековна состојба, документ за регистрирана дејност од Централен регистар не постар од 6 месеци (за правни лица),

- Лична исправа на барателот (за физички лица),

Постапката по барање ја спроведува надлежниот Сектор за урбанизам и комунални работи на Општина Струмица.

Надлежниот сектор на Општина Струмица врши увид на лице место и проверка на документацијата која се доставува во прилог на барањето, од аспект на усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени во одлуката за отврдување на стандардите за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Струмица.

Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:

-урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино поставување,

-не се поставува по акти на надлежни инспекции, издадени во вршењето на инспекциски работи во рамките на нивните овластување,

Во случаите од претходно наведеното, ново одобрение нема да се издаде во наредниот период од 6 месеци.

Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување на урбана опрема, имателот на одобрението не може да ја издаде или пренесе на користење во закуп или подзакуп на друго лице со договор за деловно – техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт.

Даденото одобрение за поставување на урбана опрема не значи ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани со Закон.

VIII.Извори за финансирање на Програмата

Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Струмица се финансира од Буџетот на општината за 2021 година.

Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување

на урбаната опрема паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице.

IX. Динамика на реализација на Програмата

Динамиката на реализација на програмата ќе зависи од створените правни и технички услови.

X. Вршење надзор

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето на урбаната опрема е во согласност со Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16).

XI. Преодни и завршни одредби

Реализација на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Струмица во соработка со Секторот за урбанизам и комунални работи.

Програмата може да се дополнува, изменува и проширува на секоја наредна седница согласно со потребите на Општината и доставените барања до Општина Струмица од сите правни и физички лица.

XII. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8446/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

609.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2022 година во Општина Струмица

I. Со Општинската програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2022 година (во понатамошниот текст Програма), се определуваат годишнините на значајните настани и истакнати личности од посебно значење за развојот на Република Северна Македонија и Струмица, за афирмација на историското и културното наследство и негување на општоцивилизацииските вредности и државните празници на Република Северна Македонија, утврдени со закон.

II. Во текот на 2022 година ќе се одбележат следните јубилејни годишнини на значајни настани и личности:

04.02.2022 година

- **150 години** од раѓањето на апостолот на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство Гоце Делчев

Носител: ОУ “Гоце Делчев” од Вељуса во содејство со Комисијата.

14.04.2022 година

- **25 години** од смртта на еден од најеминентните македонски и роднокрајни писатели – Видое Подгорец.

Носител: ОУ “Видое Подгорец” Струмица во содејство со Комисијата.

12.05.2022 година

- **80 година** од смртта на првоборецот Сандо Масев

Носител: ОУ “Сандо Масев” - Струмица во содејство со Комисијата.

31.05.2022 година

- **150 година** од раѓањето на еден од најистакнатите дејци и поклоници на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство – Јане Сандански.

Носител: СОУ “Јане Сандански” – Струмица во содејство со Комисијата

12.07.2022 година

-80 година од формирањето и излегувањето на јадрото на Првиот Струмички партизански одред

Носител: Општински одбор на СБМ од НОАВМ во содејство со Комисијата

III. Во текот на 2022 година ќе се одбележат и следните други годишнини на значајни настани и личности:

Јануари**21.01.2022 година**

-78 години од убиството на првоборецот Герас Цунев

Носител: СБМ-Струмица во содејство со комисијата

Февруари**24.02.2022**

- Патронат на ООУ „Герас Цунев“ - Просениково

Носител: ООУ „Герас Цунев“ - Просениково во содејство со комисијата;

26.02.2022 година

-18 години од загинувањето на претседателот на Република Македонија, Борис Трајковски

Носител: Комисијата

Април**14.04.2022 година**

- 77 години Сремски фронт

Носител: СБМ Струмица во содејство со комисијата

22.04.2022 година

-Патронат на СОУ „Јане Сандански“ - Струмица

Носител: СОУ „Јане Сандански“ во содејство со комисијата;

27.04.2022 година

-Патронат на СОУ „Никола Карев“ - Струмица

Носител: СОУ „Никола Карев“ во содејство со комисијата

Мај**01.05.2022 година**

-Меѓународен ден на трудот

Носител: Општинскиот синдикален совет

04.05.2022 година

-119 години од убиството на апостолот на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство Гоце Делчев.

Носител: Комисијата

-Патронат на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса

Носител: ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во содејство со комисијата.

09.05.2022 година

-Меѓународен ден на победата над фашизмот

Носител: Комисијата

23.05.2022 година

-Патронат: ООМУ „Боро Џони“ - Струмица

Носител: ООМУ „Боро Џони“ во содејство со комисијата

24.05.2022 година.

ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – ден на сесловенските просветители

Носител: ОУ „Св. Кирил и Методиј“ с. Дабиле со содејство

25.05.2022 година

Патронат на ООУ „Маршал Тито“ - Струмица и Муртино

Носител: Училиштата во содејство со комисијата.

Јуни**01.06.2022 година**

- 78 година од мајската офанзива - Варници

Носител: ОО на СБМ од НОАВМ во содејство со комисијата.

05.06.2022 година

- 21 година од убиството на бранителот од конфликтот 2001 година Ванчо Китанов.

Носител: Комисијата во содејство со СВР Струмица.

19.06.2022 година

- 41 година од смртта на Боро Поцков

Носител: СБМ Струмица во содејство со комисијата.

23.06.2022 година

- 21 година од убиството на бранителот од конфликтот 2001 година Атанас Јанев.

Носител: Комисијата во содејство со СВР Струмица.

25.06.2022 година

- **66 години** од раѓањето на трагично загинатиот претседател на Република Македонија – Борис Трајковски.

Носител: Комисијата.

Јули**14.07.2022 година**

- **78 години** од убиството на народниот херој Благој Јанков Мучето од страна на бугарскиот фашистички окупатор и домашните предавници.

Носители: Општински одбор на СБМ од НОАВМ, Локалната установа библиотека “Благој Јанков Мучето” Струмица и Домот за деца и млади “Благој Мучето” од Струмица во содејство со Комисијата.

23.07.2022 година

- **7 години** од пожарот во Струмица

Август**02.08.2022 година****Ден на Републиката**

- **119 години** од Илинденското востание и создавање на Крушевската Република
- **78 години** од одржувањето на Првото заседание на АСНОМ и поставувањето темелите на Македонската држава

Носител: Комисијата

13.08.2022 година

- **71 години** од убиството на петтемина струмички студенти

Носител: Комисијата

Септември**08.09.2022 година**

- **Ден на независноста на Република Северна Македонија**

- **31 години** од референдумската определба за независна и суверена Република Северна Македонија

Носител: Комисијата

(Поради близината на Денот на независноста на Република Северна Македонија и Денот на ослободувањето на Струмица, одбележувањето на двата датума ќе се реализира според заедничка програма).

Носител: Комисијата.

11.09.2022 година

- Ден на ослободувањето на Струмица

- **78 години** слободна Струмица

21.09.2022 година

– Меѓународен ден на мирот

Носител: Комисијата

Октомври**11.10.2022 година**

- **Ден на народно ослободителното востание на Македонија и Ден на борецот**

- **81 години** од првите востанички истрели во Прилеп и Куманово против фашистичките окупатори.

Носител: Комисијата

23.10.2022 година

- **Ден на македонската револуционерна борба**

Носител: Комисијата

Ноември**08.11.2022 година**

- **Патронат на СОУУД „Димитар Влахов“ - Струмица**

Носител: СОУУД „Димитар Влахов“ во содејство со комисијата.

Декември**07.12.2022 година**

- **Патронат на ООУ „Никола Вапцаров“ - Струмица**

Носител: ООУ „Никола Вапцаров“ - Струмица

11.12.2022 година

- **Ден на заштитниците на Струмица – Свети Петнаесет Тивериополски свештеномаченици**

Оваа година се одбележуваат 1660 години од убиството на Светите петнаесет Тивериополски Свештеномаченици

Носител: Комисијата

23.12.2022 година

- **Патронат на ООУ „Даме Груев“ - Куклиш**

Носител: ООУ „Даме Груев“ - Куклиш во содејство со комисијата.

IV. Покрај настаните од точка II, Локалната самоуправа во текот на годината ќе се вклучи и во одбележувањето на годишнини од раѓањето или смртта на личности кои се земени како патрони на различни институции, како и на настани од историјата на македонскиот народ што ќе бидат одбележувани од други институции и невладини организации.

V. Финансиски план

Финансиските средства за реализација на оваа Програма ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица за 2022 година во зависност од активностите што ќе бидат реализирани.

VI. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8447/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

610.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18), 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за 2021 година и Програмата за организација и реализација на Струмичкиот карневал – 2022 година

1. Се усвојува Извештајот за 2021 година и Програмата за организација и реализација на Струмичкиот карневал – 2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8448/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

611.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

21/10, 1/15, 8/18), 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за превземени активности за справување со бездомни животни во Југоисточниот плански регион

1. Се усвојува Извештајот за превземени активности за справување со бездомни животни во Југоисточниот плански регион.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8449/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

612.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к

за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2022 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2022 година, број 01-251/1 од 09.12.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8450/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

613.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

З а к л у ч о к за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2022 година

1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2022 година, број 01-1098/1 од 13.12.2021 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8451/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

614.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2021 година, донесе

З а к л у ч о к за давање согласност на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за 2022 година

1.Се дава согласност на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за 2022 година, број 01-747/1 од 17.12.2021 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8452/1 Совет на општина Струмица
29.12.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.